

Службен весник на Република Македонија

Број 190

25 декември 2017, понеделник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3697. Закон за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.....	4	3707. Одлука за разрешување на член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	21
3698. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	5	3708. Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	22
3699. Закон за рестриктивни мерки.....	13	3709. Одлука за престанок на мандатот на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	22
3700. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина.....	20	3710. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија за 2018 година.....	22
3701. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	20	3711. Уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.....	24
3702. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.....	20	3712. Одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сосопственици на деловниот простор.....	27
3703. Одлука за именување на Јавен обвинител на Република Македонија..	21	3713. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2017 година и на Финансиските извештаи за 2017 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2017 година и	
3704. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија..	21		
3705. Одлука за разрешување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	21		
3706. Одлука за именување на заменици министри.....	21		

	Стр.		Стр.
Консолидираните финансиски извештаи за 2017 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за 2017 година.....	27	3730. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието.....	49
3714. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....	27	3731. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	50
3715. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	28	3732. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	52
3716. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Прогон-Гаскарник“ во атарот на с.Пиперево, Општина Василево и Општина Струмица.....	28	3733. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	53
3717. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центарот за стручно образование и обука.....	29	3734. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	55
3718. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.....	30	3735. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	57
3719. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.....	31	3736. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	59
3720. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.....	32	3737. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	61
3721. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	33	3738. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	63
3722. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје.....	35	3739. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	65
3723. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	37	3740. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	67
3724. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	39	3741. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, Росоман на локалитетот „Црвени Брегови 2“ Општина Неготино.....	68
3725. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	41	3742. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, Прилеп на локалитетот „с.Белово-лица“ Општина Прилеп.....	68
3726. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	43	3743. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – андезит на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Косовица“ с. Узем, Општина Крива Паланка.....	69
3727. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	45	3744. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	70
3728. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	47		
3729. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.....	48		

	Стр.		Стр.
3745. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправен дом Идризово...	71	3762. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	87
3746. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Добреноец, Општина Кичево.....	73	3763. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (концесија во рамки на квоти).....	88
3747. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	73	3764. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	89
3748. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски-Сеник“ - Скопје.....	73	3765. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година.....	89
3749. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	74	3766. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година.....	89
3750. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	74	3767. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка во прво полугодие од 2018 година.....	90
3751. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....	75	3768. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација во прво полугодие од 2018 година.....	90
3752. Решение за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на националната комисија за мало и лесно оружје.....	75	3769. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Крушево.....	91
3753. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година.....	76	3770. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	91
3754. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година.....	76	3771. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	91
3755. Решение за дополнување на Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи.....	77	3772. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура (*).....	92
3756. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	78	3773. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации.....	105
3757. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	78	3774. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации.....	106
3758. Список на поставени постојани судски преведувачи.....	79	3775. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации.....	107
3759. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)....	85	3776. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата..	107
3760. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (концесии во рамки на квоти).....	86	3777. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	109
3761. Листа на риба и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)....	87	3778. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита - амбулантски.....	112
		3779. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2017 година.....	115
		Огласен дел.....	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3697.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2017 година.

Бр. 08-4815/1 Претседател
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), во членот 26 став (3) по зборовите: „барање за утврдување на правен статус“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

(1) Имателите на бесправни објекти утврдени во членот 2 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), на кои објекти заклучно со 3 март 2011 година се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите претставуваат градежна и функционална целина, можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на бесправен објект од денот на започнувањето на примената на овој закон до 31 декември 2018 година.

(2) Барателите на кои до денот на започнувањето на примената на овој закон им било одбиено барањето поради некомпетирана документација пропишана во членовите 6, 7 и 8 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), можат да поднесат ново барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, во рок од шест месеци од денот на започнувањето на примената на овој закон.

(3) Барателите кои немаат доставено геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект во роковите од членот 15 став (2) и членот 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 217/15), можат да достават геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект најдоцна до 30 јуни 2018 година.

(4) Барателите кои во рокот од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, со барањето нема да ја достават потребната документација утврдена во членовите 6, 7 и 8 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), надлежниот орган ќе им го одбие барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2018 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR VEPRIM ME
OBJEKTE TË NDËRTUARA PA LEJE

Neni 1

Në Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16) në nenin 26 në paragrafin (3) pas fjalëve: "kërkesë për përcaktimin e statusit juridik" vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 2

(1) Poseduesit e objekteve të ndërtuara pa leje të përcaktuara në nenin 2 të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16), objekte në të cilat përfundimisht me 3 mars 2011 janë realizuar punët ndërtimore dhe instaluese në tërësi dhe të njëjtat paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, mund të dorëzojnë kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji deri më 31 dhjetor 2018.

(2) Kërkesit të cilëve deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji u është refuzuar kërkesa për shkak të dokumentacionit të pakompletuar të përcaktuar në nenet 6, 7 dhe 8 të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16), mund të dorëzojnë kërkesë të re për përcaktimin e statusit juridik, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

(3) Kërkesit të cilët nuk kanë dorëzuar elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje në afatet nga neni 15 paragrafi (2) dhe neni 17 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 217/15), mund të dorëzojnë elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje më së voni deri më 30 qershor 2018.

(4) Kërkesit të cilët, në afatin nga paragrafi (1), (2) dhe (3) të këtij neni, me kërkesën, nuk do ta dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm të përcaktuar në nenet 6, 7 dhe 8 të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16), organi kompetent do t'ua refuzojë kërkesën për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2018.

3698.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2017 година.

Бр. 08-4811/1 Претседател
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ број 80/1993, 70/1994, 71/1996, 28/1997, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 и 23/16), во членот 3 став 1 по точката 2) се додава нова точка 3), која гласи:

„3) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи;“.

Точките 3), 4), 5), 6), 7) и 8) стануваат точки 4), 5), 6), 7), 8) и 9).

Член 2

Во членот 6 по точката 13) се додаваат две нови точки 13-а) и 13-б), кои гласат:

„13-а) помош за претрпени штети настанати од елементарни непогоди и други вонредни настани исплатени од Буџетот на Република Македонија и буџетите на градот Скопје и единиците на локалната самоуправа;

13-б) финансиска помош на физички лица која се користи за лекување во земјата или во странство, во висина на реалните трошоци на лекувањето, документирани со сметки на здравствените установи кои го извршиле лекувањето;“.

Точката 24-а) се менува и гласи:

„надоместок за учество на лице во органите за спроведување на избори и други форми на непосредно изјаснување на граѓаните, како и надоместок за работа во врска со пописот на населението;“.

Во точката 27) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 28) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови точки 29), 30) и 31), кои гласат:

„29) надоместоци на трошоци за сместување (ноќевање или ноќевање со појадок) и превоз за лица кои не се вработени кај исплатувачот, а кои се ангажирани за извршување на работа кај исплатувачот во функција на неговата дејност врз основа на документи за направените трошоци;

30) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници или ангажирани на настани организирани во рамки на активностите на организација основана согласно со Законот за здруженија и фондации, врз основа на документи за направените трошоци и

31) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за членови на синдикатот кои се учесници или ангажирани на настани организирани во рамки на активностите на синдикатот и примања на членови на синдикатот исплатени од средствата на синдикатот согласно со Статут, програма и одлуки на органите на синдикатот.“.

Член 3

Членот 29 се менува и гласи:

„Обврзник на данокот на доход за приходите од самостојна дејност е трговец поединец, физички лица кои вршат земјоделска дејност и се запишани во соодветен регистар, лица кои вршат занаетчиска дејност и лица кои вршат услуги или слободни занимања, кои остваруваат приходи од вршење на дејност од членот 28 од овој закон.“

Член 4

Во членот 30-к став 5 зборовите: „одобрен систем за регистрирање на готовинските плаќања“ се заменуваат со зборовите: „фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување“.

Ставовите 6, 7 и 8 се менуваат и гласат:

„Правото од ставот 5 на овој член обврзникот го остварува со одобрение од органот за јавни приходи по поднесено барање до 20 јануари наредната година, по годината за која барањето се поднесува.“

Органот за јавни приходи е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 6 на овој член за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход, да постапи по барањето.

Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот 5 на овој член не го искористи до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.“.

Во ставот 9 бројот „8“ се заменува со бројот „6“.

Член 5

Во член 31 ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Во ставот 4 кој станува став 3 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или во рок од 15 дена од денот на регистрација во соодветен регистар или пред започнување на вршење на дејноста.“.

Ставот 5 станува став 4.

Ставот 6 кој станува став 5 се менува и гласи:

„Трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало е должен на органот за јавни приходи да му доставува извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари, најдоцна до крајот на годината која и претходи на годината за која се врши утврдување на данокот.“.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„За секоја промена на корисниците на продажните места на зелените пазари, трговецот кој организира зелен пазар е должен на органот за јавни приходи да му го доставува извештајот од ставот 5 на овој член најдоцна до десетти во месецот кој следи по месецот за кој се однесува промената.“.

Ставот 7 се менува и гласи:

„Формата и содржината на извештајот од ставот 5 на овој член ги пропишува министерот за финансии.“.

Член 6

По членот 31 се додава нов наслов кој гласи: “3-а. Приходи од продажба на сопствени земјоделски производи”.

Член 7

Членот 31-а се менува и гласи:

„Обврзник на данок на доход за приходи од продажба на сопствени земјоделски производи е физичко лице кое остварува приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на исплатувачи кои водат деловни книги и на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари, а кое не се оданочува согласно со членот 29 од овој закон.

Обврзникот од ставот 1 на овој член чиј вкупен приход во годината го надминува износот од 1.000.000 денари, е должен најдоцна до 15 јануари наредната година да се регистрира за вршење на дејност согласно со закон.

Основа за пресметување на данокот за приходите од ставот 1 на овој член претставува разликата помеѓу остварениот вкупен приход и признатите нормирани трошоци во висина од 80%.

Обврзникот од ставот 1 на овој член кој во текот на календарската година остварил приход од продажба на сопствени земјоделски производи кој не го надминал износот од 1.000.000 денари има право на враќање на платениот данок за остварените приходи од продажба на сопствени земјоделски производи.

Правото на враќање на платен данок од ставот 4 на овој член не го остварува даночен обврзник кој во календарската година остварил друг приход кој се оданочува согласно со одредбите од овој закон.

Правото на враќање на платен данок од ставот 4 на овој член го остварува даночниот обврзник кој во календарската година остварил приход кој не се оданочува согласно со одредбите од овој закон, освен приходот од членот 6 став 1 точка 27 од законот.

Начинот, постапката и условите за враќање на платениот данок ги пропишува министерот за финансии во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.

Член 8

По членот 31-а се додава нов член 31-б, кој гласи:

„Член 31-б

Обврзникот на данокот на доход кој остварува приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на продажни места на зелени пазари, а не се оданочува согласно со одредбите од членот 29 од овој закон, се оданочува според паушално утврден нето приход.

Паушалниот нето приход од ставот 1 на овој член го утврдува органот за јавни приходи врз основа на висината на закупнината на продажното место на зелениот пазар и големината на нето приходот на обврзникот кој под исти или слични услови врши иста или слична дејност.“.

Член 9

Членот 35 се брише.

Член 10

Членот 45 се брише.

Член 11

Членот 46 се брише.

Член 12

Во членот 53 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- обврзникот го продава недвижниот имот стекнат по пат на денационализација;“.

Член 13

Членот 55-а се менува и гласи:

„Други приходи во смисла на овој закон се сите приходи кои не се сметаат за приходи на физичките лица од членот 3 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) од овој закон, не се изземени од оданочување со одредбите од членот 6 од овој закон и не се оданочени по друг основ.

Како други приходи, во смисла на овој закон се сметаат и приходите остварени со електронска трговија преку специјализирани интернет страни, приходи од интернет маркетинг услуги и приходи остварени со продажба на корисен цврст отпад.

Обврзник на данокот на доход е физичко лице кое остварува други приходи.

Основа за пресметување на данокот на други приходи од овој член е нето приходот кој се утврдува со одбивање на нормираните трошоци од бруто приходот во висина од 35%.“.

Член 14

Членот 58 се брише.

Член 15

Во членот 59 став 1 зборовите: „и обврзниците од земјоделска дејност кои се оданочуваат според вистински приход“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Обврзниците на данок на доход од членовите 31, 31-а и 31-б од овој закон не се должни да водат деловни книги.“.

Член 16

Насловот по членот 67 се менува и гласи: „2. Даночна пријава и пресметка“.

Член 17

Членот 68 се менува и гласи:

„Органот за јавни приходи изготвува пополнетата годишна даночна пријава за даночниот обврзник, за доходот што го остварил во годината за којашто се утврдува данокот.

Пополнетата годишна даночна пријава, од ставот 1 на овој член, органот за јавни приходи ја доставува до даночниот обврзник најдоцна до 30 април наредната година.

Обврзникот на данокот на доход е должен да ја потврди точноста на податоците од пополнетата годишна даночна пријава од ставот 1 на овој член или да ја коригира пријавата најдоцна до 31 мај.

Доколку даночниот обврзник не ја потврди или коригира пополнетата годишна даночна пријава во рокот од ставот 3 на овој член, пополнетата годишна даночна пријава се смета за потврдена.

Формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на даночниот обврзник, ги пропишува министерот за финансии.

Обврзникот кој остварува приходи од самостојна дејност и кој води деловни книги е должен, по истекот на годината за која се утврдува данокот најдоцна до 15 март наредната година, да поднесе годишна пресметка за искажаниот финансиски резултат и даночен биланс.

Доколку обврзникот од ставот 6 на овој член работел пократок период во една календарска година, за даночен период ќе се смета периодот од годината за која работел и за истиот период треба да состави годишен даночен биланс.“.

Член 18

Членот 69 се брише.

Член 19

Членот 70 се брише.

Член 20

Членот 71 се менува и гласи:

„Обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување со данок на доход врз основа на овој закон е должен да поднесе пресметка на аконтација на данок и докази до органот за јавни приходи за:

1) приходи од имот и имотни права остварени од издавање на имот во закуп или подзакуп на физичко лице до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е склучен договорот;

2) приходи од имот и имотни права остварени од издавање на имот во закуп и подзакуп на физички лица во случаи кога времетраењето на закупот е пократко од 31 ден во еден месец, до десетти во месецот кој следи по месецот на издавање;

3) капитални добивки од продажба:

- на хартии од вредност и учество во капитал до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е извршена продажбата и

- на недвижен имот до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е заверен договорот за купопродажба.

4) приходи остварени од странство, лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уплатува данокот и други приходи кои не се сметаат за приходи на физичките лица од членот 3 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) од овој закон, до десетти во месецот за приходите остварени во претходниот месец и

5) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари до десетти во месецот за приходите остварени во претходниот месец.

Пресметката од ставот 1 на овој член обврзникот ја доставува по пат на пренос на податоци во електронска форма.

Пресметката на аконтацијата на данокот на доход од ставот 1 на овој член ја одобрува органот за јавни приходи.

Начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.“

Член 21

Членот 72 се брише.

Член 22

Членот 73 се брише.

Член 23

Членот 74 се менува и гласи:

„Обврзникот - нерезидент поднесува пресметка за секој од приходите што ги остварува, а за кои не е предвидено плаќање на данок на доход по одбивка.

Начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.“

Член 24

Во членот 75 став 1 по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, ако исплатувачот на приходите води деловни книги;“.

Точките 2), 3), 4) и 5) стануваат точки 3), 4), 5) и 6).

Во точката 6) која станува точка 7) зборовите: „за кои данокот на доход не се утврдува со решение на органот за јавни приходи“ се бришат.

Член 25

Членот 77 се менува и гласи:

„Исплатувачот од членот 76 од овој закон, пред секоја исплата на приходите на кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка, е должен до органот за јавни приходи да достави пресметка за бруто приходот, одбитоците, пресметаниот данок по одбивка и нето приходот за исплата, за секој обврзник поединечно.

По исклучок од ставот 1 на овој член, исплатувачите на добивки од посебните игри на среќа се должни до органот за јавни приходи да достават пресметка за бруто приходот и пресметаниот данок по одбивка за секој обврзник поединечно, кој остварил добивки од посебните игри на среќа најдоцна наредниот ден по денот на исплатата на приходот.

Пресметката од ставовите 1 и 2 на овој член, се доставува по пат на пренос на податоци во електронска форма.

Пресметката од ставот 1 на овој член ја одобрува органот за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето на данокот и исплатата на нето приходот кај носителот на платниот промет.

Пресметката од ставот 2 на овој член ја одобрува органот за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето на данокот кај носителот на платниот промет.

Начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.

По исклучок на ставот 1 на овој член, обврзникот за пресметка и уплата на персоналниот данок од плата, надоместок на плата и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот е должен пресметката да ја врши месечно, поединечно за секој обврзник за плаќање за соодветниот месец и податоците за пресметана плата или дел од плата, надоместок на плата и исплата по основ на деловна успешност да ги доставува до органот за јавни приходи најдоцна до десетти во тековниот за претходниот месец по електронски пат на образец пропишан со Правилникот за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување.

Исплатувачот од членот 76 од овој закон е должен на обврзникот при секоја исплата да му издаде примерок од пресметката за аконтацијата на данокот и платените придонеси.

Органот за јавни приходи по службена должност прибавува податоци од други субјекти кои се од значење за утврдување на данокот, а се однесуваат на остварени приходи на физички лица.“

Член 26

Насловот пред членот 82 се менува и гласи: „б) Аконтација на данокот што ја пресметува и плаќа обврзникот“.

Член 27

Во член 82 ставот 1 се менува и гласи:

„Аконтацијата на данокот на доход што ја пресметува обврзникот се плаќа за следниве приходи:

1) приходи од имот и имотни права остварени од издавање под закуп или подзакуп на физички лица;

2) капитални добивки;

3) приходи остварени од странство, лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уплатува данокот и други приходи кои не се сметаат за приходи на физичките лица од членот 3 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) од овој закон и

4) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари.“

Член 28

Членот 84 се брише.

Член 29

Членот 85 се брише.

Член 30

Членот 85-а се брише.

Член 31

Членот 87 се менува и гласи:

„Пресметаниот данок на доход во пополнетата годишна даночна пријава од членот 68 став 3 од овој закон, се смета за утврдена обврска по која треба да се изврши плаќање во рокот пропишан со членот 102 од овој закон.“

Член 32

Во член 88 ставот 2 се брише.

Член 33

Членот 89 се брише.

Член 34

Членот 90 се менува и гласи:

„Доколку органот за јавни приходи не ја одобри корекцијата на пополнетата годишна даночна пријава доставена од обврзникот од членот 68 од овој закон, данокот на доход го утврдува органот за јавни приходи со решение.

Решението од ставот 1 на овој член органот за јавни приходи е должен да го донесе најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на коригираната пополнета годишна даночна пријава.

Решението за утврдување на данокот за обврзниците од членот 31 од овој закон, органот за јавни приходи е должен да го донесе најдоцна до 31 јануари во годината која следи по годината во која е поднесено барањето од членот 31 став 3 од овој закон, односно најдоцна до крајот на месецот кој следи по месецот за обврзници кои започнуваат со вршење на дејност.

Решението за утврдување на данокот за обврзниците од членот 31-б од овој закон, органот за јавни приходи е должен да го донесе најдоцна до 31 јануари врз основа на извештајот од членот 31 став 5 од овој закон или најдоцна до крајот на месецот кој следи по месецот за кој се однесува промената во извештајот од членот 31 став 6 од овој закон.

Решението за аконтација на данок, за пресметките од членот 71 од овој закон кои нема да бидат одобрени, органот за јавни приходи е должен да го донесе во рок од 30 дена од приемот на пресметката, врз основа на службените податоци со кои располага за целите на утврдување на даночната обврска.“

Член 35

Членот 97 се менува и гласи:

„Аконтација на данокот на доход утврден во одобрените пресметки се плаќа најдоцна до 15 во месецот за претходниот месец за:

- приходите остварени од странство,
- личните примања остварени од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет, на кои данокот не е пресметан и платен по одбивка,
- приходите од имот и имотни права на кои аконтацијата на данокот не се плаќа по одбивка,
- капиталните добивки,
- приходите од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари и
- другите приходи на кои данокот не е пресметан и платен по одбивка.

Данокот на приходот остварен во странска валута се пресметува во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на остварување на приходот.

Аконтација на данокот на доход утврдена со решение на органот за јавни приходи се плаќа за:

- приходите остварени од обврзниците од членот 31 став 1 и членот 31-б од овој закон до 15 во месецот за претходниот месец,
- приходите од имот и имотни права до 15 во месецот за претходниот месец,
- приходите од капитални добивки во рок од 15 дена од денот на доставување на решението и
- приходите прикажани во неодобрените пресметки од членот 71 од овој закон во рок од 15 дена од денот на доставување на решението.“

Член 36

Во член 97-а ставот 1 се менува и гласи:

„Месечната аконтација на персоналниот данок на доход за приходите од самостојна дејност се плаќа во износ од една дванаестина од пресметаниот данок во годишниот даночен биланс, за претходната година.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Обврзникот кој започнува да врши самостојна дејност месечните аконтации на персоналниот данок на доход за првата година ги плаќа на основа на просечна нето плата по работник во Република Македонија објавена во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 37

Членот 102 се менува и гласи:

„Обврзникот на данокот на доход за приходите остварени од самостојна дејност е должен разликата меѓу уплатената аконтација и пресметаниот данок на доход да ја уплати во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за предавање на годишниот даночен биланс.

Обврзникот на данокот на доход е должен да ја плати утврдената обврска на данок на доход од членот 87 од овој закон најдоцна до 30 јуни во тековната година.

Обврзникот на данокот на доход е должен разлика-та помеѓу утврдената обврска на данок на доход од членот 87 од овој закон и износот утврден со решение на органот за јавни приходи од членот 90 став 1 од овој закон да ја плати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Ако обврзникот на данокот во вид на аконтација платил поголем износ на данок од износот што бил должен да го плати, може од органот за јавни приходи да бара враќање на повеќе платениот износ при коригирањето, односно потврдувањето на пополнетата годишна даночна пријава.

Органот за јавни приходи е должен на барање на даночниот обврзник да изврши враќање на повеќе платениот данок на доход на обврзникот во рок од 60 дена.“

Член 38

Во членот 144-а став 1 точката 1) се менува и гласи:
„не поднесе пресметка, даночен биланс и барање за
паушално оданочување во пропишаниот рок (членови
31, 68 и 71);“.

Член 39

Во член 145-а во ставот 1 зборот „годишен“ се
брише.

Член 40

Во член 145-в во ставот 1 зборовите: „членовите 13
став 4, 30-к став 8, 31 став 2, 75-б став 4 и 90 ставови 2
и 3“ се заменуваат со зборовите: „член 13 став 4, член
30-к став 7, член 75-б став 4 и член 90 ставови 2, 3, 4 и
5“.

Член 41

Пресметката и пријавувањето на приходите оства-
рени до 31 декември 2017 година заради пресметување
на персоналниот данок на доход за 2017 година ќе се
врши согласно со одредбите од Законот за персоналниот
данок на доход („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 80/1993, 70/1994, 71/1996, 28/1997,
8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004,
120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008,
20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14,
116/15, 129/15, 199/15 и 23/16).

Член 42

Трговецот кој организира зелен пазар на кој се
врши трговија на големо и мало заради пресметување
на персоналниот данок на доход за 2018 година е дол-
жен на органот за јавни приходи да му достави извеш-
тај за корисниците на продажните места на зелените
пазари најдоцна до 15 јануари 2018 година.

Член 43

Подзаконските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на овој закон.

Член 44

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува од 1 јануари 2018 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TATIM PERSONAL MBI TË ARDHURA

Neni 1

Në Ligjin për tatim personal mbi të ardhura ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/93, 70/94,
71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002,
96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007,
159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12,
187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 dhe 23/16), në nenin
3 paragrafi 1 pas pikës 2) shtohet pikë e re 3) si vijon:

“3) të hyra nga shitja e produkteve bujqësore
personale;”.

Pikat 3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) bëhen pika 4), 5), 6), 7), 8)
dhe 9).

Neni 2

Në nenin 6 pas pikës 13) shtohen dy pika të reja 13-a)
dhe 13-b), si vijojnë:

“13-a) ndihmë për dëmet e pësuar të shkaktuara nga
fatkeqësi elementare dhe ngjarje të tjera të
jashtëzakonshme të paguara nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë dhe nga buxhetet e Qytetit të Shkupit dhe
njësive të vetëqeverisjes lokale;

13-b) ndihmë financiare për persona fizikë e cila
shfrytëzohet për mjekim në vend ose jashtë vendit, në
lartësi të shpenzimeve reale për mjekim, të dokumentuara
me llogari të institucioneve shëndetësore të cilat e kanë
bërë mjekimin;”.

Pika 24-a) ndryshon si vijon:

“kompensim për pjesëmarrjen e personit në organet për
realizimin e zgjedhjeve dhe forma të tjera të deklarimit të
drejtpërdrejtë të qytetarëve, si dhe kompensim për punën
në lidhje me regjistrimin e popullsisë;”.

Në pikën 27) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë
zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 28) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
pikëpresje dhe shtohen tri pika të reja 29), 30) dhe 31) si
vijon:

“29) kompensime e shpenzimeve për vendosje (bujtje
dhe bujtje me mëngjes) dhe transport për persona të cilët
nuk janë të punësuar te paguesi, ndërsa të cilët janë të
angazhuar për kryerjen e punës te paguesi në funksion të
veprimtarisë së tij në bazë të dokumentit për shpenzimet e
bëra;

30) kompensime të shpenzimeve për vendosje, ushqim
dhe transport të personave të cilët janë pjesëmarrës ose
janë të angazhuar në eventimente të organizuara në kuadër
të aktiviteteve të organizatës së themeluar në pajtim me
Ligjin për shoqata dhe fondacione, në bazë të dokumenteve
për shpenzimet e bëra dhe

31) kompensime dhe shpenzime për vendosje, ushqim
dhe transport për anëtarë të sindikatës të cilët janë
pjesëmarrës ose janë të angazhuar në eventimente të
organizuar në kuadër të aktiviteteve të sindikatës dhe të
ardhurat e anëtarëve të sindikatës të paguara nga mjetet e
sindikatës në pajtim me Statutin, programin dhe vendimet e
organeve të sindikatës. “.

Neni 3

Neni 29 ndryshon si vijon:

“Detyrës i tatimit personal mbi të ardhurat nga
veprimtaria personale është tregtari individ, personat fizikë
të cilët kryejnë veprimtari bujqësore dhe janë të regjistruar
në regjistër përkatës, personat të cilët kryejnë veprimtari
zejtare dhe personat të cilët kryejnë shërbime ose
profesione të lira, të cilët realizojnë të ardhura nga kryerja
e veprimtarisë nga neni 28 të këtij ligji.”.

Neni 4

Në nenin 30 – k paragrafi 5 fjalët: “sistem i aprovuar
për regjistrimin e pagesave me para të gatshme”
zëvendësohet me fjalët: “sistem fiskal i pajisjes,
respektivisht aparat fiskal dhe sistem i integruar automatik
për menaxhim.”.

Paragrafët 6, 7 dhe 8 ndryshohen si vijon:

“Të drejtën nga paragrafi 5 të këtij neni detyrësi e
realizon me lejen e organit për të hyra publike pas kërkesës
së paraqitur deri më 20 janar vitin e ardhshëm, pas vitit për
të cilin paraqitet kërkesa.

Organi për të hyra publike është i obliguar në afat prej
30 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës nga paragrafi 6
të këtij neni, për lëshimin e lejes për zvogëlimin e tatimit
personal të përllogarit, të veprojë në lidhje me kërkesën.

Nëse detyrësi, lirimin tatimor nga paragrafi 5 të këtij
neni nuk e shfrytëzon deri në fund të vitit rrjedhës, ka të
drejtë ta bartë në periudhën e ardhshme.”.

Në paragrafin 9 numri “8” zëvendësohet me numrin
“6”.

Neni 5

Në nenin 3 paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafi 3 bëhet paragraf 2

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 3 pika në fund të
fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “ose në afat prej 15 ditë
nga dita e regjistrimit në regjistrin përkatës, ose para
fillimit të kryerjes së veprimtarisë.”.

Paragrafi 5 bëhet paragraf 4.

Paragrafi 6 i cili bëhet paragraf 5 ndryshon si vijon:

“Tregtari i cili organizon treg të gjelbër, në të cilin kryhet tregti me shumicë dhe pakicë është i obliguar organit për të hyra publike t’ia paraqesë raport për shfrytëzuesit e vendeve të shitjes në tregjet e gjelbra, më së voni deri në fund të vitit i cili i paraprin vitit për të cilin kryhet përcaktimi i tatimit.”.

Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6 si vijon:

“Për çdo ndryshim të shfrytëzuesve të vendeve të shitjes në tregjet e gjelbra, tregtari i cili organizon treg të gjelbër është i obliguar organit për të hyra publike t’ia paraqesë raportin nga paragrafi 5 të këtij neni më së voni deri më datën 10 të muajit i cili vijon pas muajit me të cilin ka të bëjë ndryshimi.”.

Paragrafi 7 ndryshon si vijon:

“Formën dhe përmbajtjen e raportit nga paragrafi 5 të këtij neni e përcakton ministri i Financave.”.

Neni 6

Pas nenit 31 shtohet titull i ri si vijon: “3-a. Të hyra nga shitja e produkteve bujqësore personale.”.

Neni 7

Neni 31-a ndryshon si vijon:

“Detyrësi i tatimit mbi të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore personale është person fizik i cili ka realizuar të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore personale paguesve të cilët mbajnë libra afaristë dhe personave fizikë jashtë vendeve të shitjes në tregje të gjelbra, ndërkajq i cili nuk tatimohet në pajtim me nenin 29 të këtij ligji.

Detyrësi nga paragrafi 1 i këtij neni të ardhurat vjetore të përgjithshme të të cilit kalojnë shumën prej 1.000.000 denarë, është i obliguar më së voni deri më 15 janar të regjistrohet për kryerjen e veprimtarisë në pajtim me ligjin.

Baza për përllogaritjen e tatimit mbi të ardhurat nga paragrafi 1 të këtij neni paraqet dallimin ndërmjet të ardhurave të përgjithshme të realizuara dhe shpenzimeve të pranura të normuara në lartësi prej 80%.

Obliguesi nga paragrafi 1 i këtij neni që gjatë vitit kalendarik ka realizuar të hyra nga shitja e prodhimeve të veta bujqësore që nuk e tejkalojnë shumën prej 1.000.000 denarësh ka të drejtë në kthimin e tatimit të paguar për të hyrat e realizuara nga shitja e prodhimeve të veta bujqësore.

Të drejtën e kthimit të tatimit të paguar nga paragrafi 4 i këtij neni nuk realizon detyrësi tatimor që në vitin kalendarik, ka realizuar të hyra tjera që tatimoren sipas dispozitave të këtij ligji.

Të drejtën e kthimit të tatimit të paguar nga paragrafi 4 i këtij neni e realizon detyrësi tatimor që në vitin kalendarik, ka realizuar të hyra që nuk tatimoren sipas dispozitave të këtij ligji, përveç të hyrave nga neni 6 paragrafi 1 pika 27 e ligjit.

Mënyrën, procedurën dhe kushtet për kthimin e tatimit të paguar i përcakton ministri i Financave në pajtim me ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë Ujore.”.

Neni 8

Pas nenit 31-a shtohet nen i ri 31-b, si vijon:

“Neni 31-b

Detyrësi i tatimit mbi të ardhura, i cili realizon të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore personale në vende të shitjes në tregje të gjelbra, ndërsa nuk tatimohet në pajtim me dispozitat e nenit 29 të këtij ligji, tatimohet sipas neto të hyrave të përcaktuara paushalle.

Neto të hyrat paushalle nga paragrafi 1 të këtij neni i përcakton organi për të hyra publike në bazë të lartësisë së qirasë për vendin e shitjes në tregun e gjelbër dhe sipas madhësisë së neto të hyrave të detyrësit në kushte të njëjta ose të ngjashme kryen veprimtari të njëjtë ose të ngjashme.”.

Neni 9

Neni 35 shlyhet.

Neni 10

Neni 45 shlyhet.

Neni 11

Neni 46 shlyhet.

Neni 12

Në nenin 53 pas alinesë 2 shtohet aline e re 3 si vijon:

“- detyrësi e shet pronën e patundshme të fituar me denacionalizim;”.

Neni 13

Neni 55-a ndryshon si vijon:

“Të hyra të tjera në kuptimin e këtij ligji janë të gjitha të hyrat të cilat nuk konsiderohen si të hyra të personave fizikë nga neni 3 pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) të këtij ligji, nuk janë përjashtuar nga tatimimi me dispozitat e nenit 6 të këtij ligji dhe nuk tatimohen mbi baza të tjera.

Si të hyra të tjera, në kuptimin e këtij ligji konsiderohen edhe të hyrat e realizuara me tregti elektronike nëpërmjet internet faqeve të specializuara, të hyrat nga internet shërbime marketingu dhe të hyrat e realizuara me shitjen e mbeturinave të forta të dobishme.

Detyrësi i tatimit mbi të ardhura është person fizik i cili realizon të hyra të tjera.

Baza për përllogaritjen e tatimit të të ardhurave të tjera nga ky nen janë neto të ardhurat që përcaktohen me refuzimin e shpenzimeve të normuara nga bruto të ardhurat në lartësi prej 35%.”.

Neni 14

Neni 58 shlyhet.

Neni 15

Në nenin 59 në paragrafi 1 fjalët: “dhe detyrësit e veprimtarisë bujqësore të cilët tatimohen sipas të ardhurave të vërteta”, shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Detyrësit e tatimit mbi të ardhurat nga nenet 31, 31-a dhe 31-b të këtij neni nuk janë të obliguar të mbajnë libra afaristë.”.

Neni 16

Titulli pas nenit 67 ndryshon si vijon: “2. Fletëparaqitja tatimore dhe përllogaritja”.

Neni 17

Neni 68 ndryshon si vijon:

“Organi për të hyra publike përpilon fletëparaqitje tatimore vjetore të plotësuar për detyrësin tatimor, për të ardhurat e realizuara gjatë vitit për të cilin përcaktohet tatimi.

Fletëparaqitjen tatimore vjetore të plotësuar, nga paragrafi 1 të këtij neni, organi për të hyra publike e dorëzon tek detyrësi tatimor më së voni deri më 30 prill vitin e ardhshëm.

Detyrësi i tatimit mbi të ardhura është i obliguar ta konfirmojë saktësinë e të dhënave nga fletëparaqitja vjetore tatimore e plotësuar nga paragrafi 1 të këtij neni ose ta korrigjojë fletëparaqitjen më së voni deri më 31 maj.

Nëse detyrësi tatimor nuk e konfirmon ose korrigjon fletëparaqitjen tatimore vjetore të plotësuar në afatin nga neni 3 të këtij neni, fletëparaqitja tatimore vjetore konsiderohet si e konfirmuar.

Formën dhe përmbajtjen e fletëparaqitjes tatimore vjetore të plotësuar për përcaktimin e tatimit personal mbi të ardhurat, mënyrën e dorëzimit të fletëparaqitjes tatimore vjetore të plotësuar nga organi për të hyra publike dhe mënyrën e konfirmimit nga detyrësi tatimor, i përcakton ministri i Financave.

Detyrësi i cili realizon të ardhura nga veprimtaria e tij e pavarur dhe i cili mban libër afarist, është i obliguar pas përfundimit të vitit për të cilin përcaktohet tatimi më së voni deri më 15 mars vitin e ardhshëm, të paraqesë llogari vjetore për rezultatin e paraqitur fiskal dhe bilancin tatimor.

Nëse detyrësi nga paragrafi 6 të këtij neni ka punuar periudhë më të shkurtër kohore gjatë një viti kalendarik, periudhë tatimore do të konsiderohet nga viti për të cilin ka punuar dhe për të njëjtën periudhë duhet të përpilojë bilanc vjetor tatimor.“.

Neni 18

Neni 69 shlyhet.

Neni 19

Neni 70 shlyhet.

Neni 20

Neni 71 ndryshon si vijon:

“Detyrësi i cili gjatë vitit realizon të ardhura të cilat i nënshtrohen tatimit me tatim mbi të ardhurat në bazë të këtij ligji është i obliguar të paraqesë përllogaritje të akontacionit të tatimit dhe prova te organi i të hyrave publike për:

1) të hyra nga prona dhe të drejtat pronësore të realizuara për dhënien e pronës me qira ose nënqira të personit fizik deri më datë 10 të muaji i cili vijon pas muajit në të cilin është lidhur marrëveshja;

2) të hyra nga prona dhe të drejta pronësore të realizuara nga dhënia e pronës me qira dhe nënqira të personave fizikë në rast kur kohëzgjatja e qirasë është më e shkurtër se 31 ditë në një muaj, deri më datën 10 të muajit i cili vijon pas muajit të dhënies me qira;

3) fitime kapitale nga shitja:

- e letrave me vlerë dhe pjesëmarrje në kapital deri më datën 10 të muajit i cili vijon pas muajit gjatë të cilit është kryer shitja dhe

- e pronës së patundshme deri më datë 10 të muajit i cili vijon pas muajit gjatë të cilit është verifikuar marrëveshja për shitblerje;

4) të hyra të realizuara jashtë vendit, të ardhura personale nga përfaqësi diplomatike, respektivisht përfaqësi konsullore në vende të huaja, të përfaqësues dhe nëpunës të përfaqësive të këtylla të cilët kanë imunitet diplomatik dhe për të cilët detyrësi tatimor vetë e përcakton dhe e paguan tatimin, dhe të ardhura të tjera të cilat nuk konsiderohen si të ardhura të personave fizikë nga neni 3 pika 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) të këtij ligji, deri më datën 10 në muajin për të ardhurat e realizuara gjatë muajit paraprak dhe

5) të hyra nga shitja e produkteve bujqësore personale të personave fizikë jashtë vendeve të shitjes në tregjet e gjelbra deri më datën 10 të muajit për të ardhura të realizuara gjatë muajit paraprak.

Përllogaritjen nga paragrafi 1 të këtij neni detyrësi e dorëzon me transferim të të dhënave në formë elektronike.

Përllogaritjen e akontacionit të tatimit mbi të ardhurat nga paragrafi 1 të këtij neni e aprovon organi i të hyrave publike.

Mënyrën e përllogaritjes dhe pagesës së akontacioneve të tatimit personal mbi të ardhurat, formën dhe përmbajtjen dhe mënyrën e paraqitjes dhe aprovimit të përllogaritjes elektronike për të ardhura dhe tatim i përcakton ministri i Financave.“.

Neni 21

Nenet 72 shlyhet.

Neni 22

Nenet 73 shlyhet.

Neni 23

Neni 74 ndryshon si vijon:

“Detyrësi – jorezident paraqet përllogaritje për secilën nga të ardhurat që i realizon, ndërsa të cilat nuk është parashikuar pagesa e tatimit mbi të ardhurat pas refuzimit.

Mënyrën e përllogaritjes dhe pagesës së akontacioneve të tatimit personal mbi të ardhurat, formën dhe përmbajtjen dhe mënyrën e paraqitjes dhe aprovimit të përllogaritjes elektronike për të ardhura dhe tatim i përcakton ministri i Financave.“.

Neni 24

Në nenin 75 paragrafi 1 pas pikës 1) shtohet pikë e re 2) si vijon:

“2) të hyra nga shitja e produkteve bujqësore personale, nëse paguesi i të ardhurave mban libra afaristë;”.

Pikat 2), 3), 4) dhe 5) bëhen pika 3), 4), 5) dhe 6).

Në pikën 6) e cila bëhet pikë 7) fjalët: “për të cilët tatimi mbi të ardhura nuk përcaktohet me aktvendim të organit për të hyra publike” shlyhen.

Neni 25

Neni 77 ndryshon si vijon:

“Paguesi nga neni 76 i këtij ligji, para çdo pagese të të hyrave në të cilat akontacioni i tatimit paguhet pas refuzimit, obligohet deri në organin për të hyra publike të dërgojë përllogaritje për të ardhurat bruto, refuzimet, tatimin e përllogaritur pas refuzimit dhe të ardhurat neto për pagesë, për secilin detyrës individualisht.

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, paguesit e fitimeve nga lojërat e fatit të posaçme obligohen deri te organi për të hyra publike të dërgojnë përllogaritje për të ardhurat bruto dhe tatimin e përllogaritur pas refuzimit për çdo detyrës individualisht, i cili ka realizuar fitime nga lojërat e fatit të posaçme më së voni deri ditën e ardhshme pas ditës së pagesës së të hyrave.

Përllogaritja nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, dërgohet përmes bartjes së të dhënave në formë elektronike.

Përllogaritjen nga paragrafi 1 të këtij neni e miraton organi për të hyra publike, para se të bëhet pagesa e tatimit dhe pagesa e neto të hyrave të bartësi i qarkullimit pagesor.

Përllogaritjen e paragrafit 2 të këtij neni e miraton organi i të hyrave publike, para se të bëhet pagesa e tatimit të bartësi i qarkullimit pagesor.

Mënyrën e përllogaritjes dhe pagesës së akontacioneve të tatimit personal mbi të ardhura, formën dhe përmbajtjen dhe mënyrën e dërgimit dhe miratimit të përllogaritjes elektronike për të ardhurat dhe tatimin i përcakton ministri i Financave.

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, detyrësi për përllogaritje dhe pagesë të tatimit personal të rrogës, kompensim të rrogës dhe pagesën në bazë të suksesit në punë të punëdhënësit, obligohet përllogaritjen ta bëjë në nivel mujor, individualisht për secilin detyrës për pagesë për muajin përkatës dhe të dhënat për rrogën e përllogaritur ose pjesë të rrogës, kompensim të rrogës dhe pagesë në bazë të suksesit afarist t'i dërgojë deri te organi për të hyra publike më së voni deri më datë 10 në muajin rrjedhës për muajin paraprak në formë elektronike në formular të përcaktuar me Rregulloren për mënyrën e përllogaritjes dhe pagesën e kontributeve nga sigurimi social i detyrueshëm.

Paguesi nga neni 76 të këtij ligji obligohet që detyrësit gjatë çdo pagese t'i japë ekzemplar nga përllogaritja për akontacionin të tatimit dhe kontributet e paguara.

Organi i të hyrave publike me detyrë zyrtare siguron të dhëna nga subjektet tjera të cilat janë të rëndësishme për përcaktimin e tatimit, ndërsa kanë të bëjnë me të ardhurat e realizuara të personave fizikë.“.

Neni 26

Titulli para nenit 82 ndryshon si vijon: "b) Akontacioni i tatimit që e përlogarit dhe paguan detyrësi".

Neni 27

Në nenin 82 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

"Akontacioni i tatimit mbi të ardhura që e përlogarit detyrësi paguhet për të ardhurat në vijim:

1) të ardhura nga prona dhe të drejtat nga prona të realizuara me dhënie me qira ose nënqira të personave fizikë;

2) fitime kapitale;

3) të ardhura të realizuara nga jashtë, të ardhura personale nga përfaqësi diplomatike, përkatësisht konsullore të shteteve të huaja, të përfaqësues dhe nëpunës të përfaqësive të tilla të cilat kanë imunitet diplomatik dhe për të cilat detyrësi tatimor vetë e përcakton dhe paguan tatimin, dhe të tjera të ardhura të cilat nuk konsiderohen për të ardhura të personave fizikë nga neni 3 pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) të këtij ligji dhe

4) të ardhura nga shitja e prodhimeve bujqësore personale të personave fizikë jashtë nga vendet për shitje në tregjet e gjelbra".

Neni 28

Neni 84 shlyhet.

Neni 29

Neni 85 shlyhet.

Neni 30

Neni 85-a shlyhet.

Neni 31

Neni 87 ndryshon si vijon:

"Tatimi i përlogaritur i të ardhurave në fletëparaqitjen e plotësuar tatimore vjetore nga neni 68 paragrafi 3 të këtij ligji, konsiderohet si detyrim i përcaktuar sipas të cilit duhet të kryhet pagesa në afatin e përcaktuar me nenin 102 të këtij ligji".

Neni 32

Në nenin 88 paragrafi 2 shlyhet.

Neni 33

Neni 89 shlyhet.

Neni 34

Neni 90 ndryshon si vijon:

"Nëse organi për të hyra publike nuk e miraton korrigjimin e fletëparaqitjes së plotësuar tatimore vjetore të dorëzuar nga detyrësi nga neni 68 i këtij ligji, tatimin mbi të ardhura e përcakton organi për të hyra publike me aktvendim.

Aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni organi për të hyra publike është i obliguar ta miratojë më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të fletëparaqitjes së plotësuar tatimore vjetore të korrigjuar.

Aktvendimin për përcaktimin e tatimit të detyrësve nga neni 31 i këtij ligji, organi për të hyra publike është i detyruar ta miratojë më së voni deri më 31 janar të vitit i cili vijon pas vitit në të cilin është parashtruar kërkesa nga neni 31 paragrafi 3 i këtij ligji, respektivisht më së voni deri në fund të muajit i cili vijon pas muajit për detyrësit që fillojnë me kryerjen e veprimtarisë.

Aktvendimin për përcaktimin e tatimit për detyrësit nga neni 31-b të këtij ligji, organi për të hyra publike është i obliguar ta miratojë më së voni deri më 31 janar, në bazë të raportit nga neni 31 paragrafi 5 të këtij ligji, ose më së voni deri në fund të muajit i cili vijon pas muajit me të cilin ka të bëjë ndryshimi në raportin nga neni 31 paragrafi 6 të këtij ligji.

Aktvendimin për akontacion të tatimit, për përlogaritjet nga neni 71 i këtij ligji që nuk do të miratohen, organi për të hyra publike detyrohet ta miratojë në afat prej 30 ditëve nga pranimit i përlogaritjes, në bazë të të dhënave zyrtare me të cilat disponon për qëllimet e përcaktimit të detyrimit tatimor".

Neni 35

Neni 97 ndryshon si vijon:

"Akontacioni i tatimit mbi të ardhurat i përcaktuar në përlogaritjet e aprovuara do të paguhet më së voni deri më datë 15 të muajit për muajin paraprak për:

- të hyrat e realizuara nga jashtë,

- të ardhurat personale të realizuara nga përfaqësitë diplomatike ose konsullore të shteteve të huaja, të përfaqësues dhe nëpunës në përfaqësi të tilla që kanë imunitet diplomatik, të cilëve tatimi nuk u përlogaritet dhe nuk u paguhet pas heqjes,

- të hyrat nga prona dhe të drejtat pronësore të cilave akontacioni i tatimit nuk u paguhet pas refuzimit,

- fitimet kapitale,

- të hyrat nga shitja e prodhimeve personale bujqësore të personave fizikë jashtë vendeve për shitje të tregjeve të gjelbra dhe

- të hyra tjera të cilave nuk u është përlogaritur dhe paguar tatimi pas refuzimit.

Tatimi mbi të ardhura i realizuar në valutë të huaj përlogaritet në kundërvlerë në denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e realizimit të të ardhurave.

Akontacioni i tatimit mbi të ardhura i përcaktuar me aktvendim të organit për të hyra publike paguhet për:

- të ardhurat e krijuara nga detyrësit e nenit 31 paragrafi 1 dhe neni 31-b të këtij ligji deri më datë 15 të muajit për muajin paraprak,

- të hyrat nga prona dhe të drejtat pronësore deri më datë 15 të muajit për muajin paraprak,

- të hyrat nga fitimet kapitale në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit dhe

- të hyrat e paraqitura në përlogaritjet e pamiratuara të nenit 71 të këtij ligji në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit."

Neni 36

Në nenin 97-a paragrafi 1 ndryshon si vijon:

"Akontacioni mujor i tatimit personal mbi të ardhura për të hyrat nga veprimtaria e pavarur paguhet në shumë prej një të dymbëdhjetën e tatimit të përlogaritur në bilancin vjetor tatimor, për vitin paraprak.

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon:

"Detyrësi i cili fillon të kryejë veprimtari të pavarur akontacionet mujore të tatimit personal mbi të ardhura për vitin e parë i paguan në bazë prej 50% të rrogës mesatare neto për punëtor në Republikën e Maqedonisë të publikuara në janar të vitit rrjedhës sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë".

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4.

Neni 37

Neni 102 ndryshon si vijon:

"Detyrësi i tatimit mbi të ardhura për të hyrat e realizuara nga veprimtari e pavarur është i detyruar ta paguajë diferencën midis akontacionit të paguar dhe tatimit mbi të ardhura të përlogaritur në afat prej 15 ditëve nga dita e skadimit të afatit për dorëzimin e bilancit vjetor tatimor.

Detyrësi i tatimit mbi të ardhura është i detyruar të paguajë detyrimin e përcaktuar të tatimit mbi të ardhurat nga neni 87 i këtij ligji më së voni deri 30 qershor të vitit rrjedhës.

Детреси i tatimit mbi të ardhura është i detyruar të paguajë diferencën midis detyrimit të përcaktuar për tatimin mbi të ardhurat nga neni 87 i këtij ligji dhe shumën e përcaktuar me aktvendim të organit të të hyrave publike nga neni 90 paragrafi 1 i këtij ligji në afat prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të aktvendimit.

Nëse detyrësi i tatimit në formë të akontacionit ka paguar shumë më të madhe të tatimit sesa shuma që ai ka qenë i detyruar të paguajë, mundet të kërkojë nga organi i të hyrave publike të kthejë shumën e tepërt të paguar gjatë korrigjimit, respektivisht konfirmimit të fletëparaqitjes së plotësuar tatimore vjetore.

Organi për të hyra publike është i obliguar me kërkesë të detyrësit tatimor t'ia kthejë tatimin e paguar më shumë mbi të ardhura, detyrësit në afat prej 60 ditësh."

Neni 38

Në nenin 144-a paragrafi 1 pika 1 ndryshon si vijon:
"nuk parashtron përlllogaritje, bilanc tatimor dhe kërkesë për tatimin paushall në afatin e përcaktuar (nenet 31, 68 dhe 71);".

Neni 39

Në nenin 145-a në paragrafin 1 fjala "vjetor" shlyhet.

Neni 40

Në nenin 145-v në paragrafin 1 fjalët: "nenet 13 paragrafi 4, 30-k paragrafi 8, 31 paragrafi 2, 75-b paragrafi 4 dhe 90 paragrafët 2 dhe 3" ndryshojnë me fjalët: "neni 13 paragrafi 4, neni 30-k paragrafi 7, neni 75-b paragrafi 4 dhe neni 90 paragrafët 2, 3, 4 dhe 5".

Neni 41

Përlllogaritja dhe paraqitja e të hyrave të realizuara deri më 31 dhjetor 2017 për përlllogaritjen e tatimit personal mbi të ardhura për vitin 2017 do të bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit për tatimin personal mbi të ardhura ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 dhe 23/16).

Neni 42

Tregtari që organizon treg të gjelbër në të cilin bëhet tregti me shumicë dhe pakicë për shkakt të përlllogaritjes së tatimit personal mbi të ardhura për vitin 2018 është i detyruar të dorëzojë te organi për të hyra publike raport për shfrytëzuesit e vendeve të shitjes në tregjet e gjelbra më së voni deri më 15 janar të vitit 2018.

Neni 43

Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 44

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2018.

3699.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

Се прогласува Законот за рестриктивни мерки, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2017 година.

Бр. 08-4809/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗА К О Н ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат постапката за воведување, изменување и престанување на важење на рестриктивните мерки, спроведувањето, координацијата, евиденцијата, надзорот и други прашања кои се однесуваат на рестриктивните мерки.

Член 2

Рестриктивни мерки во смисла на овој закон се мерките кои имаат за цел одржување на меѓународниот мир, безбедноста, почитувањето на човековите права и основните слободи и развојот на демократијата и владењето на правото кои се воведуваат, изменуваат или престануваат врз основа на:

а) правно обврзувачки резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации;

б) правни акти на Европската Унија;

в) правни акти на други меѓународни организации во кои членува Република Македонија во согласност со меѓународното право;

г) барање од надлежен орган на друга држава за воведување, изменување или престанување на важење на финансиски мерки против тероризам и/или пролиферација или

д) други акти согласно со овој закон.

Член 3

Рестриктивните мерки може да се применат кон една или повеќе држави, меѓународни организации, физички лица, правни лица, групи и/или организации опфатени со членот 2 од овој закон (во натамошниот текст: определени лица).

Член 4

Видови на рестриктивни мерки се:

а) ембарго на стоки и услуги;

б) ембарго на оружје;

в) забрана за влез во Република Македонија;

г) финансиски мерки и

д) други мерки согласно со меѓународното право.

Член 5

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) „Ембарго на стоки и услуги“ е целосна или делумна забрана на увоз, извоз и транзит на стоки, давање услуги, трансфер на технологии и активности поврзани со трговијата на стоки и услуги кои се предмет на забраната;

2) „Ембарго на оружје“ е целосна или делумна забрана на трговија со оружје и воена опрема и давање на техничка помош и донации во финансиски средства, оружје и воена опрема на определените лица на кои се однесува забраната;

3) „Забрана за влез“ е забрана за влез и транзитирање преку територијата на Република Македонија на лица од странство на кои се однесува рестриктивната мерка;

4) „Финансиски мерки“ се забрана за користење, пренос, конверзија, трансфер или друг вид на располагање со имот, забрана на ставање на располагање на каков било имот, директно или индиректно, како и забрана за воспоставување или продолжување на деловен однос. Овие мерки се однесуваат и на:

- имот со кој целосно или делумно, директно или индиректно располагаат, го користат, го имаат во сопственост или го контролираат определените лица,

- имот кој потекнува или произлегува од имот со кој целосно или делумно, директно или индиректно располагаат, го користат, го имаат во сопственост или го контролираат определените лица или

- имот дополнително стекнат од страна на определените лица по различни основи.

5) „Имот“ се пари, фондови или други финансиски средства или економски ресурси, вклучително но не само инструменти за плаќање, хартии од вредност, депозити, друга сопственост од секаков вид и тоа материјална или нематеријална, движна или недвижна, други права врз предметите, побарувања, како и јавни исправи и легални документи за сопственост и актива во пишан или електронски облик или инструменти со кои се докажува правото на сопственост или интерес во таквиот имот;

6) „Тероризам“ е дејствие определено со Кривичниот законик како кривични дела Неовластено прибавување и располагање со нуклеарни материи од членот 231, Грабнување на воздухоплов, брод или неподвижна платформа од членот 302, Загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај од членот 303, Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност од членот 313, Учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации од членот 322-а, Терористичка организација од членот 394-а, Тероризам од членот 394-б, Финансирање на тероризам од членот 394-в, Злосторство против човечноста од членот 403-а, Меѓународен тероризам од членот 419, Загрозување лица под меѓународна заштита од членот 420 и Земање заложници од членот 421 или друго дело на тероризам предвидено со Кривичниот законик или друго дејствие сторено со намера да предизвика смрт или тешка телесна повреда на граѓаните или на други лица кои не се вклучени во судир кој има карактер на вооружен судир според меѓународното право, со намера да се создаде чувство на несигурност или страв кај граѓаните или да се присили некоја држава или меѓународна организација да изврши или да се воздржи од извршување на определени дејствија;

7) „Консолидирана листа“ е листа на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и негово финансирање;

8) „Други мерки согласно со меѓународното право“ се целосен или делумен прекин на дипломатските, финансиските и економските односи, на сообраќајните, воздушните, поштенските и други комуникации со една или повеќе држави во согласност со меѓународното право;

9) „Субјекти“ се лицата кои имаат обврска да ги преземаат мерките и дејствијата за спречување на перене пари и финансирање на тероризам предвидени со Законот за спречување на перене пари и финансирање на тероризам и Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 6

(1) Рестриктивните мерки се итни и се применуваат без одлагање.

(2) Резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведуваат рестриктивни мерки веднаш по нивното усвојување, а најдоцна во рок од 24 часа од усвојувањето се објавуваат на интернет страницата на Министерство за надворешни работи и се применуваат од моментот на нивното објавување од страна на Министерството за надворешни работи.

(3) Не може да се поведе постапка за граѓанска или кривична одговорност за спроведување на рестриктивни мерки согласно со овој закон.

(4) За штетите кои можат да настанат со примената на овој закон не може да се поднесе барање за надоместок на штета против Република Македонија, органите за спроведување на рестриктивни мерки и/или субјектите.

(5) Податоците и информациите во постапките кои се водат согласно со овој закон се користат согласно со прописите за заштита на личните податоци и за безбедност на класифицирани информации.

II. ВОВЕДУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 7

(1) Владата на Република Македонија, на предлог на надлежните органи од членот 8 од овој закон, донесува одлука за воведување, изменување и престанување на важење на рестриктивните мерки.

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член се определува:

- а) видот на рестриктивната мерка;

- б) органот за спроведување на рестриктивната мерка и/или

- в) времетраењето на рестриктивната мерка.

(3) Одлуката на Владата на Република Македонија од ставот (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

(4) Определеното лице има право да поведе управен спор против одлуката од ставот (1) на овој член пред Управен суд согласно со Законот за управните спорови.

Член 8

(1) Министерството за надворешни работи до Владата на Република Македонија доставува предлог за донесување на одлука за воведување, изменување или престанување на важење на рестриктивни мерки усвоени од Советот на Европската Унија или правните акти на други меѓународни организации во кои членува Република Македонија во согласност со меѓународното право.

(2) Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање или Управата за финансиско разузнавање до Владата на Република Македонија доставуваат предлог за донесување на одлука за воведување, изменување или престанување на важење на финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање (во натамошниот текст: финансиски мерки против тероризам и/или пролиферација).

(3) Министерството за надворешни работи за барањето од надлежен орган на друга држава, до Владата на Република Македонија доставува предлог за донесување на одлука за воведување, изменување или престанување на важење на финансиски мерки против тероризам и/или пролиферација, по добиеното мислење од органите од ставот (2) на овој член.

(4) Јавното обвинителство на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање или Управата за финансиско разузнавање до Владата на Република Македонија доставуваат предлог за донесување на одлука за поднесување на барање до надлежен орган на друга држава, до надлежна институција на Европската Унија или до Советот за безбедност на Обединетите нации за воведување, изменување или престанување на важење на финансиски мерки против тероризам и пролиферација.

Член 9

(1) Предлогот од членот 8 ставовите (2), (3) и (4) од овој закон во прилог содржи листа на определени лица за кои постојат разумни основи за сомневање дека учествуваат или на кој било начин се поврзани со активности на тероризам и/или пролиферација.

(2) Листата на определени лица од ставот (1) на овој член содржи податоци за име и презиме на физичко лице или назив на правно лице, група или организација и други податоци кои ќе овозможат нивно прецизно идентификување.

Член 10

(1) По барањето од членот 8 став (3) од овој закон, Министерство за надворешни работи постапува доколку истото:

- содржи податоци за име и презиме за физичко лице или назив на правно лице, група или организација и други податоци кои ќе овозможат нивно прецизно идентификување и

- е образложено и содржи факти кои укажуваат дека за лицето, групата или организацијата постојат, односно престанале да постојат разумни основи за сомневање дека учествуваат или на кој било начин се поврзани со активности на тероризам и/или пролиферација.

(2) Министерството за надворешни работи го известува надлежниот орган на другата држава за постапувањето по барањето од членот 8 став (3) од овој закон.

Член 11

(1) Министерството за надворешни работи врз основа на одлуката од членот 8 став (4) од овој закон изготвува барање за воведување, изменување или престанување на финансиски мерки против тероризам и/или пролиферација.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член треба:

- да содржи податоци за име и презиме за физичко лице или назив на правно лице, група или организација и други податоци кои ќе овозможат нивно прецизно идентификување и

- да биде образложено и да содржи факти кои укажуваат дека за лицето/та, групата/те или организацијата/те постојат разумни основи за сомневање дека учествуваат или на кој било начин се поврзани со активности на тероризам и/или пролиферација.

(3) Министерството за надворешни работи барањето од ставот (1) на овој член во рок од пет дена од донесување на одлуката од членот 8 став (4) од овој закон го доставува до надлежен орган на друга држава или до надлежна институција на Европската Унија или до Советот за безбедност на Обединетите нации.

Член 12

(1) Управата за финансиско разузнавање води актурирана консолидирана листа и истата ја објавува на својата интернет страница.

(2) Министерот за финансии, на предлог на Управата за финансиско разузнавање ја пропишува формата, содржината и начинот на водење на консолидираната листа.

Член 13

(1) Секое физичко и правно лице, државен орган и орган на единица на локалната самоуправа се должни при спроведувањето на воведените рестриктивни мерки да соработуваат со органите за спроведување на рестриктивните мерки определени со одлуката на Владата на Република Македонија.

(2) Финансиските мерки ги спроведуваат субјектите.

(3) Органите за спроведување на рестриктивни мерки определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 7 став (1) од овој закон во рок од три дена од спроведената рестриктивна мерка го известуваат Координативното тело од членот 20 став (1) од овој закон за секоја спроведена рестриктивна мерка.

Член 14

(1) Управата за финансиско разузнавање изготвува упатства за примена и постапување по финансиските мерки вклучително и финансиските мерки против тероризам и/или пролиферација, начинот на известување и соработка со субјектите.

(2) Упатствата од ставот (1) на овој член се објавуваат на интернет страната на Управата за финансиско разузнавање.

Член 15

(1) При спроведување на финансиска мерка определеното лице има право да поднесе барање до надлежниот суд заради одобрување на користење на дел од имотот, кој е неопходен за:

- подмирување на основните трошоци на живот,
- трошоци за породување, за смртен случај, наемнина, хипотека и други основни трошоци на определеното лице и другите членови на неговото семејство,
- лекови и лекување на определеното лице или на член на неговото семејство,
- плаќање на обврски спрема државата (даноци, такси, осигурување и др),
- подмирување на трошоци за редовно одржување на замрзнатиот имот и трошоци за правна помош.

(2) Надлежниот суд во рок од пет дена од добивањето на барањето од ставот (1) на овој член донесува решение за одобрување на барањето и ги утврдува условите за делумното користење на имотот или за одбивање на барањето.

(3) Решението од ставот (2) на овој член надлежниот суд го доставува до определеното лице од ставот (1) на овој член и до субјектот, во рок од три дена од денот на неговото донесување.

(4) Против решението од ставот (2) на овој член, определеното лице во рок од 48 часа од приемот на истото има право на жалба пред надлежен суд.

(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одложува извршувањето на решението.

Член 16

Совесни трети (bona fide) лица може да поднесат барање за обезбедување на самостојни права врз имотот предмет на финансиските мерки пред надлежниот суд во рок од шест месеци од објавувањето на одлуката на Владата на Република Македонија од членот 7 став (1) од овој закон во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 17

(1) Во случај кога основот за воведување на финансиската мерка против тероризам и/или пролиферација престанал да важи, надлежните органи од членот 8 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон доставуваат предлог до Владата на Република Македонија за донесување на одлука за престанување на важење на мерката, најдоцна во рок од 24 часа од создавањето за престанувањето на основот за нејзино воведување.

(2) Во случај кога основот за воведување на финансиската мерка против тероризам и/или пролиферација престанал да важи, определеното лице може да достави барање до Владата на Република Македонија за престанување на важење на воведената финансиска мерка против тероризам и/или пролиферација, најдоцна во рок од 30 дена од осознавањето за престанувањето на основот за нејзино воведување.

(3) Врз основа на предлогот од ставот (1) и барањето од ставот (2) на овој член, Владата на Република Македонија донесува одлука за престанување на важење на финансиската мерка против тероризам и/или пролиферација.

(4) Субјектите се должни да преземат дејствија за да ја прекинат примената на финансиската мерка против тероризам и/или пролиферација по објавувањето на одлуката на Владата на Република Македонија од ставот (3) на овој член во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 18

Органите за спроведување на рестриктивните мерки за примената или за прекинут на примената на рестриктивната мерка се должни во рок од три дена да го известат Координативното тело од членот 20 став (1) од овој закон.

Член 19

Со имотот опфатен со финансиска мерка управува Агенцијата за управување со одземен имот согласно со закон.

Координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки

Член 20

(1) За координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки, Владата на Република Македонија на предлог од Министерството за надворешни работи формира Координативно тело, за период од четири години.

(2) Координативното тело од ставот (1) на овој член се состои од претседател кој е раководно лице од Министерството за надворешни работи и по еден член од редот на раководни лица од Јавното обвинителство на Република Македонија, Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за финансии, Агенцијата за разузнавање, Царинската управа, Агенцијата за управување со одземен имот и Управата за финансиско разузнавање.

(3) Координативното тело од ставот (1) на овој член донесува Деловник за начинот на своето работење.

(4) Стручно - административните работи за Координативното тело ги врши Министерството за надворешни работи.

Евиденција

Член 21

(1) Министерството за надворешни работи води регистар за воведени рестриктивни мерки.

(2) Управата за финансиско разузнавање води евиденција за спроведени финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против тероризам и пролиферација.

(3) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот за надворешни работи, а формата и содржината на евиденцијата од ставот (2) на овој член ја пропишува министерот за финансии.

Надзор

Член 22

(1) Надзорот над спроведувањето на рестриктивните мерки го врши Координативното тело.

(2) Надзорот над спроведувањето на финансиските мерки против тероризам и/или пролиферација над субјектите го вршат органите определени за надзор со Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

III. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 23

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице доколку при спроведувањето на рестриктивните мерки:

- не ја спроведе воведената рестриктивна мерка и не соработува со органите за спроведување на рестриктивни мерки или не го извести Координативното тело согласно со членот 13 став 1 од овој закон и

- не ја прекине примената на рестриктивната мерка согласно со членот 17 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност на средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на исплата ќе се изрече за прекршок на физичко лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

Член 24

Одмерувањето на висината на глобата на правно лице и трговец поединец се врши согласно со Законот за прекршоците.

Член 25

Прекршочната постапка ја води и прекршочната санкција ја изрекува надлежниот суд.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Координативното тело од членот 20 од овој закон ќе се формира во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 28

Постапките започнати до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ број 36/11).

Член 29

Со денот на започнувањето на примената на овој закон, престанува да важи Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ број 36/11).

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2018 година.

L I G J PËR MASA RESTRIKTIVE

I. DISPOZITA THEMELORE

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen procedura për vendosje, ndryshim dhe ndërprerje të vlefshmërisë të masave restriktive, zbatimi, koordinimi, evidenca, mbikëqyrja dhe çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me masat restriktive.

Neni 2

Masa restriktive në kuptim të këtij ligji janë masat të cilat kanë për qëllim ruajtjen e paqes ndërkombëtare, sigurisë, respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe zhvillimin e demokracisë dhe sundimin e të drejtës, të cilat vendosen, ndryshohen ose ndërpriten në bazë të:

- a) rezolutave juridikisht të obligueshme të Këshillit për Siguri të Kombeve të Bashkuara;
- b) akteve juridike të Bashkimit Evropian;
- v) akteve juridike të organizatave tjera ndërkombëtare në të cilat është anëtare Republika e Maqedonisë në pajtim me të drejtën ndërkombëtare;
- g) kërkesës nga organ kompetent i shtetit tjetër për vendosje, ndryshim ose ndërprerje të vlefshmërisë së masave financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit ose
- d) akteve tjera në pajtim me këtë ligj.

Neni 3

Masat restriktive mund të zbatohen ndaj një ose më shumë shteteve, organizatave ndërkombëtare, personave fizikë, personave juridikë, grupeve dhe/ose organizatave të përfshira me nenin 2 të këtij ligji (në tekstin e mëtejshëm: persona të caktuar).

Neni 4

Lloje të masave restriktive janë:

- a) embargo e mallrave dhe shërbimeve;
- b) embargo e armëve;
- v) ndalimi për hyrje në Republikën e Maqedonisë;
- g) masa financiare dhe
- d) masa tjera në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

Neni 5

Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë këtë domethënie:

- 1) "Embargo e mallrave dhe shërbimeve" është ndalimi i plotë ose i pjesërishtëm i importit, eksportit dhe transitimit të mallrave, dhënia e shërbimeve, transferi i teknologjive dhe aktivitete të lidhura me tregtinë me mallra dhe shërbime të cilat janë lëndë e ndalimit;
- 2) "Embargo e armëve" është ndalimi i plotë ose i pjesërishtëm i tregtisë me armë dhe pajisje ushtarake dhe dhënia e ndihmës teknike dhe donacioneve në mjete financiare, armë dhe pajisje ushtarake personave të caktuar me të cilët ka të bëjë ndalimi;
- 3) "Ndalim për hyrje" është ndalimi për hyrje dhe transitim nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë i personave nga jashtë me të cilët ka të bëjë masa restriktive;
- 4) "Masa financiare" janë ndalimi për shfrytëzim, bartje, konversion, transfer ose lloj tjetër i disponimit me pronën, ndalimi i vënies në disponim të çfarëdo qoftë prone, drejtpërdrejt ose tërthorazi, si dhe ndalimi për vendosje ose vazhdim të marrëdhënies afariste. Këto masa kanë të bëjnë edhe me:

- pronë me të cilën plotësisht ose pjesërisht, në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthortë disponojnë, e shfrytëzojnë, e kanë në pronësi ose e kontrollojnë personat e caktuar,

- pronë e cila rrjedh ose del nga prona me të cilën plotësisht ose pjesërisht, në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthortë disponojnë, e shfrytëzojnë, e kanë në pronësi ose e kontrollojnë personat e caktuar ose

- pronë në mënyrë plotësuere e fituar nga ana e personave të caktuar në baza të ndryshme.

5) "Pronë" janë para, fonde ose mjete tjera financiare ose resurse ekonomike, duke përfshirë por jo vetëm instrumente për pagesë, letra me vlerë, depozita, pronë tjetër nga çfarëdo qoftë lloji edhe atë materiale ose jomateriale, të tundshme ose të patundshme, të drejta tjera mbi lëndët, kërkesat, si dhe dokumente publike dhe dokumente legale për pronësi dhe aktivë në formë të shkruar ose elektronike ose instrumente me të cilat dëshmohet e drejta e pronësisë ose interesi në pronën e tillë;

6) "Terrorizëm" është veprim i caktuar me Kodin penal si vepra penale Sigurim i paautorizuar dhe disponim me materie nukleare nga neni 231, Rrëmbim i mjetit fluturues, anijes ose platformës së palëvizshme nga neni 302, Rrezikim i sigurisë së komunikacionit ajror nga neni 303, Rrezikim terrorist i rendit kushtetues dhe sigurisë nga neni 313, Pjesëmarrje në ushtri të huaj, polici, formacione paraushtarake dhe parapolicore nga neni 322-a, Organizatë terroriste nga neni 394-a, Terrorizëm nga neni 394-b, Financim i terrorizmit nga neni 394-v, Krim kundër njerëzimit nga neni 403-a, Terrorizëm ndërkombëtar nga neni 419, Rrezikim i personave nën mbrojtje ndërkombëtare nga neni 420 dhe Marrje e pengjeve nga neni 421 ose vepër tjetër të terrorizmit të paraparë me Kodin penal ose veprim tjetër të bërë me qëllim që të shkaktojë vdekje ose lëndim të rëndë trupor të qytetarëve ose të personave të tjerë të cilët nuk janë përfshirë në konflikt i cili ka karakter të konfliktit të armatosur sipas të drejtës ndërkombëtare, me qëllim që të krijohet ndjenjë e pasigurisë ose frikës te qytetarët ose të detyrohet ndonjë shtet ose organizatë ndërkombëtare të bëjë ose të përmbahet nga kryerja e veprimeve të caktuara;

7) "Listë e konsoliduar" është listë e personave të caktuar ndaj të cilëve janë vendosur masa financiare kundër terrorizmit dhe përhapjes (shpërndarjes) së armës për shkatërrim masiv dhe financim të tij;

8) "Masa tjera në pajtim me të drejtën ndërkombëtare" janë ndërprerje plotësisht ose pjesërisht e marrëdhënieve diplomatike, financiare dhe ekonomike, të komunikacionit të trafikut, ajror, postar dhe komunikacioneve tjera me një ose më shumë shtete në pajtim me të drejtën ndërkombëtare;

9) "Subjekte" janë personat të cilët kanë për obligim t'i ndërmarrin masat dhe veprimet për parandalim të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit të parapara me Ligjin për parandalimin e larjes së parave dhe financimin e terrorizmit dhe Agjencia për Kadastër të Patundshmërive.

Neni 6

(1) Masat restriktive janë urgjente dhe zbatohen pa prolongim.

(2) Rezolutat e Këshillit për Siguri të Kombeve të Bashkuara me të cilat vendosen masat restriktive menjëherë pas miratimit të tyre, ndërsa më së voni në afat prej 24 orësh nga miratimi shpallen në internet faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe zbatohen nga momenti i shpalljes së tyre nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme.

(3) Nuk mund të ngrihet procedurë për përgjegjësi civile ose penale për zbatim të masave restriktive në pajtim me këtë ligj.

(4) Për dëmet të cilat mund të krijohen me zbatimin e këtij ligji nuk mund të parashtrahet kërkesë për kompensim të dëmit kundër Republikës së Maqedonisë, organeve për zbatim të masave restriktive dhe/ose subjekteve.

(5) Тë dhënat dhe informatat në procedurat të cilat mbahen në pajtim me këtë ligj shfrytëzohen në pajtim me rregullat për mbrojtje të të dhënave personale dhe për siguri të informatave të klasifikuara.

II. VENDOSJA, NDRYSHIMI DHE NDËRPRERJA E VLEFSHMËRISË SË MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 7

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të organeve kompetente nga neni 8 të këtij ligji, miraton vendim për vendosje, ndryshim dhe ndërprerje të vlefshmërisë së masave restriktive.

(2) Me vendimin nga paragrafi (1) të këtij neni caktohet:

- a) lloji i masës restriktive;
- b) organi për zbatim të masës restriktive dhe/ose
- v) kohëzgjatja e masës restriktive.

(3) Vendimi i Qeverisë së Republikës të Maqedonisë nga paragrafi (1) i këtij neni shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(4) Personi i caktuar ka të drejtë të ngrejë kontest administrativ kundër vendimit të paragrafi (1) të këtij neni para Gjykatës Administrative në pajtim me Ligjin për konteste administrative.

Neni 8

(1) Ministria e Punëve të Jashtme të Qeveria e Republikës së Maqedonisë dorëzon propozim për miratim të vendimit për vendosje, ndryshim ose ndërprerje të vlefshmërisë së masave restriktive të miratuara nga Këshilli i Bashkimit Evropian ose aktet juridike të organizatave tjera ndërkombëtare në të cilat anëtare është Republika e Maqedonisë në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

(2) Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia për Zbulim ose Drejtoria për Zbulim Financiar të Qeveria e Republikës së Maqedonisë dorëzojnë propozim për miratimin e vendimit për vendosje, ndryshim ose ndërprerje të vlefshmërisë së masave financiare kundër terrorizmit dhe përhapjes (shpërndarjes) të armës për shkatërrim masiv dhe financim të tyre (në tekstin e mëtejshëm: masa financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit).

(3) Ministria e Punëve të Jashtme për kërkesën nga organi kompetent të shtetit tjetër, të Qeveria e Republikës së Maqedonisë dorëzon propozim për miratim të vendimit për vendosje, ndryshim ose ndërprerje të vlefshmërisë së masave financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit, pas mendimit të marrë nga organet nga paragrafi (2) të këtij neni.

(4) Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Punëve të Jashtme, Agjencia për Zbulim ose Drejtoria për Zbulim Financiar të Qeveria e Republikës së Maqedonisë dorëzojnë propozim për miratim të vendimit për parashtrim të kërkesës të organi kompetent i shtetit tjetër, të institucioni kompetent i Bashkimit Evropian ose të Këshilli për Siguri i Kombeve të Bashkuara për vendosje, ndryshim ose ndërprerje të vlefshmërisë së masave financiare kundër terrorizmit dhe proliferimit.

Neni 9

(1) Propozimi nga neni 8 paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji në shtojcë përmban listë të personave të caktuar për të cilët ekzistojnë baza të arsyeshme për dyshim se marrin pjesë ose në cilëndo mënyrë janë të lidhur me aktivitete të terrorizmit dhe/ose proliferimit.

(2) Lista e personave të caktuar nga paragrafi (1) të këtij neni përmban të dhëna për emër dhe mbiemër të personit fizik ose emërtim të personit juridik, grupit ose organizatës dhe të dhëna tjera të cilat do të mundësojnë identifikim të tyre të saktë.

Neni 10

(1) Për kërkesën nga neni 8 paragrafi (3) të këtij ligji Ministria e Punëve të Jashtme vepron nëse ajo:

- përmban të dhëna për emrin dhe mbiemrin e personi fizik ose emrin e personit juridik, grupit ose organizatës dhe të dhëna tjera të cilat do të mundësojnë identifikim të tyre të saktë dhe

- është e arsyetuar dhe përmban fakte të cilat sugjerojnë se personi, grupi ose organizata ekzistojnë, përkatësisht kanë pushuar së ekzistuari baza të arsyeshme për dyshim se marrin pjesë ose në cilën do mënyrë janë të lidhura me aktivitete të terrorizmit dhe/ose proliferimit.

(2) Ministria e Punëve të Jashtme e njofton organin kompetent të shtetit tjetër për veprimin për kërkesën nga neni 8 paragrafi (3) të këtij ligji.

Neni 11

(1) Ministria e Punëve të Jashtme në bazë të vendimit nga neni 8 paragrafi (4) të këtij ligji përpilon kërkesë për vendosje, ndryshim ose pushim të masave financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit.

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni duhet:

- të përmbajë të dhëna për emrin dhe mbiemrin e personit fizik ose emrin e personit juridik, grupit ose organizatës dhe të dhëna tjera të cilat do të mundësojnë identifikim të tyre të saktë dhe

- të jetë e arsyetuar dhe të përmbajë fakte të cilat sugjerojnë se për personin/at, grupin/et ose organizatën/at ekzistojnë baza të arsyeshme për dyshim se marrin pjesë ose në cilën do mënyrë janë të lidhura me aktivitete të terrorizmit dhe/ose proliferimit.

(3) Ministria e Punëve të Jashtme kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni në afat prej pesë ditësh nga miratimi i vendimit nga neni 8 paragrafi (4) të këtij ligji e dorëzon te organi kompetent i shtetit tjetër ose te institucioni kompetent i Bashkëpunimit Evropian ose të Këshilli për Siguri i Kombeve të Bashkuara.

Neni 12

(1) Drejtoria për Zbulim Financiar mban listë të azhurnuar të konsoliduar dhe e shpall atë në internet faqen e vet.

(2) Ministri i Financave, në propozim të Drejtorisë për Zbulim Financiar e përcakton formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së listës së konsoliduar.

Neni 13

(1) Çdo person fizik dhe juridik, organ shtetëror dhe organ i njësisë së vetëqeverisjes lokale janë të obliguar gjatë zbatimit të masave të vendosura restriktive të bashkëpunojnë me organet për zbatim të masave restriktive të caktuara me vendim të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë.

(2) Masat financiare i zbatojnë subjektet.

(3) Organet për zbatim të masave restriktive të caktuara me vendimin e Qeverisë së Republikës të Maqedonisë nga neni 7 paragrafi (1) të këtij ligji në afat prej tri ditësh nga zbatimi i masave restriktive e njoftojnë Trupin Koordinues nga neni 20 paragrafi (1) të këtij ligji për çdo masë të zbatuar restriktive.

Neni 14

(1) Drejtoria për Zbulim Financiar përpilon udhëzime për zbatim dhe veprim për masat financiare duke përfshirë edhe masat financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit, mënyrës së njoftimit dhe bashkëpunimit me subjektet.

(2) Udhëzimet nga paragrafi (1) i këtij neni shpallen në internet faqen e Drejtorisë për Zbulim Financiar.

Neni 15

(1) Gjatë zbatimit të masave financiare personi i caktuar ka të drejtë të parashtrijë kërkesë te gjykata kompetente për lejim të shfrytëzimit të një pjese të pronës, e cila është e domosdoshme për:

- përmbushjen e shpenzimeve themelore për jetesë,
- shpenzime për lindje, për rast të vdekjes, qira, hipotekë dhe shpenzime tjera themelore të personit të caktuar dhe anëtarët të tjerë të familjes së tij,
- barna dhe mjekim të personit të caktuar ose të anëtarit të familjes së tij,
- pagesë e obligimeve ndaj shtetit (tatime, taksa, sigurim dhe të tjera),
- përmbushje e shpenzimeve për mirëmbajtje të rregullt të pronës së ngrirë dhe shpenzime për ndihmë juridike.

(2) Gjykata kompetente në afat prej pesë ditësh nga marrja e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni miraton aktvendim për miratimin e kërkesës dhe i përcakton kushtet për shfrytëzim të pjesshëm të pronës ose për refuzim të kërkesës.

(3) Aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni gjykata kompetente e dorëzon te personi i caktuar nga paragrafi (1) i këtij neni dhe te subjekti, në afat prej tri ditësh nga dita e miratimit të tij.

(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni, personi i caktuar në afat prej 48 orësh nga pranimi i të saj ka të drejtë ankese në gjykatën kompetente.

(5) Ankesa nga paragrafi (4) i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit.

Neni 16

Persona të tretë të vetëdijshëm (bona fide) mund të parashtrijë kërkesë për sigurim të të drejtave të pavarura mbi pronën lëndë e masave financiare para gjykatës kompetente në afat prej gjashtë muajsh nga shpallja e vendimit të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë nga neni 7 paragrafi (1) të këtij ligji në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 17

(1) Në rast kur baza për vendosje të masave financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit është shfuqizuar, organet kompetente nga neni 8 paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij ligji dorëzojnë propozim te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për miratim të vendimit për pushim të vlefshmërisë së masës, më së voni në afat prej 24 orësh nga kuptimi për pushim të bazës për vendosjen e saj.

(2) Në rast kur baza për vendosje të masës financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimi është shfuqizuar, personi i caktuar mund të parashtrijë kërkesë te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për shfuqizim të masës së vendosur financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit, më së voni në afat prej 30 ditësh nga kuptimi për pushimin e bazës për vendosjen e saj.

(3) Në bazë të propozimit nga paragrafi (1) dhe kërkesës nga paragrafi (2) të këtij neni, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton vendim për pushim të vlefshmërisë së masës financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit.

(4) Subjektet janë të obliguara të ndërmarrin veprime që ta ndërprejnë zbatimin e masave financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit pas shpalljes së vendimit të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë nga paragrafi (3) i këtij neni në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 18

Organet për zbatimin e masave restriktive për zbatimin ose për pushimin e zbatimit të masës restriktive janë të obliguara në afat prej tri ditësh ta njoftojnë Trupin Koordinues nga neni 20 paragrafi (1) të këtij ligji.

Neni 19

Me pronën e përfshirë me masën financiare menaxhon Agjencia për Menaxhim me Pronë të Konfiskuar në pajtim me ligj.

Koordinimi dhe përcjellja e zbatimit të masave restriktive

Neni 20

(1) Për koordinim dhe përcjellje të zbatimit të masave restriktive, Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme formon Trup Koordinues, për periudhë prej katër vitesh.

(2) Trupi koordinues nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet nga kryetari i cili është person udhëheqës nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga një anëtar nga radhët e personave përgjegjës të Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Financave, Agjencisë për Zbulim, Drejtorisë Doganore, Agjencisë për Menaxhim me Pronë të Konfiskuar dhe Drejtorisë për Zbulim Financiar.

(3) Trupi Koordinues nga paragrafi (1) i këtij neni miraton Rregulloren për mënyrën e punës së saj.

(4) Punët profesionale-administrative për Trupin Koordinues i kryen Ministria e Punëve të Jashtme.

Evidenca

Neni 21

(1) Ministria e Punëve të Jashtme mban regjistër për masa të vendosura restriktive.

(2) Drejtoria për Kundërzbulim Financiar mban evidencë për masa të zbatuara financiare duke përfshirë edhe masa financiare kundër terrorizmit dhe proliferimit.

(3) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i punëve të jashtme, ndërsa formën dhe përmbajtjen e evidencës nga paragrafi (2) i këtij neni i përcakton ministri i Financave.

Mbikëqyrja

Neni 22

(1) Mbikëqyrjen mbi zbatimin e masave restriktive e bën Trupi Koordinues.

(2) Mbikëqyrjen mbi zbatimin e masave financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit mbi subjektet e bëjnë organet e caktuara për mbikëqyrje me Ligjin për parandalim të larjes së parave dhe financim të terrorizmit.

III. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Neni 23

(1) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse gjatë zbatimit të masave restriktive:

- nuk e zbaton masën e vendosur restriktive dhe nuk bashkëpunon me organet për zbatim të masave restriktive ose nuk e njofton Trupin Koordinues në pajtim me nenin 13 paragrafin 1 të këtij ligji dhe
- nuk e ndërpret zbatimin e masës restriktive në pajtim me nenin 17 të këtij ligji;

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoja e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe personit përgjegjës te personi juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni.

(3) Gjобѐ në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë në kursin e mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 24

Matja e lartësisë së gjобës së personit juridik dhe tregtar individual bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Neni 25

Procedurën e kundërvajtjes e mban dhe sanksionin e kundërvajtjes e shqipton gjykata kompetente.

IV. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 26

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes së fuqi të këtij ligji.

Neni 27

Trupi Koordinues nga neni 20 i këtij ligji do të formohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 28

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për masa ndërkombëtare restriktive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/11).

Neni 29

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për masa restriktive ndërkombëtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/11).

Neni 30

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2018.

3700.

Vрз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество во мировната операција на Европската Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќа припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), доктор во Тимот на доктори за Role 1 Medical Facilities, во Кампот Бутмир, во Сараево.

2. Припадникот на Армијата од точка 1 од оваа одлука, се испраќа за период од декември 2017 до јуни 2018 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадникот на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршување на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4802/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

3701.

Vрз основа на членот 153 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратениците:
- Далибор Богдановски и
- Самка Ибраимоски.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4793/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

3702.

Vрз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 162/15, 59/16, 189/16 и 80/17), во членот 1 зборовите: „до 31 декември 2017 година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 јуни 2018 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4795/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

3703.

Врз основа на членот 40 став (1) од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 111/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За Јавен обвинител на Република Македонија се именува Љубомир Јовески, член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08 - 4839/1
25 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

3704.

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Владата на Република Македонија, се избираат:

- д-р Венко Филипче, за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство и
- Аксел Ахмедовски, за министер без ресор.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08 - 4844/1
25 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

3705.

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ КОЈ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1. Се разрешува Власте Димковиќ од функцијата заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08 - 4845/1
25 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

3706.

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ МИНИСТРИ

1. За заменици на министри во соодветните министерства, се именувани:

- Благе Цветковиќ, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
- Арбер Адеми, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за образование и наука.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08 - 4846/1
25 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

3707.

Врз основа на членот 16 став (2) а во врска со членовите 17 став (2) точка 3) и 19 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од функцијата член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија се разрешува м-р Дејан Бошковски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4847/1
25 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

3708.

Врз основа на членот 16 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија се именува **Панче Орцев**.

2. Со именувањето на **Панче Орцев** за член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и престанува функцијата член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на **Елена Маркова Велинова**.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4848/1
25 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

3709.

Врз основа на членот 154 став (8) алинеја 1 и став (9) од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

I. На **Цулијана Мишевска** и престанува мандатот на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.

II. На **Лилјана Јаковчевска** и престанува мандатот на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.

III. На **Тања Богатинова** и престанува мандатот на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4849/1
25 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

3710.

Врз основа на членот 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98, 4/2003 и 149/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2017 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2018 година (во натамошниот текст: Програма) се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати личности од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општоцивилизацииските вредности и државните празници на Република Македонија утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2018 година.

Член 2

Во 2018 година ќе се одбележат следниве јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности:

1. 550 години од смртта на **Герѓ Кастриоти** - **Скендербег**

Носители: Институт за духовно и културно наследство на Албанците

2. 200 години од раѓањето на **Јордан Хаџи Константинов - Џинот**

Носител: Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ - **Велес**

3. 150 години од раѓањето на **Петар Поп Арсов**

Носител: Општина **Чашка**

4. 150 години од раѓањето на **Крсте Гермов - Шакир Војвода**

Носител: Завод и музеј **Прилеп**

5. 150 години од раѓањето на **Јосиф Багери**

Носители: Општина **Гостивар**

Институт за духовно и културно наследство на Албанците

6. 150 години од раѓањето на **Јанку Арцинтеану** и 125 години од објавувањето на првата книга песни на влашки јазик од **Константин Косму**

Носители: Агенција за остварување на правата на заедниците

Унија за култура на **Власите** од Македонија

7. 150 години од раѓањето на **Ефтим Спространов**

Носители: Општина **Охрид**

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - **Охрид**

8. 125 години од смртта на **Ѓорѓија Пулевски**

Носители: Општина **Маврово-Ростуше**

Институт за македонски јазик

9. 125 години од смртта на **Григор Прличев**

Носители: Општина **Охрид**

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - **Охрид**

Центар за култура „Григор Прличев“ - **Охрид**

Библиотека „Григор Прличев“ - **Охрид**

10. 125 години од формирањето на **Македонската револуционерна организација**

Носител: Музеј на македонската борба за државност и самостојност

11. 110 години од раѓањето и 75 години од смртта на **Коста Солев Рацин**

Носители: НУБ „Св. Климент Охридски“ - **Скопје**

Општина Велес
Друштво на писателите на Македонија
12. 110 години од одржувањето на Конгресот за албанската унифицирана азбука во Битола
Носители: Општина Битола
Музеј на албанската азбука, Битола
110 години од Младотурската револуција
Носители: Институт за национална историја
Општина Ресен
Дом на културата „Драги Тозија“ - Ресен
13. 110 години од активизмот на Роса Плавева за рамноправност на жените
Носител: Институт за национална историја
110 години од смртта на Атанас Бадев
Носители: Факултет за музичка уметност
Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп
14. 100 години од завршувањето на Првата светска војна
Носители: Македонска академија на науките и уметностите
Собрание на Република Македонија
15. 100 години од раѓањето и 70 години од смртта на Кемал Аголи
Носители: Општина Дебар
Институт за национална историја
Институт за духовно и културно наследство на Албанците
16. 100 години од раѓањето и 75 години од смртта на Трајко Бошкоски - Тарцан
Носител: Сојуз на борците, Прилеп
17. 100 години од раѓањето на Кире Гаврилоски - Јане
Носител: Општина Прилеп
18. 100 години од раѓањето на Илија Милчин
Носители: Македонски народен театар
Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп
19. 100 години од раѓањето на Никола Бадев
Носител: Општина Кавадарци
20. 100 години од раѓањето и 30 години од смртта на Шукри Рамо
Носители: Општина Штип
Друштво на писателите на Македонија
НВО „Уфук“
21. 100 години од раѓањето на Киро Нацев - Фетак
Носители: Општина Куманово
Сојуз на борци, Куманово
22. 100 години од раѓањето на Перо Георгиевски - Чичо
Носители: Општина Куманово
Сојуз на борци, Куманово
23. 100 години од раѓањето на Десанка Миљовска
Носител: Филозофски факултет - Катедра по социологија
24. 100 години од раѓањето на Борис Чипан
Носители: Општина Охрид
Архитектонски факултет, Скопје
25. 90 години од раѓањето и 30 години од смртта на Нецати Зекерија
Носители: НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје
Општина Центар Жупа
Сојуз на Турските невладини организации во Македонија
26. 90 години од раѓањето на Мена Спировска - Менче
Носител: Факултет за ликовна уметност
27. 90 години од раѓањето на Димитар Гешоски
Носители: Кинотека на Македонија
Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп
28. 90 години од раѓањето на Славко Милосавлевски
Носители: Општина Тетово
Сојуз на борци, Тетово

29. 90 години од раѓањето на Томе Арсовски
Носители: НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје
Друштво на писателите на Македонија
30. 90 години од раѓањето на Миодраг Друговац
Носител: Институт за македонска литература
31. 90 години од раѓањето на Мурат Исаку
Носители: Општина Тетово
Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово
32. 80 години од смртта на Мустафа Кемал Ататурк
Носители: Завод и музеј Битола
НВО „Уфук“
33. 80 години од раѓањето и 20 години од смртта на Бошко Смакоски
Носител: Македонска радио телевизија
34. 80 години од раѓањето на Зоран Милосављевиќ
Носител: Македонско радио
35. 70 години од раѓањето на Кирил Ристоски
Носители: Македонски народен театар
Факултет за драмски уметности
Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп
36. 70 години од основањето на Македонската опера и Македонскиот балет
Носител: Македонската опера и балет
37. 70 години од основањето на Градски кина, Скопје
Носител: Град Скопје
38. 70 години од основањето на КУД „Јени Јол“ и 10 години од издавањето на списанието „Уфук Дергиси“
Носители: Град Скопје
Агенција за остварување на правата на заедниците
39. 70 години од основањето на Институтот за национална историја
Носител: Институт за национална историја
40. 70 години од снимањето на првиот долгометражен документарен филм „11 Октомври“
Носители: Кинотека на Македонија
Друштво на филмските работници на Македонија
41. 70 години од егзодусот на децата бегалци
Носител: Институт за национална историја
42. 70 години од објавувањето на првата стихозбирка на Блаже Конески „Земјата и љубовта“ (1948)
Носител: Институт за македонска литература
43. 60 години од снимањето и премиерата на првиот македонски филм во боја „Мис Стон“
Носител: Кинотека на Македонија
44. 60 години од смртта на Јахја Кемал Бејатли
Носители: Општина Чаир
Филолошки факултет - Катедра за турски јазик и книжевност
45. 50 години од одржувањето на првиот фестивал на забавни мелодии „Скопје 68“
Носители: Град Скопје
Сојуз на композиторите на Македонија
Македонска радио телевизија
46. 50 години од смртта на Мито Хаџивасилев - Јасмин
Носител: Собрание на Република Македонија
47. 50 години од смртта на Антон Панов
Носители: Општина Струмица
Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица
48. 40 години од основањето на Факултетот за музички уметности, Скопје
Носител: Факултетот за музички уметности
49. 40 години од смртта на Кемал Сејфула - Орак
Носители: Општина Чаир
Сојуз на борците на Град Скопје
50. 30 години од смртта на Круме Кепески
Носители: Институт за македонски јазик
Филолошки факултет - Катедра за македонски јазик
51. 20 години од смртта на Ненад Стојановски
Носители: Драмски театар

Кинотека на Македонија

52. 15 години од смртта на Паскал Сотировски

Носител: Природно-математички факултет

53. 15 години од смртта на Тодорка Кондова Зафировска

Носители: Факултет за драмски уметности
Драмски театар

54. 15 години од смртта на Димитар Солев

Носител: НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје

55. 15 години од смртта на Анте Поповски

Носители: МАНУ

Друштво на писателите на Македонија

56. 15 години од смртта на Драгољуб Ставрев

Носител: Град Скопје

57. 10 години од смртта на Борис Мајсторев

Носител: Македонско радио

58. 10 години од смртта на Искра Грабул

Носител: Архитектонски факултет

59. 5 години од смртта на Абдурахман Алити

Носители: Општина Тетово

Општина Желино

60. 5 години од смртта на Мара Нацева

Носители: Општина Куманово

Сојуз на борците

61. 5 години од смртта на Петар Х. Илиевски

Носители: МАНУ

Институт за национална историја

Филозофски факултет - Катедра за класична филологија

62. 5 години од смртта на Жамила Колономос

Носители: Општина Битола

Филолошки факултет - катедра за француски јазик и книжевност.

Член 3

Во 2018 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 24 мај, „Св.Кирил и Методиј“ - Ден на селовенските просветители, 2 Август - Ден на Републиката, 8 септември - Ден на независноста, 11 октомври - Ден на народното востание, 23 октомври - Ден на македонската револуционерна борба и 8 декември, „Св.Климент Охридски“.

Носител: претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија, според утврдениот принцип на ротација.

Член 4

Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2018 година ќе се одбележуваат со:

- свечени седници, академии и научни собири;
- уметнички остварувања и манифестации;
- споменично одбележување;
- издавање на монографии и други публикации;
- издавање на пригодни поштенски марки;
- издавање на пригодни ковани пари;
- воспитно – образовни активности;
- информативно – пропагандни активности;
- изложбени активности, студиски денови, трибини и други облици на одбележување.

Член 5

За јубилејните годишнини од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија во 2018 година ќе бидат издадени монографии.

Член 6

Комисијата за култура на Собранието на Република Македонија ќе го следи спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.

Член 7

За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, како и за одбележување на меѓународни денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните и научните институции, јавните претпријатија, единиците за локалната самоуправа и други организации и здруженија.

Член 8

Финансиските средства за реализација на обврските што произлегуваат од оваа Програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 9

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4798/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3711.

Брз основа на член 15 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП И ЗА ЗАСНОВАЊЕТО НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Член 1

Во Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 163/2016) Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба.

Член 2

Започнатите постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба до денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе продолжат согласно одредбите од оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7745/1
19 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

[illegible]

3712.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ДЕЛ ОД ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди идеалниот сособственички дел на Република Македонија од 6/67 од деловниот простор кој се наоѓа на улица „Иво Лола Рибар“ бр. 128 во Тетово со површина од 67м², на КП бр. 562 за КО Тетово 1, во зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-3, влез 1, кат ПР, број 2, запишан во Имотен лист бр. 32243 на сособствениците Амети Шефкет од Тетово и Амети Далиф од Тетово, по цена од 765 евра по 1м² определена со проценката на Бирото за судски вештачења СВ V-188/16 од 21.2.2017 година, соодветно на идеалниот дел на Република Македонија, што претставува 4590 евра во денарска противвредност на денот на продажбата.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5963/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3713.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04,84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА И РЕВИДИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНISУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2017 година и на Финансиските извештаи за 2017 година и ревидирање на Консолиди-

раната годишна сметка за 2017 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2017 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за 2017 година се избира „ТП Ревизија Чулева“ Трговец-поединец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко Чулева-Скопје ул. „Иван Аговски“ бр.1/2-1 во Скопје, врз основа на спроведена постапка за јавна набавка со прибирање понуди со електронска аукција за ревидирање на Годишната сметка за 2017 година и Финансиските извештаи за 2017 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2017 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7157/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3714.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Марка и тип на возило	Број на мотор	Година на производство	Број на шасија	Регистарска ознака	Боја на каросерија	Сила на моторот /KW	Работна сафетина cm
1.	GMC товарно возило	3485	1975	012534922	SK-263-TL	ЦРЕНА	100	3500
2.	SHEVROLET BLAZER товарно возило	DIA	1985	1GCCB340HT425589	SK-1497-AK	БЕЛА	101	6200
3.	GMC товарно возило	3853716	1975	012515472	SK-270-TL	БЕЛА	100	3500
4.	GMC товарно возило	3871317	1975	012523820	SK-134-TK	БЕЛА	100	3500
5.	SHEVROLET BLAZER товарно возило	DIA110	1985	1GCCB340HT358903	SK-269-TL	БЕЛА	101	6200

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7169/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3715.

Врз основа на член 65, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП.бр.2522, КО Центар 2, на ул „Бихачка“ бр.2 во Скопје и тоа :

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебниот дел од зграда П, со внатрешна површина од 252 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, број 1, намена на посебниот дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 335 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, број 1, намена на посебниот дел од зграда Х, со внатрешна површина од 915 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 3, кат ПО, број 1, намена на посебниот дел од зграда Г, со внатрешна површина од 806 м²;

- зградата 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 3, кат ПО, број 1, намена на посебниот дел од зграда ТС-1, со внатрешна површина од 36 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 4, кат ПО, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 26 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 388 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 70 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, број 1, намена на посебниот дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 5 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 186 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 21 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда Х, со внатрешна површина од 21 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 2, број 1, намена на посебниот дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 2 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 460 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат 2, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 511 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат 3, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 505 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат 4, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 478 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат 5, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 537 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат 5, број 1, намена на посебниот дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 16 м²;

- зградата 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат 6, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 488 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат НК, број 1, намена на посебниот дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 593 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7253/1

19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3716.

Врз основа на член 50, став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРОГОН - ГАСКАРНИК“ ВО АТАРОТ НА С.ПИПЕРЕВО, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО И ОПШТИНА СТРУМИЦА

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Прогон-Гаскарник“ во атарот на с.Пиперево, Општина Василево и Општина Струмица, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Прогон-Гаскарник“ во атарот на с.Пиперево, Општина Василево и Општина Струмица бр.24-7451/1 од 6.12.2013 година на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО-МЕДИУМ ДОО увоз-извоз Струмица, престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7366/1

19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3717.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕНТАРОТ
ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
2.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСТ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
3.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Центарот за стручно образование и обука.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центарот за стручно образование и обука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7612/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3718.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	1	305.040,74	305.040,74
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	1	60.760,19	60.760,19
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	4	236,42	945,69
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311СКР	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочки-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
11.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7613/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3719.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	1	305.040,74	305.040,74
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	1	60.760,19	60.760,19
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	4	236,42	945,69
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИЈА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
11.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7614/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3720.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Ред. бр.	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена
1.	Основи на физичката фармација	Бока Хаџија	978-608247652-0 978-608247653-7	Арсламина	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	3.275,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7617/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3721.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311СКR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни упи за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен ѕид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28П	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АП4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
15.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
16.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
17.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИРЈ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
18.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
19.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311САУ	1	393.689,78	393.689,78
20.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВРМ220Т	02311ГЈА	2	29.866,95	59.733,90

21.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
22.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
23.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ERE	1	108.693,49	108.693,49
24.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
25.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
26.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
27.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Ј460 со тапна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
28.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на град Скопје „Шаип Јусуф“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7647/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3722.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ C5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030/ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
15.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
16.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
17.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/РЈ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
18.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55

19.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска TE-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
20.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
21.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
22.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
23.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ERE	1	108.693,49	108.693,49
24.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
25.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
26.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
27.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
28.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Лазар Танев“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7654/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3723.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.217 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолен кабел RJ45-ДБ9	02311СКР	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50

12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АР4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/РЈ- 45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентска лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ERE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ- ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Панче Арсовски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7674/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3724.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталошки опис	Каталошки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	4	305.040,74	1.220.162,96
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	4	60.760,19	243.040,76
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2.364,23
6.	ХУАВЕИ конзолен кабел RJ45-ДБ9	02311СКР	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50

12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АП4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален видео сигнал ДВИ/PJ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	3	29.866,95	89.600,85
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	3	43.125,38	129.376,14
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350EPE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	3	6.967,06	20.901,18
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	3	54.115,34	162.346,02
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ- ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80
30.	ХУАВЕИ дигитајзер на документи со камера 5Мпиксели	06060450	1	249.316,71	249.316,71
31.	Преклопник на ХДМИ влезови со конверзија на приклучок 4 во 1	02170352	1	306.994,43	306.994,43

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Зеф Љуш Марку“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7675/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3725.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталошки опис	Каталошки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолен кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен ѕид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТТ1	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АП4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/PJ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62

19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ERE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Ј460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Браќа Миладиновци“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7694/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3726.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен ѕид-фајервол VSG6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030/ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56

17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/PJ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска TE-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ERE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80
30.	ХУАВЕИ инсталациски кабел за компјутерска ЛАН мрежа УТП категорија 5Е, пакет со 305метри кабел	25050014	1	10.153,03	10.153,03

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното градежно гимназиско училиште на Град Скопје „Здравко Цветковски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7701/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3727.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни упи за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТТ1	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АП4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/RJ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78

21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ERE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Л460 со тапшна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на град Скопје „Владо Тасевски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7702/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3728.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	1	305.040,74	305.040,74
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	1	60.760,19	60.760,19
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	4	236,42	945,69
6.	ХУАВЕИ конзолен кабел RJ45-ДБ9	02311СКР	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
11.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
12.	ХУАВЕИ инсталациски кабел за компјутерска ЛАН мрежа УТП категорија 5Е, пакет со 305метри кабел	25050014	1	10.153,03	10.153,03

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7703/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3729.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	4	9.164,57	36.658,28
2.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7704/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3730.

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број и подброј на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1	Систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55 со составни елементи	02359245			
	1.1 - Телевизиски монитор 55" за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	02140174	3	4.500.393,70	13.501.181,08
	1.2 - Стандардни додатоци за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	02310SBJ	1	3.104.692,80	3.104.692,80
	1.3 - Конференциска маса со три делови за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	21570026	1	3.763.345,41	3.763.345,41
	1.4 - Стандардни додатоци за систем за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	02310SXД	1	7.007.189,14	7.007.189,14
	1.5 - Метална рамка за монтажа на опрема за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	51660KЦН	1	1.415.416,06	1.415.416,06
	1.6 - Задни панели 55ТВ за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	51660KЦФ	1	1.475.803,82	1.475.803,82
	1.7 - Предни панели 55ТВ за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	51660KЦН	1	2.417.096,16	2.417.096,16
	1.8 - Подвижни шини за опрема за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	51660KДВВ	1	152.476,08	152.476,08
	1.9 - Подесив држач за камера за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	51660КАБ	1	326.071,21	326.071,21
	1.10 - Додатоци за прицврстување за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	51660KЦП	1	502.504,39	502.504,39
	1.11 - Комплет кабли, европски стандард за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	02310MTY	1	52.239,53	52.239,53
	1.12 - Вртлива столица со ракохаснал и механизам за систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55	21570004	6	77.942,18	467.653,07
	Вкупно за ставка 1 : Систем за видео конференција ХУАВЕИ ТПЗ-206-55 со составни елементи				34.185.668,75
2	Мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ C5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
3	Огнен сид-фајервол ХУАВЕИ УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
вкупно					34.306.848,2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Бирото за развој на образованието, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7705/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3731.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	1	60.760,19	60.760,19
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолен кабел RJ45-ДБ9	02311СКР	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50

12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АР4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/РЈ- 45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350EPE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ- ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7706/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3732.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	1	305.040,74	305.040,74
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	1	60.760,19	60.760,19
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	4	236,42	945,69
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311СКR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ CS700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ инсталационски кабел за компјутерска ЛАН мрежа УТП категорија 5Е, пакет со 305метри кабел	25050014	1	10.153,03	10.153,03

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Марија Кири - Склодовска“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7707/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3733.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталошки опис	Каталошки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолен кабел RJ45-ДБ9	02311СКР	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ C5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50

12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АР4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 каналы	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/РЈ- 45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентска лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350EPE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ- ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Кочо Рацин“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7708/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3734.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	4	305.040,74	1.220.162,96
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	4	60.760,19	243.040,76
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2.364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен ѕид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ C5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50

12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АП4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален видео сигнал ДВИ/PJ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	3	29.866,95	89.600,85
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	3	43.125,38	129.376,14
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентска лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350EPE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	3	6.967,06	20.901,18
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	3	54.115,34	162.346,02
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80
30.	ХУАВЕИ дигитајзер на документи со камера 5Мпиксели	06060450	1	249.316,71	249.316,71
31.	Преклопник на ХДМИ влезови со конверзија на приклучок 4 во 1	02170352	1	306.994,43	306.994,43

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Никола Карев“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7709/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3735.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталошки опис	Каталошки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолен кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ C5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50

12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АП4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канални	02180165	1	677.021,98	677.021,98
15.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
16.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
17.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/РЈ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
18.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глувче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
19.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311САУ	1	393.689,78	393.689,78
20.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
21.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
22.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
23.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ЕРЕ	1	108.693,49	108.693,49
24.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
25.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
26.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311КАQ	1	75.341,27	75.341,27
27.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ- ЛЕНОВО Ј460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
28.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на Град Скопје „8-ми Септември“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7710/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3736.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	4	305.040,74	1.220.162,96
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	2	60.760,19	121.520,38
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2.364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни ушти за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ТТ	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АП4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален видео сигнал ДВИ/РЈ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAУ	1	393.689,78	393.689,78

21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВРМ220Т	02311GJA	3	29.866,95	89.600,85
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВРЦ620	02311FQN	3	43.125,38	129.376,14
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ERE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВРЦ620	21122854	3	6.967,06	20.901,18
26.	Држач за микрофон ВРМ220Т	22050165	3	54.115,34	162.346,02
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Ј460 со тапна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80
30.	ХУАВЕИ дигитализер на документи со камера 5Мпиксели	06060450	1	249.316,71	249.316,71
31.	Преклопник на ХДМИ влезови со конверзија на приклучок 4 во 1	02170352	1	306.994,43	306.994,43
32.	ХУАВЕИ инсталациски кабел за компјутерска ЛАН мрежа УТП категорија 5Е, пакет со 305метри кабел	25050014	1	10.153,03	10.153,03

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на град Скопје Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7711/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3737.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2.364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни упи за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ C5700-28PI	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030DN	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални пини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/PJ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAU	1	393.689,78	393.689,78

21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентација е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350EFE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на град Скопје Гимназија „Орце Николов“ – Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7712/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3738.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ C5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50

12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ АП4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310LDY	1	240.963,07	240.963,07
15.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канални	02180165	1	677.021,98	677.021,98
16.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
17.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
18.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/РЈ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
19.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
20.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAY	1	393.689,78	393.689,78
21.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
22.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
23.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
24.	ХУАВЕИ телепрезентска лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350EPE	1	108.693,49	108.693,49
25.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
26.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
27.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
28.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ- ЛЕНОВО Л460 со ташна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
29.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80
30.	ХУАВЕИ инсталациони кабел за компјутерска ЛАН мрежа УТП категорија 5Е, пакет со 305метри кабел	25050014	1	10.153,03	10.153,03

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното медицинско училиште на Град Скопје „Др. Панче Караџов“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7714/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3739.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталогски опис	Каталогски број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	3	305.040,74	915.122,22
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	3	60.760,19	182.280,57
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ Напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	10	236,42	2.364,23
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	02311CKR	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни упи за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен ѕид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ C5700-28ТП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема ИГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ аудио засилувач СЕКАКУ со 4 канали	02180165	1	677.021,98	677.021,98
15.	ХУАВЕИ звучник СЕКАКУ	02180166	4	282.756,89	1.131.027,56
16.	ХУАВЕИ продолжна напонска лента	02160208	2	6.186,11	12.372,22
17.	Засилувачи на дигитален сигнал ДВИ/РЈ-45, еден пар	02170233	3	145.610,54	436.831,62
18.	Комплет безжични тастатура и компјутерско глумче	06060183	1	5.250,55	5.250,55
19.	ХУАВЕИ мултимедијален центар за видеоконференциска врска ТЕ-60	02311CAУ	1	393.689,78	393.689,78

20.	ХУАВЕИ дигитален микрофон ВПМ220Т	02311GJA	2	29.866,95	59.733,90
21.	ХУАВЕИ ХД видео камера ВПЦ620	02311FQN	1	43.125,38	43.125,38
22.	Метален орман за опрема Н66Е-1.2м, ДКБА41001070	21012465	1	154.847,45	154.847,45
23.	ХУАВЕИ телепрезентс лајв е-класрум, комплет кабли за поврзување на аудио видео и компјутерска опрема	02350ERE	1	108.693,49	108.693,49
24.	Држач на камера ХУАВЕИ ВПЦ620	21122854	1	6.967,06	6.967,06
25.	Држач за микрофон ВПМ220Т	22050165	2	54.115,34	108.230,68
26.	ХУАВЕИ безжичен контролер на систем за видеоконференција	02311KAQ	1	75.341,27	75.341,27
27.	Преносен персонален сметач ХУАВЕИ-ЛЕНОВО Л460 со тапна за носење	06140316	1	37.832,29	37.832,29
28.	Комплет 20 завртки/навртки за монтажа на опрема во метален орман	26020075 26020141	1	886,80	886,80
29.	ХУАВЕИ инсталациски кабел за компјутерска ЛАН мрежа УТП категорија 5Е, пакет со 305метри кабел	25050014	1	10.153,03	10.153,03

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното училиште на град Скопје „Димитар Влахов“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7715/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3740.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари, каталожки опис	Каталожки број на ХУАВЕИ	Количина (парчиња)	Единечна вредност во денари	Вкупна вредност во денари
1.	ХУАВЕИ Интерактивна дигитална табла	06060213	1	305.040,74	305.040,74
2.	ХУАВЕИ подвижно постолје за интерактивна дигитална табла	21180015	1	60.760,19	60.760,19
3.	ХУАВЕИ рутер-мултимедиски центар AP169	50010223	1	321.806,47	321.806,47
4.	ХУАВЕИ напонски адаптер	02220119	1	36.272,99	36.272,99
5.	Напонски кабел	04041056	4	236,42	945,69
6.	ХУАВЕИ конзолан кабел RJ45-ДБ9	023111ЦКР	1	2.352,02	2.352,02
7.	Монтажни уши за во метален орман за рутер-мултимедија центар ХУАВЕИ А169	21240383	1	1.743,18	1.743,18
8.	ХУАВЕИ Подвижен метален орман за полнење на плочкасти-таблет компјутери	98061177	1	39.086,59	39.086,59
9.	ХУАВЕИ Плочкаст – таблет компјутер МЕДИА-ТАБ М2	53015203	37	9.164,57	339.089,09
10.	ХУАВЕИ огнен сид-фајервол УСГ6330, со лиценца од 12 месеци	02358825	1	83.717,95	83.717,95
11.	ХУАВЕИ мрежен преклопник-свич ХУАВЕИ С5700-28ГП	98010537	1	37.461,50	37.461,50
12.	ХУАВЕИ безжична пристапна точка ХУАВЕИ AP4030ДН	50082641	2	8.057,63	16.115,26
13.	Метални шини за монтажа на опрема НГФВ	21241561	1	5.875,25	5.875,25
14.	ХУАВЕИ видео терминал за видеоконференциска врска ДП-300	02310ЛДУ	1	240.963,07	240.963,07

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7716/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3741.

Врз основа на член 10, став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.МАНАСТИРЕЦ, РОСОМАН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 2“ ОПШТИНА НЕГОТИНО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – песок и чакал на локалитетот „Црвени Брегови 2“ општина Неготино на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, Росоман, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-6606/1 од 20.9.2016 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 177/2016).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, Росоман достави понуда со број 00000209 на 21.11.2017 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, Росоман ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, Росоман се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – песок и чакал на локалитетот „Црвени Брегови 2“ општина Неготино, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7588008	4598929
2	7587783	4598890
3	7587662	4599125
4	7587899	4599175

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.060673 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 68.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8019/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3742.

Врз основа на член 10, став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С. БЕРОВЦИ, ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. БЕЛОВОДИЦА“ ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – мермер на локалитетот „с.Беловодница“ општина Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, Прилеп, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-6606/1 од 20.9.2016 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 177/2016).

2. Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, Прилеп достави понуда со број 00000213 на 22.11.2017 година.

3. Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, Прилеп се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – мермер на локалитетот „с.Беловодница“ општина Прилеп, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7560825	4574860
2	7561000	4574975
3	7560200	4576200
4	7560020	4576100

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.305038 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 72.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8019/2
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3743.

Врз основа на член 10, став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – АНДЕЗИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДИНЕ ТРЕЈД ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОСОВИЦА“ С. УЗЕМ ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – андезит на локалитетот „Косовица“ с.Узем општина Крива Паланка на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Паланка, согласно Одлуката за започнување на

постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-6606/1 од 20.9.2016 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 177/2016).

2. Друштвото за градежништво производство трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Паланка достави понуда со број 00000214 на 22.11.2017 година.

3. Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Паланка ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво производство трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Паланка се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – андезит на локалитетот „Косовица“ с.Узем општина Крива Паланка, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7619151	4677610
2	7619237	4677610
3	7619185	4677465
4	7619135	4677450
5	7619099	4677462

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.013091 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 61.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8019/3
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3744.

Врз основа на член 38, став 1, алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите:

- „Пополчани 2“ Општина Кичево, за минерална сировина – варовник и

- „с.Карамани“ Општина Битола за минерална сировина – минерална вода и гас CO₂, објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини 2/2017 („Службен весник на Република Македонија“, бр. 150/2017).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8019/4
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3745.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Царинска управа му престанува користењето на движни ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Количина	Инвентарен број
I	Машини за шиене		
1	Права машина Brother, B-755/МК	1	17646
2	Права машина Brother, B-755/МК	1	17647
3	Права машина Brother, B-755/МК	1	17648
4	Права машина Brother, B-755/МК	1	17649
5	Права машина Brother, B-755/МК	1	17650
6	Права машина Brother, B-755/МК	1	17622
7	Права машина Brother, B-755/11	1	17645
8	Машина АА ОверлукYamamoto	1	17623
9	Машина АА ОверлукYamamoto	1	17624
10	Машина за кроење Gostol	1	17625
11	Брзошивачка машина зрнест бод Dürkopp, 212-13103	1	17626
12	Брзошивачка машина зрнест бод Dürkopp, 212-13103	1	17627
13	Брзошивачка машина зрнест бод Dürkopp, 212-13103	1	17628
14	Брзошивачка машина зрнест бод Dürkopp, 212-12103	1	17629
15	Брзошивачка машина зрнест бод Dürkopp, 212-15155	1	17630
16	Брзошивачка машина зрнест бод Dürkopp, 212-15105	1	17631
17	Машина Necchi sorgik, 835-100	1	17634
18	Машина Necchi sorgik, 835-100	1	17635
19	Машина Necchi sorgik, 835-100	1	17636
20	Машина Necchi sorgik, 835-100	1	17637
21	Машина Necchi sorgik, 835-100	1	17638
22	Машина Necchi sorgik, 885-101	1	17632
23	Машина Necchi sorgik, 885-101	1	17633
24	Машина Necchi sorgik, 835-101	1	17639
25	Машина Necchi sorgik, 887-100	1	17640
26	Машина Necchi sorgik, 885-100	1	17641
27	Машина Necchi sorgik, 885-100	1	17642
28	Машина Necchi sorgik, 885-100	1	17643
29	Машина Necchi sorgik, 885-100	1	17644
30	Машина за шиене Dürkopp-Ponto	1	17651

II	Готови производи и текстил	Количина	Мерка
1	Детски комплет	218	
2	Женско сако	13	
3	Машки јакни (Дарко)	29	
4	Женски јакни	39	
5	Буле мини	20	
6	Трико хот		4931 Метри
7	Велур		137 Метри
8	Вата		33 Кгр.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Казнено-поправен дом Идризово.

Член 3

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Казнено - поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8057/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3746.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО ДОБРЕНОЕЦ, ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Добреноец, општина Кичево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2178	Добреноец	Рибарица	нива	4
2181	Добреноец	Рибарица	нива	4
2182	Добреноец	Рибарица	нива	4
2179	Добреноец	Рибарица	нива	4
2176	Добреноец	Рибарица	каменар	0
2177	Добреноец	Рибарица	нива	6
2180	Добреноец	Рибарица	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8140м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8106/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3747.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движна ствар - патничко моторно возило со следните карактеристики:

- Марка МЕРЦЕДЕС БЕНЦ
- тип S600,
- регистарски ознака SK 2936 AC,
- број на шасија WDD2211761A383391,
- број на мотор 275953/27695340033640,
- година на производство 2012,
- сила на моторот во KW 380,
- работна зафатнина на моторот 5513,
- маса на празно возило во kg 3835,
- форма или намена на каросеријата ЛИМУЗИНА,
- боја на каросеријата 20 црна.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8325/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3748.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИК“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“ - Скопје му се доделуваат вкупно 805.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, раздел 16001, Програма 6, потпрограма 60, ставка 464.

Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена електрична енергија, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8409/1 Претседател на Владата
19 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3749.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје му се доделуваат вкупно 2.931.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, раздел 16001, Програма 6, потпрограма 60, ставка 464.

Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена електрична енергија, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8416/1 Претседател на Владата
19 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3750.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 35, КО Бардовци, запишани во Имотен лист бр.2140, сопственост на Република Македонија и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 167 м²,
- број на зграда 2, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 70 м²,
- број на зграда 3, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 43 м²,
- број на зграда 4, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 407 м²,
- број на зграда 5, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 408 м²,
- број на зграда 7, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 195 м²,
- број на зграда 8, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 411 м²,
- број на зграда 11, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 411 м²,
- број на зграда 12, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 408 м²,
- број на зграда 13, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 408 м²,
- број на зграда 14, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 407 м²,
- број на зграда 16, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 421 м²,
- број на зграда 18, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 413 м²,
- број на зграда 19, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 302 м²,
- број на зграда 20, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 302 м²,

- број на зграда 21, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 410 м2,
- број на зграда 22, намена на зграда В4 – 1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 13 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8453/1 Претседател на Владата
19 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3751.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ”
- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје му се доделуваат вкупно 5.859.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, раздел 16001, Програма 6, потпрограма 60, ставка 464.

Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена електрична енергија, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8494/1 Претседател на Владата
19 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3752.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 2 став 1 од Одлуката за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.11.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО
КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО
ОРУЖЈЕ

1. Во Националната комисија за мало и лесно оружје се именуваат:

- м-р Магдалена Несторовска - државен секретар во Министерство за внатрешни работи - претседател;
- Лидија Петрова-Мојсовска од Министерство за внатрешни работи - национално контакт лице;
- Јованка Андреевска-Аврамовска од Министерство за внатрешни работи – член;
- Душко Иванов од Министерство за внатрешни работи – член;
- Снежана Серафимовска од Министерство за внатрешни работи – член;
- Златко Николовски од Министерство за внатрешни работи – член;
- Елена Панчевска од Министерство за внатрешни работи – член;
- Горанчо Наќевски од Министерството за внатрешни работи – член;
- Анита Томовска од Министерство за внатрешни работи – член;
- Кире Стојчески од Министерството за внатрешни работи – член;
- Беким Реџеми од Министерство за внатрешни работи – член;
- Марија Топаловска од Министерство за внатрешни работи – член;
- Стојче Чоклевски од Министерство за внатрешни работи – член;
- Арсим Елези од Министерство за внатрешни работи – член;
- Аркин Јахиџи од Министерство за правда – член;
- Сафет Мединовиќ од Министерство за одбрана – член;
- Светлана Гелева од Министерство за надворешни работи – член;
- Марија Павлова од Министерство за економија – член;
- Рамиз Јашари од Министерство за труд и социјална политика – член;
- Никола Младеновиќ од Министерство за образование и наука – член;
- Димче Талески од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – член;
- Бојан Крцковски од Министерство за финансии - Царинска управа – член и
- Ана Бурагева Алексова од Министерство за внатрешни работи – секретар.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/15, 163/16 и 103/17).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6393/1
7 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3753.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17) и член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2017 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16, 7/17, 44/17, 100/17 и 166/17), делот I се менува и гласи:

„Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година во вкупен износ од 1.707.243.000 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), раздел 14004-Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенцијата), програма 2-Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпрограма 20-Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464-Разни трансфери во износ од 300.000.000 денари и потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.407.243.000 денари.“

II

Во делот II став (1) во табелата во мерката 112 „Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност“ износот „297.000.000“ се заменува со износот „47.000.000“.

Во мерката 121 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ износот „116.475.960“ се заменува со износот „106.475.960“.

Во подмерката „Набавка на пчелни матици“ износот „26.287.688“ се заменува со износот „25.287.688“.

Во мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ износот „616.504.061“ се заменува со износот „416.504.061“.

Во подмерката „Капитални инвестиции во водостопанската инфраструктура“ износот „366.000.000“ се заменува со износот „166.000.000“.

Во мерката 215 „Органско производство“ износот „56.000.000“ се заменува со износот „106.000.000“.

Во мерката 322 „Обнова и развој на селата“ износот „230.000.000“ се заменува со износот „200.000.000“.

Во ставот (3) износот „21.472.430“ се заменува со износот „17.172.430“.

III

Во делот VI во ставот (7) износот „116.375.960“ се заменува со износот „106.375.960“.

IV

Во делот IX во ставот (8) износот „473.504.061“ се заменува со износот „273.504.061“.

V

Во делот XVI во ставот (5) износот „229.900.000“ се заменува со износот „199.900.000“.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8443/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3754.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 165/17 и 166/17) во делот I во воведната реченица износот „90.000.000,00“ се заменува со износот „32.000.000,00“.

Износот „50.000.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“.

Износот „40.000.000,00“ се заменува со износот „12.000.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

“

1.	Финансиска поддршка во рибарството	12.400.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	10.300.000,00
3.	Пилот - проекти	1.000.000,00
4.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	300.000,00
5.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години	8.000.000,00
	Вкупно	32.000.000,00

“

II

Во делот II во ставот (1) во воведната реченица износот „19.000.000,00“ се заменува со износот „12.400.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

1.	Финансиска поддршка во рибарството		
	Мерка	Опис	Средства
1.1.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни подрачја	100% од прифатливи трошоци	11.800.000,00
	- Охридско Езеро со подмладок од Охридска пастрмка		10.000.000,00
	- Дојранско Езеро со подмладок од крап		900.000,00
	- Преспанско Езеро со подмладок од крап		900.000,00
1.2.	Финансиска поддршка за порибување на води без концесионер со подмладок од пастрмка и крап	100% од вредноста на набавениот подмладок	200.000,00
1.3.	Риболовни пунктови – изградба на нови, реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, надомест за услуга за користење на постоечки пунктови	100% од вредноста на инвестицијата или од надоместот за услугата	100.000,00
1.4.	Финансиска поддршка за рехабилитација на риболовни води со доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал	100% од прифатливи/одобрени трошоци	100.000,00
1.5.	Изградба и реконструкција на мандри за традиционален лов на риба на Дојранското Езеро	100% од прифатливи/одобрени трошоци	100.000,00
1.6.	Дополнителна заштита на рибите во риболовните води	100% од прифатливи трошоци	100.000,00
	Вкупно		12.400.000,00

III

Во делот III во ставот (1) во воведната реченица износот “48.000.000,00” се заменува со износот “10.300.000,00”.

Табелата се менува и гласи:

2.	Финансиска поддршка во аквакултурата		
	Мерки	Опис	Средства
2.1.	Финансиска поддршка за инвестиции во аквакултурата	50% од вредноста на инвестицијата	10.000.000,00
2.2.	Финансиска поддршка за порибителен материјал	40% од вредноста на набавениот или сопствен подмладок	200.000,00
2.3.	Финансиска поддршка за произведена и продадена риба на пазарот	20,00 денари/кг	100.000,00
	Вкупно		10.300.000,00

IV

Делот IV се брише.

V

Во делот V во ставот (1) зборовите „точка 4” се заменуваат со зборовите „точка 3”.

VI

Во делот VI зборовите „точка 5” се заменуваат со зборовите „точка 4”, а износот „500.000,00” се заменува со износот „300.000,00”.

VII

Во делот VII зборовите „точка 6”, се заменуваат со зборовите „точка 5”, а износот „20.500.000,00” се заменува со износот „8.000.000,00”.

VIII

Во делот VIII во ставот (2) зборовите “дел IV став (1)” се бришат.

IX

Во делот IX ставот (7) се брише.

X

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 44-8444/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

3755.

Врз основа на член 206 став 1 алинеја 13 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр.42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16 и 190/16), министерот за внатрешни работи донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА
ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 48/15), во делот I став (1) по точката 36 се додаваат шест нови точки 37, 38, 39, 40, 41 и 42 кои гласат:

- „37. Меѓународна возачка дозвола.....250,00 денари
- 38. Лиценца за предавач по наставна програма, сообраќајни правила и прописи во автошкола..600,00 денари
- 39. Лиценца за возач-инструктор во автошкола..600,00 денари
- 40. Лиценца за контролор во испитен центар..3.000,00 денари
- 41. Лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел)..3.000,00 денари
- 42. Лиценца за испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел)..3.000,00 денари.“

Член 2

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.11-87052/1
15 декември 2017 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3756.

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 од 20 јули 2015 година престанува да важи за политичката партија:

ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

О б р а з л о ж е н и е

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 125/2015 од 24.07.2015 година, Државниот завод за ревизија достави допис број 23-11/104 од 31.10.2017 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партија која ги исполнила обврските за финансиско известување за 2014 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичката партија ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ ги исполнила целосно своите обврски за финансиско известување за 2014 година.

Со оглед дека наведената политичката партија ги исполнила условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1870/26
22 декември 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Билан Салији, с.р.

3757.

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2434/2 од 27.06.2016 година престанува да важи за политичката партија:

- ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

О б р а з л о ж е н и е

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 125/2016 од 07.07.2016 година, Државниот завод за ревизија достави допис број 23-11/105 од 31.10.2017 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партија која ги исполнила обврските за финансиско известување за 2015 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичката партија ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ ги исполнила целосно своите обврски за финансиско известување за 2015 година.

Со оглед дека наведената политичката партија ги исполнила условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1870/28
22 декември 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Билан Салији, с.р.

3758.

**СПИСОК
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(Оглас од 11.09.2017 година)**

Ред. Бр.	Презиме, татково име и име на кандидатот	Адреса, телефон и e-mail	јазик	Број и датум на решение	Основен суд за кој е поставен судскиот преведувач
1.	БЕЛЧОВСКА Драган ЛАТИНКА	ул.Маршал Тито бр.112 Берово 071/385-214 latinka_belcovska@hotmail.com	англиски	08-3146/2 23.11.2017	Берово
2.	МИЛЕВСКИ Васил ТОНИ	ул.22-ри Април бр.57 Битола 075/424-693 tmilevski@hotmail.com	германски	08-3136/2 23.11.2017	Битола
3.	ВЕЛКОВСКА Љубе АНГЕЛА	ул.Илчо Стојановски бр.172 Битола 075/534-267 velkovskaangela6@gmail.com	англиски	08-3151/2 23.11.2017	Битола
4.	АНДРЕЕВСКА Раде ЈАСНА	ул.Вељан Шојлев бр.22 Велес 078/437-741 jasnandreevska@gmail.com	шпански	08-3176/2 23.11.2017	Велес
5.	ДИМИТРИЈЕВ Тодор ЛАЗЕ	ул.Горе Органциев бр.22 Велес 075/425-075 dimitrijevlaze@gmail.com	италијански	08-3257/2 23.11.2017	Велес
6.	МАЛИКОВА Шефшет ЛИНДИТА	ул.Благој Кирков бр.34 Велес 075/820-112 linditaademi08@gmail.com	албански	08-3229/2 23.11.2017	Велес
7.	ЗАХАРИЕВА Драгомир АЛЕКСАНДРА	Трсино – Винаца 075/891-111 aleksandraxahariva1@gmail.com	италијански	08-3180/2 23.11.2017	Винаца
8.	АМПОВ Јордан МАРЈАН	ул.Никола Карев бр.1/1-15 Винаца 077/568-571 ampovm@gmail.com	англиски	08-3199/2 23.11.2017	Винаца
9.	ЛАЗАРОВА Владо КАТЕРИНА	ул.Кришевска Република бр.18 Винаца 071/215-219 lazarovakaterina@gmail.com	англиски	08-3214/2 23.11.2017	Винаца
10.	ЃУРОВА Зоран ЕМИЛИЈА	ул.Гоце Делчев бр.21 Гевгелија 070/222-717 emilijagurova@gmail.com	грчки	08-3144/2 23.11.2017	Гевгелија
11.	БАЧЕВА Атанас ДАНЧЕ	ул.Ѓорѓи Митров бр.52 Миравци – Гевгелија 071/743-981 danchebacheva@gmail.com	француски	08-3174/2 23.11.2017	Гевгелија
12.	РОГЛЕВА Спасе АНИЛА	ул.Кочо Рацин бр.3 Богданци 071/606-316 ani_georgi@hotmail.com	албански	08-3228/2 23.11.2017	Гевгелија
13.	КАВАЗОВА Иван АНЕТА	ул.Маршал Тито бр.126 Гевгелија 078/441-191 aneta_kavazova@yahoo.com	англиски	08-3201/2 23.11.2017	Гевгелија
14.	НИКОЛОВ Никола МИХАИЛ	ул.Јанко Урдинов бр.27 Гевгелија 078/302-967 mihailnikolov88@yahoo.com	англиски	08-3208/2 23.11.2017	Гевгелија
15.	СУЛЕЈМАНИ Исмаил МИРЗЕТ	Градец ул.101 66 Врапчиште Гостивар 072/752-773 mirzet.sulejmani@gmail.com	англиски и германски	08-3220/2 23.11.2017	Гостивар
16.	ПРЕШЕВА Теута АРМАН	ул.Илинденска бр.35 Гостивар 078/434-333 armanpresheva@hotmail.com	англиски и албански	08-3265/2 23.11.2017	Гостивар
17.	ДЕМИРИ Илјаз БЕСИМ	с.Добридол ул.101 66 Гостивар 072/210-654 jdemiri2016@yahoo.com	словенечки, англиски и албански	08-3354/2 23.11.2017	Гостивар

18.	ЈАНЕВСКА Сефер ВЕСНА	ул.ЈНА бр.278 Гостивар 075/350-246 vesnajanevska@hotmail.com	словенечки	08-3152/2 23.11.2017	Гостивар
19.	ИСЕИНИ Мустафа МИРСАД	Форино ул.200 бб Гостивар 070/567-699 mirssad.isseini@gmail.com	италијански	08-3143/2 23.11.2017	Гостивар
20.	МАРКОСКА Драгче ЗЛАТА	ул.Никола Парачинов бр.6/3-5 Гостивар 070/990-882 zlatka_55@live.com	полски	08-3166/2 23.11.2017	Гостивар
21.	РЕШИТИ Ејуп ЈАСЕР	Врапчиште ул.100 бб Гостивар 071/433-544 yaseresit@hotmail.com	турски	08-3171/2 23.11.2017	Гостивар
22.	МУСТАФАИ Мустафа РАДИФЕ	ул.209 бр.14 Гостива 075/299-574 radife.mustafa@gmail.com	албански	08-3266/2 23.11.2017	Гостивар
23.	АРИФИ Абди АТИБЕ	ул.Млаки 2 бр.49 Гостивар 078/258-660 atibearifi@hotmail.com	англиски	08-3262/2 23.11.2017	Гостивар
24.	ИСАКУ Кадри АРИЈЕТА	ул.Браќа Блажески бр.42 Гостивар 078/647-273 arjeta.kadriu@eust.edu.mk	англиски	08-3261/2 23.11.2017	Гостивар
25.	БАТКУ Мухамед РУДИНА	ул.Ејуп Катипи бр.37 Дебар 076/454-381 rudinabatku@gmail.com	албански	08-3169/2 23.11.2017	Дебар
26.	ВЕЛИЧКОВСКА Миле САШКА	ул.Осоговска бр.18 Македонска Каменица 071/338-118 sashka_velichkovska@yahoo.com	англиски	08-3215/2 23.11.2017	Делчево
27.	ДИМОВА Зоран СПАСИЈКА	ул.Илинденска бр.83 с.Сопот Кавадарци 075/389-069 sijce_dimova@outlook.com	англиски	08-3194/2 23.11.2017	Кавадарци
28.	ШЕМОВА Петар ЦВЕТАНКА	ул.Ило Костов бр.2 Кавадарци 072/250-751 cvetanka_kavadarci@yahoo.com	англиски	08-3200/2 23.11.2017	Кавадарци
29.	КАМЧЕВА Диме ЕМИЛИЈА	ул.Бошавска бр.10 Кавадарци 070/328-513 emilijakamceva@ymail.com	англиски	08-3225/2 23.11.2017	Кавадарци
30.	ГОРГИЕВА Зоран МЕНЧА	ул.Горѓи Соколов бр.39 Кавадарци 078/306-900 menchegjorgjiewa@yahoo.com	англиски	08-3226/2 23.11.2017	Кавадарци
31.	ДИМОСКА Благоја ТАМАРА	ул.Партизански одреди бр.83 Кичево 071/759-238 tamara.dimoska@hotmail.com	англиски	08-3205/2 23.11.2017	Кичево
32.	ДЕЈАНОСКА Лубе МАРИЈА	ул.Олга Мицеска бр.3 Кичево 071/861-614 marija_ki4@hotmail.com	англиски	08-3148/2 23.11.2017	Кичево
33.	МИТКОВА Душко ИВАНА	Соколарци ул.4-ти Јули бб Чешиново- Облешево Кочани 078/211-305 ivana.mitkova@hotmail.com	француски	08-3142/2 23.11.2017	Кочани
34.	МИТЕВА Пецо ХРИСТИНА	ул.8-ми Март бр.29 Кочани 070/855-688 kika4england@yahoo.com	англиски	08-3163/2 23.11.2017	Кочани
35.	НАИП Бајрам ГЗИМЕ	ул.Пролетерска бригада бр.9А Куманово 070/617-046 gzime.naip@hotmail.com	албански	08-3216/2 23.11.2017	Куманово
36.	ФАЛЕТИЌ Драган МАЈА	ул.Иво Лола Рибар бр.130/1-4 Куманово 070/922-664 gelevska.maja@yahoo.com	англиски	08-3195/2 23.11.2017	Куманово
37.	КОСТОВСКА Миодраг НИКИТА	ул.Салтир Наумов бр.4 Куманово 078/367-406 nikitakostovska@yahoo.com	англиски	08-3210/2 23.11.2017	Куманово

38.	МИШЕВСКА Перица КРИСТИНА	ул.Милан Лисица бр.23 Куманово 072/207-730 kristina_misevska@yahoo.com	англиски	08-3221/2 23.11.2017	Куманово
39.	РИСТЕВСКИ Гимназ ВИКТОР	ул.Октомвриска револуција бр.2А/1-60 Куманово 076/943-311 viktor.ristevski.94@hotmail.com	англиски	08-3247/2 23.11.2017	Куманово
40.	КАЗИЕВ Митко РИСТЕ	ул.11-ти Октомври бб Демир Капија 078/527-806 riste_kaziev@yahoo.com	англиски	08-3245/2 23.11.2017	Неготино
41.	ЦВЕТКОСКА Љупчо ТАЊА	ул.Мазатар бб Велмеј – Охрид 078/553-135 cvetkoskatanja@gmail.com	италијански	08-3177/2 23.11.2017	Охрид
42.	КАНЕВЧЕСКА Стојан ЈОВАНА	ул.Стив Наумов бр.15А Охрид 076/593-022 jovanakanevceska@gmail.com	италијански	08-3178/2 23.11.2017	Охрид
43.	ПЕШЛИКОВСКА Перо НАТАША	ул.Бул. Туристичка бр.5 Охрид 076/226-711 npeshlikovska@gmail.com	италијански	08-3179/2 23.11.2017	Охрид
44.	ЦВЕТКОСКА Србољуб КРИСТИНА	бул.Туристичка бр.Ц/7-6 Охрид 071/326-436 kiki.cvet@hotmail.com	италијански	08-3181/2 23.11.2017	Охрид
45.	ИСА Феми ФИРИЈЕТ	ул.Охридска бригада бр.83 Охрид 071/315-984 firijetisa@hotmail.com	германски	08-3182/2 23.11.2017	Охрид
46.	ШОПОСКА Ацо КАТЕРИНА	ул.Дејан Војвода бр.152 Охрид 075/232-209 ksoposka@gmail.com	англиски	08-3196/2 23.11.2017	Охрид
47.	СОФРАНОСКА Гоце НАТАША	ул.Винковачка бр.71 Охрид 075/784-212 sofranoska@yahoo.com	англиски	08-3206/2 23.11.2017	Охрид
48.	ТЕКЕШАНОСКИ Усеин АЛИ	с.Канатларци Прилеп 072/625-234 atekeshanoski@gmail.com	турски	08-3137/2 23.11.2017	Прилеп
49.	ДАМЕСКА Војче ХРИСТИНА	ул.Менде Црвенкоски бр.7 Прилеп 076/673-334 kikadameska@gmail.com	германски	08-3183/2 23.11.2017	Прилеп
50.	КОСТОВ Берто МАРИЈА	ул.Пчиња бр.38 Прилеп 076/580-608 marija.buzleska@yahoo.com	англиски	08-3197/2 23.11.2017	Прилеп
51.	КУЛЕСКА Велко МАРИЈА	ул.Борка Утог бр.4 Прилеп 075/365-959 marija.kuleska@yahoo.com	англиски	08-3203/2 23.11.2017	Прилеп
52.	ХРИСТОСКА Златко МЕРИ	ул.Круме Волнароски бр.107 Прилеп 076/395-396 hristoskameri@gmail.com	англиски	08-3140/2 23.11.2017	Прилеп
53.	ЃОРЃИОСКА Гоце ЕВГЕНИЈА	ул.Мирче Ацев бр.34 Прилеп 076/643-574 gjorgjioska.evgenija@gmail.com	англиски	08-3231/2 23.11.2017	Прилеп
54.	МЕХМЕД Фаредин ЏЕМАЛ	ул.Христо Герасовски бр.38 Ресен 070/597-470 cemalmehmed@gmail.com	турски	08-3227/2 23.11.2017	Ресен
55.	ДИМИТРИЈЕВСКА Павле ДУШИЦА	ул.Корчуланска бр.3-10 Ресен 071/733-399 ducadimitrievska@gmail.com	англиски	08-3253/2 23.11.2017	Ресен
56.	БЕГАНОВИЌ Ризах СЕИДА	ул.Тодор Паница бр.5-40 Скопје 070/654-670 seida.beganovic@gmail.com	српски и хрватски	08-3186/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2

57.	СТОЈАНОВСКА Никола ВАСА	ул.Корушка бр.5 Скопје 075/689-629 pedesetnica@gmail.com	црногорски и босански	08-3264/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
58.	ХАЛИМИ Кемал АГРОН	ул.7-ми Јули бр.17 Скопје 070/273-870 agronhalimi@live.com	албански и англиски	08-3138/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
59.	ТРАЈАНОВСКА Миломирка НЕЛА	ул. Пушкинова бр.4/3-4 Скопје 078/477-617 nela.kl@hotmail.com	англиски и српски	08-3189/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
60.	НАУМОВСКИ Слободан МИРЈАНА	бул.Илинден бр.96А Скопје 071/277-738 mirjanamiskoska@gmail.com	чешки	08-3243/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
61.	ТЕРЗИЈОВСКА Христо ЕКАТЕРИНА	бул.АВНОЈ БР.102-2 Скопје 071/336933 kskskzm@mail.ru	руски	08-3232/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
62.	ГОРГИЈОВСКИ Иванчо ИГОР	ул. Никола Тесла бр.6/2-6 Скопје 077/754-603 igor.gorgijovski@gmail.com	грчки	08-3175/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
63.	МАЛЕЗАНСКА Христо МАГДАЛЕНА	бул.Јане Сандански бр.76-67 Скопје 070/231-951 magdalenam77@gmail.com	бугарски	08-3139/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
64.	НИКОЛОСКИ Хасан МАРТИН	бул.Партизански одреди бр.8/21 Скопје 071/842-820 martins.nikoloski@gmail.com	арапски	08-3167/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
65.	ДАМРА Абделмеџид ИБРАХИМ	ул.Миле Попјорданов бр.17Б Скопје 075/410-416 abwdawod@yahoo.com	арапски	08-3248/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
66.	ГЕОРГИЕВСКА Крста БИЉАНА	бул.Јане Сандански бр.46/2-6 Скопје 076/474-910 biljanatodorovik@yahoo.com	српски	08-3187/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
67.	МИЛОСАВЉЕВИЌ Јован ВАЛЕНТИНА	ул.Мавровска бр.5 Скопје 070/896-524 milosavljevic.valentina24@gmail.com	српски	08-3188/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
68.	АНТОНОВСКА Слободан АНА	ул.Св.Кирил и Методиј бр.38/9 Скопје 076/550-460 an.antonovska@gmail.com	српски	08-3192/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
69.	РАДУЛОВИЌ Даница СТЕФАН	ул.Иван Атовски бр.9/3-11 Скопје 078/358-554 stefanradulovic92@gmail.com	српски	08-3161/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
70.	ГАВРИЛОСКИ Ставре ЗОРАН	ул.Карпошево востание бр.4/3-10 Скопје 077/936-532 078/294-240 zoran.gavriloski@gmail.com	српски	08-3241/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
71.	КОПАЧ Решат СУНАЈ	ул.Бутелски венец бр.9 Скопје 071/737-529, 075/627-445 sunay.mk@gmail.com	турски	08-3172/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
72.	РАСИМ Хусамедин АЈСЕР	ул.147 бр.8 Чаир – Скопје 070/409-476 arasim@fva.gov.mk	турски	08-3173/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
73.	ВАСЕВСКА Ванчо СВЕТЛАНА	ул.Живко Фирфов бр.14Б Скопје 078/255-638 svetlana_vasevska@hotmail.com	турски	08-3235/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
74.	ЈОНУЗОВСКА Ирфан ЕБРУ	ул.Александар Турунџов бр.31А Скопје 070/479-137 jonuzovskaebru@gmail.com	турски	08-3250/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
75.	МИТРОВСКА Гоце АЛЕКСАНДРА	ул.Палмиро Тољати бр.122 Скопје 070/344-686 mitrovska@mazedonien.ahk.de	германски	08-3256/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
76.	ЈОВАНОВА Јоцо МОНИКА	ул.Козле бр.40Б/1-5 Скопје 071/259-660 jovanovamonika@yahoo.com	албански	08-3170/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
77.	СЕЉА Мугни ФЉОРЕША	ул.Методија Митевски бр.5/2-5 Скопје 070/715-325 floreshaa.s@hotmail.com	албански	08-3165/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2

78.	КАМБЕРИ Абдула САДУЛА	ул.Спиро Црне бр.28 Скопје 071/322-236 sadulla.kamberi@hotmail.com	албански	08-3149/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
79.	СПАСОВСКА Нада ЕМИЛИЈА	ул.Руѓер Бошковиќ бр.3 Скопје 077/538-009 e-spasovska1@hotmail.com	англиски	08-3193/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
80.	ЦВЕТКОВСКА Васил СОФИЈА	ул.Антон Попов бр.8/2-10 Скопје 078/369-605 soficvet@hotmail.com	англиски	08-3198/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
81.	СПАСОВСКА Томе ХРИСТИНА	бул.АСНОМ бр.104/5-8 Скопје 072/567-087 h.peleva@gmail.com	англиски	08-3202/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
82.	СТОЈАНОВИЌ Душан БОЈАН	ул.Методија Шаторов - Шарло бр.12-38 Скопје 070/876-746 bojan1312@gmail.com	англиски	08-3204/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
83.	АВРАМОВСКА Анастас ВАСИЛКА	бул.АСНОМ бр.78/1-22 Скопје 075/618-182 dali.lorca@yahoo.com	англиски	08-3207/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
84.	ЦЕКОВ Зоран СТЕФАН	ул.23 Октомври бр.6/2-24 Скопје 072/249-880 cstefan1991@gmail.com	англиски	08-3209/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
85.	ДИМИШКОВСКА Владимир КАТЕРИНА	ул.Марко Цепенков бр.4/1-12 Скопје 071/278-032 katerinad@abacus.com.mk	англиски	08-3211/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
86.	ГАЦОВА Павле КАТАРИНА	ул.23 Октомври бр.36/1-4 Скопје 078/944-907 katarina.gacova@gmail.com	англиски	08-3212/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
87.	ЦВЕТАНОВСКА Раде АЛЕКСАНДРА	бул.Св.Климент Охридски бр.54/3-17 Скопје 070/267-473 alek_cvetanovska@yahoo.com	англиски	08-3212/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
88.	ТРАЈКОВА Бошко АЊА	ул.Борис Трајковски бр.2А Скопје 078/383-477 anja.trajkova@live.com	англиски	08-3222/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
89.	ТРАЈКОВА Бошко САЊА	ул.Борис Трајковски бр.2А Скопје 075/659-215 trajkova.sanja@hotmail.com	англиски	08-3223/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
90.	ГРОЗДАНОВСКИ Бранко ДАМЈАН	бул.Св.Климент Охридски бр.63А-8 Скопје 070/725-400 damjan@cakarovska.com.mk	англиски	08-3224/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
91.	ЗДРАВКОВСКА Тошо ЛЕНЧЕ	бул.Партизански одреди бр.80/3-11 – Скопје 071/956-924 lzdravkovska@yahoo.com	англиски	08-3157/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
92.	МАЛЕСКА Денко ВЛАДИЦА	ул.Орце Николов бр.155/4-9 Скопје 070/833-483 vladica.maleska.stanley@gmail.com	англиски	08-3158/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
93.	ШОПКОВСКА Благоја МАЈА	ул.Т. Бошковски-Тарцан бр.13А Скопје 077/756-115 majja.sopkovska@gmail.com	англиски	08-3159/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
94.	ЈОВЕВСКА Јовица КРИСТИНА	ул.Вера Циривири-Трена бр.21А Скопје 075/973-653 kristina.jovevska@gmail.com	англиски	08-3162/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
95.	СПИРОВСКА Златко ИВАНА	ул.Карл Либкнехт бр.31 Скопје 070/338-787 ivana.spirovska@gmail.com	англиски	08-3258/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
96.	ЈОСИФОСКА Драги САЊА	ул.Трифун Хаџијанев бр.10/2-19 Скопје 078/755-998 sjosifoska9@gmail.com	англиски	08-3240/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2

97.	ИЛИЕВСКА Цобе МАРИЈАНА	Долно Лисиче ул.1 бр.51 Скопје 075/232-208 marijana.ilievska@gmail.com	англиски	08-3239/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
98.	ФИЛИПОВСКА Златко СОФИЈА	ул.Тодор Александров бр.107/2-21 Скопје 070/340-863 filipovskasofijaa@gmail.com	англиски	08-3234/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
99.	ИЛИЈЕСКИ Сашо ЈАНЕ	ул.М. Хаџивасилев-Јасмин бр.22-39 Скопје 070/369-321 jane_iljeski@yahoo.com	англиски	08-3255/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
100.	ИВАНОВИЌ Саша АНГЕЛА- АЛЕКСАНДРА	Драчево ул.Герника 4 бр.3 Скопје 077/933-693 angela.aleksandra.ivanovic@gmail.com	англиски	08-3249/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
101.	ШАБАН Октај ИНЕС	ул.Фредерик Шопен бр.28/1-22 Скопје 070/318-994 ines_saban@yahoo.com	англиски	08-3273/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
102.	БОЖИНОВСКИ Бобан ВИКТОР	Радишани ул.30 бр.37 Скопје 071/336-966 viktor3003@icloud.com	англиски	08-3218/2 23.11.2017	Скопје 1 и Скопје 2
103.	ЃОРЃИЈОВСКИ Живко ДАРКО	ул.Димче Кошарко бр.10 Струга 078/326-123 darko.gj16@yahoo.com	англиски и француски	08-3251/2 23.11.2017	Струга
104.	ИБРАИМИ Зикри БЕТИМ	ул.Караорман бр.21 Струга 070/212-180 betim.ibraimi@gmail.com	албански, англиски и германски	08-3141/2 23.11.2017	Струга
105.	АХМЕТИ Томор НОРА	ул.Боро Шаин бр.20 Струга 071/832-022 ahmeti.nora@gmail.com	турски	08-3150/2 23.11.2017	Струга
106.	ДАНИ Фарук ФАТИМЕ	Долгожди – Струга 071/867-381 fatimemoar@yahoo.de	германски	08-3185/2 23.11.2017	Струга
107.	КАБА Кујтим ВАЉОН	ул.Караорман бр.48А Струга 072/316-883 valon.kaba@southwestregion.mk	албански	08-3156/2 23.11.2017	Струга
108.	ДАЛЧЕСКА Ристо БИСЕРА	ул.Маркс-Енгелсова бр.30 Струга 078/233-264 bisera.dalcheska@yahoo.com	англиски	08-3244/2 23.11.2017	Струга
109.	ЈАНЕВ Тодор ЗОРАН	ул.Климент Охридски бр.63 Струмица 077/767-662 070/645-847 zoran_jnv@yahoo.com	италијански	08-3254/2 23.11.2017	Струмица
110.	ЗЕНУНИ Садик АРБЕСА	Горно Седларце ул.101 66 Боговиње Тетово 071/388-680 arbesazenuni91@gmail.com	англиски и албански	08-3219/2 23.11.2017	Тетово
111.	КАМБЕРИ Иракли АНИДА	Челопек ул.101 66 Брвеница Тетово 070/409-950 likoanida@gmail.com	италијански и албански	08-3265/2 23.11.2017	Тетово
112.	НАСЕВСКА Стојан ЕЛЕОНОРА	ул.Македонски револуционери бр.180 Пробиштип 078/670-246 eleonora_nasevska@yahoo.com	италијански	08-3147/2 23.11.2017	Штип
113.	МИНОВА Панче ДЕСПИНА	ул.Леринска бр.6 Штип 070/351-788 076/822-366 despina.minova@gmail.com	турски	08-3230/2 23.11.2017	Штип
114.	ЛАЗАРОВА Јоце НАТАША	ул.Христијан Карпош бр.110В Штип 075/403-155 natasa_lazarova@hotmail.com	германски	08-3184/2 23.11.2017	Штип
115.	УШИНОВА Влатко БИСЕРА	ул.Страшо Пинџур бр.60 Штип 078/411-639 bisera.usinova@hotmail.com	германски	08-3233/2 23.11.2017	Штип

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3759.

Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2018 година, за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа

Л И С Т А

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.- 31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што не надминува 1%. Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	кг	100
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	кг	100
0403 10 11	Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%	325.000	325.000	кг	100
0403 10 13	Јогурт: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 51	Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%				
0403 90 53	Друго: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 59	Друго: Што надминува 6%				
0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	40.000	0	кг	100
0406 20	Сирење и урда: Сирење стругано или во прав, од сите видови	155.000	0	кг	70
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав				
0406 90	Друго сирење:	162.500	162.500	кг	100
0701 90 90	Компир, свеж или разладен; Друго: Друго:	112.500	112.500	кг	100
0703 10 19 50	Кромид, свеж или разладен; Друго	75.000	75.000	кг	100
0703 10 19 90	Од 01 април до 30 септември Од 01 октомври до 31 март				

1512 19 90	Масла од сончоглед; Друго; Друго	25.000	25.000	кг	100
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	850.000	850.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	512.500	512.500	кг	70
2001 10 00 00	Краставици и корнишони: приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	10.000	10.000	кг/нет еда	100
2003 10 2003 90 10 00	Печурки за јадење од видот <i>Agaricus</i> ; Трифли	12.500	12.500	кг/нет еда кг	100
2005 20 20 2005 20 80	Компир, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006: Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или непосолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација Друго	37.500	37.500	кг	100
2005 40 00	Грашок (<i>Pisum sativum</i>), приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат	15.000	15.000	кг	100
2009	Овощни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	кг	100

3760.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2018 г.	Единица мерка	Применлива царина (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	200.000	0	кг	50
0203*	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	кг	70
0406**	Сирење и урда:	150.000	150.000	кг	70
0701 90***	Компир свеж или разладен; Друг:	25.000	25.000	кг	50

* Квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи по искористувањето на квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 50% од МФН

** Квотата за сирење и урда со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи за 0406 40, а по искористување на безцаринските квоти за сирење и урда утврдени во Анекс IV (б) и за другите тарифни подброеви од тарифниот број 0406

*** Квотата за компир со применлива царина од 50% од МФН ќе се користи 0701 90 10 и 0701 90 50, а по искористување на безцаринската квота за компир утврдена во Анекс IV (б) и за 0701 90 90

3761.

Л И С Т А
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ
НА КВОТИ)

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus spp, Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp)	18.750	18.750	кг	70

3762.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0403 10	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:	92.500	92.500	кг	50
0403 10 51	Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса:				
0403 10 53	Што не надминува 1,5%;				
0403 10 91	Што надминува 1,5%, но не надминува 27%;				
0403 10 93	Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:				
0403 10 99	Што не надминува 3%;	112.500	112.500	кг	100
0403 90	Што надминува 3%, но не надминува 6%;				
0403 90 91	Што надминува 6%;				
0403 90 93	Друго:				
	Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:				
1517 10	Што не надминува 3%	96.250	96.250	кг	50
1704 90	Што надминува 3%, но не надминува 6%				
1806*	Друго:				
	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	287.500	287.500	кг	50
	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:				

1902 **	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материи) или поинаку приготвени како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	53.750	53.750	кг	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	358.750	358.750	кг	50
2102 10	Активен квасец	212.500	212.500	кг	100
2102 30 00	Приготвени прашоци за печива	8.750	8.750	кг	100
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	кг	100/0***
2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	112.500	112.500	кг	50
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	л	50
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	л	50
2402 20	Цигари што содржат тутун	25.000	25.000	1000п/ст	70

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1806 10 е 0%

**Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 10 е 0%, а за 1902 20 30 е МФН

*** Применлива царина за надминати количини како што е наведено во Анекс II

3763.

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ
НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201*	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	37.500	37.500	л	12
2402 20*	Цигари што содржат тутун	67.500	67.500	1000п/ст	27

* Квотата за вода со применлива царина од 12% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за вода утврдена во Анекс III

* * Квотата за цигари што содржат тутун со применлива царина од 27% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за цигари што содржат тутун утврдена во Анекс III

3764.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗАЕМНИ
ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.- 31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2018 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	427.500	427.500	л	100

3765.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.- 31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2018 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Лека: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 20 00 1509 10 80 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Ekstra virgin (ладно цедено) маслиново масло Друго	25.000	25.000	кг	0%
2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	кг/нет еда	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%

3766.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.-31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2018 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и полутки: Бутови,(шунки) плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	кг

0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување:	100.000	100.000	кг
1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	кг
1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	кг
1905 31	Слатки бисквити:	12.500	12.500	кг
1905 32	Вафли и обланди:			
2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитниот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

3767.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД
НОРВЕШКА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.-31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2018 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно

3768.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

АНЕКС II

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.-31.03.2018 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2018 г.	Единична мерка	Преференцијална царинска стапка
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 13 00	Emmentaler	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 15 00	Gruyère, Sbrinz				
0406 90 17 00	Bergkäse, Appenzell				
0406 90 18 00	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine				
0406 90 25 00	Tilsit				
ex 0406 90 69 00	Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко				
ex 0406 90 79 00	Paulin				

Бр. 11-6403/1
15 декември 2017 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3769.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015), Судскиот совет на Република Македонија на 269-та седница одржана на ден 20.12.2017 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД КРУШЕВО

За судии поротници на Основен суд Крушево се избрани:

1. Ана Тирчоска
2. Станка Трајкоска
3. Трајче Шекрески
4. Спасика Христоска и
5. Марија Петроска.

Оваа одлука влегува во сила 21.12.2017 година.

Бр. 02-1729/1
21 декември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

3770.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 20.12.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Борис Чамовски, судија на Основниот суд Струмица, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 20.12.2017 година.

Бр. 02-1729/1
21 декември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

3771.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Апелационен суд Скопје
- За избор на претседател на Основен суд Дебар
- За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на Република Македонија за кривична област и
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Скопје за кривична област.

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010).

Кандидатите за избор на судија на Врховен суд на РМ и на Апелационен суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебниот услов од член 17 став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-1723/1 и 08-1724/1
20 декември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВETERИНАРСТВО

3772.

Врз основа на член 58, став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 123/15, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА АКВАКУЛТУРА, НЕЈЗИНАТА НАМЕНА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ ПРИ СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА АКВАКУЛТУРА (*)

Член 1

Во Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/13 и 132/14), во членот 3 став (2) точката б) се менува и гласи:

„одгледувалиште на аквакултура“ е одгледувалиште на копно во кое се одгледуваат водни животни;“.

Точката 19) се менува и гласи:

„копнена зона“ е одредена географска област, која се наоѓа на копното со хомоген хидролошки систем кој вклучува делови од воден слив од изворот(-ите) до природна или вештачка граница, во која не е возможна:

(а) нагорна миграција на водни животни од пониските делови на водниот слив,

(б) миграција во целата област на водниот слив од неговиот извор(-и) до неговото устие, или

(в) миграција во различни сливни подрачја преку устијата, поради епидемиолошката врска помеѓу устијата на сливовите;“.

По точката 19) се додаваат десет нови точки 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28) и 29) кои гласат:

„20) „вирусна хеморагична септикемија (ВХС)“ е болест која е предизвикана од вирусот на вирусна хеморагична септикемија (ВХС), исто така познат како вирус Егтвед, вирус од родот *Novirhabdovirus*, од семејството *Rhabdoviridae*;

21) „инфективна хематопоетска некроза (ИХН)“ е болест предизвикана од вирусот на инфективна хематопоетска некроза (ИХН), кој припаѓа на родот *Novirhabdovirus*, од семејството *Rhabdoviridae*;

22) „кои херпес вирус (КХВ)“ е болест предизвикана од кои херпес вирус (КХВ), кој припаѓа на семејството *Alloherpesviridae*. Научното име е циприниден херпес вирус 3 (*CyHV-3*);

23) „инфективна салмонидна анемија (ИСА)“ е болест предизвикана од инфекција со генотип *HPR*(високо полиморфно подрачје), вирус кој припаѓа на родот *ИСА* вируси, од семејството *Orthomyxoviridae*;

24) „инфекција со *Marteilia refringens*“ е болест предизвикана од причинителот *Marteilia refringens*, протозои од семејството *Paramyxea*;

25) „инфекција со *Bonamia ostreae*“ е болест предизвикана од причинителот *Bonamia ostreae*, протозои од семејството *Haplosporidia*;

26) „болест со бели дамки (ББД)“ е болест предизвикана од вирусот на синдромот на бели дамки (ББД), вирус со двојно верижна ДНК од родот *Whispovirus*, од семејството *Nimaviridae*;

27) „копнен оддел“ е едно или повеќе одгледувалиште(-а) лоцирани на копнена територија кои имаат заеднички систем на биосигурност и опфаќаат популација од водни животни со одреден здравствен статус во однос на конкретна болест;

28) „официјално прогласено заразено одгледувалиште“ е одгледувалиште во кое се одгледуваат водни животни и каде една или повеќе од болестите од листата на болести дадена во Прилог 3 на овој правилник е потврдена од страна на надлежниот орган;

29) „контактно одгледувалиште“ е одгледувалиште, каде што се одгледуваат водни животни, за кое постои доказ или основано сомневање дека е заразено со инфективен материјал од одгледувалиште официјално прогласено за заразено;“.

Точките 20) и 21) стануваат точки 30) и 31).

Член 2

Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи:

„Официјалните контроли на пастрмките заради откривање и потврдување на вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и инфективна хематопоетска некроза (ИХН) се вршат со посета на одгледувалиштата на аквакултура односно објектите за производство на аквакултура, контрола на здравствената состојба на одгледувалиштето и со преглед и земање на мостри на начин даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) Официјалните контроли на крап заради откривање и потврдување на кои херпес вирус кај крап се вршат со посета на одгледувалиштата на аквакултура односно објектите за производство на аквакултура, контрола на здравствената состојба на одгледувалиштето и со преглед и земање на мостри на начин даден во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.“.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката за спроведување (ЕУ) 2015/1554 на Комисијата од 11 септември 2015 година за утврдување на правила за примена на Директива 2006/88/ЕЗ во однос на барањата за надзор и дијагностички методи, (CELEX бр.32015D1554).

(4) Официјалните контроли на пастрмките заради откривање и потврдување на инфективна салмонидна анемија (ИСА) се вршат со посета на одгледувалиштата на аквакултура односно објектите за производство на аквакултура, контрола на здравствената состојба на одгледувалиштето и со преглед и земање на мостри на начин даден во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.“.

Член 3

Прилогот 6 се заменува со нов Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3007/5
15 декември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 6

Методи за спроведување на надзор и контрола на вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и инфективна хематопоетска некроза (ИХН) кај пастрмките

I. Критериуми за спроведување на програмата за надзор, за добивање и одржување на статус на земја, зона или оддел слободни од болест во однос на ВХС и ИХН

I.1. Општите критериуми за здравствена контрола и земање примероци за ВХС и ИХН

(1) Контрола на здравствената состојба на одгледувалиштата со пастрмки и земањето примероци се врши во периодот од годината кога температурата на водата е под 14°C или кога температурата на водата е веројатно да ја постигне најниската годишна вредност.

(2) При спроведување на таргетиран надзор кај дивы популации на риба, бројот и географската локација на точките за земање примероци се определува така за да се постигне целосна или поголема покриеност на територија на државата, зоната или одделот. Локацијата на точките за земање примероци треба да се репрезентативни за различните екосистеми во кои се наоѓаат дивы популации од приемчив вид.

(3) Кога одгледувалиштата на аквакултура или дивы популации се предмет на здравствена контрола или од нив се земаат примероци повеќе пати од еднаш годишно, интервалите помеѓу здравствените контроли и помеѓу земањето на примероци треба да е најмалку четири месеци или што е можно подолго, земајќи ги во предвид критериумите за температурата на водата утврдени во точка I.1 (1) од овој прилог.

(4) Контролата на здравствената состојба на одгледувалиштето се врши во сите производни единици: базени, резервоари, мрежести кафези или други инсталации, со цел да се утврди присуството на мртви, слаби или риби со абнормално однесување, при што особено внимание се посветува на одводот на вода, каде поради течението на водата обично се акумулираат слаби риби.

(5) Рибите од приемчив вид, од кои се земаат примероци, се одбираат на следниот начин:

а) Доколку на одгледувалиштето за аквакултура се одгледува/држи само виножитна пастрмка, примероци се земаат само од риби од овој вид. Во случај кога на одгледувалиштето за аквакултура има и други приемчивы видови на риба кои покажуваат типични знаци за ВХС или ИХН и тие треба да бидат вклучени во примерокот за надзор. Доколку на одгледувалиштето за аквакултура нема виножитна пастрмка, примерокот треба да биде репрезентативен за сите други присутни приемчивы видови на риба на одгледувалиштето;

б) Примерокот на риби за лабораториско испитување треба да го сочинуваат слаби риби, риби кои манифестираат абнормално однесување или такви кои неодамна умреле, но процесите на распаѓање не се започнати. Доколку за производството на риба се користи повеќе од еден воден извор, во примерокот се вклучуваат риби од сите водни извори кои го снабдуваат одгледувалиштето со вода;

в) Примерокот на риби за лабораториско испитување треба да го сочинуваат риби кои во примерокот пропорционално ги претставуваат сите делови на одгледувалиштето и сите старосни категории.

I.2. Посебни критериуми за добивање на здравствен статус на држава, зона или оддел слободни од болест (категорија I) во однос на ВХС и ИХН и спроведување на програми за надзор

(1) Држава, зона или оддел кои имаат здравствен статус од категорија III, како што е наведено во Прилог 2 од овој правилник во однос на ВХС или ИХН или и на двете, може да добие здравствен статус од категорија I во однос на овие болести, под услов сите одгледувалишта на аквакултура во кои се одгледуваат приемчивы видови, на таа држава, зона или оддел да ги исполнуваат барањата утврдени во Прилог 5 од овој правилник и сите овие одгледувалишта и точките за земање примероци од дивы популации, избрани во согласност со овој дел, да биле подложени на една од следниве програми за надзор:

(а) модел А - програма за надзор која се спроведува две години:

Во одгледувалиштата на аквакултура или точките за земање примероци мора да се спроведуваат здравствени контроли со земање примероци од риби за период од најмалку две последователни години, како што е утврдено во Табела 1 од овој прилог.

Во текот на периодот од две години кога се спроведува надзорот, сите примероци се тестирани со дијагностичките методи утврдени во точка II.2 од овој прилог и дале негативни резултати за ВХС или ИХН или и двете. Во случај на пријава на сомнеж на ВХС или ИХН или и двете, сомнежот се исклучува со земање примероци и дијагностичко испитување со методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни (*1).

(б) модел Б - програма за надзор која се спроведува четири години со мален број на примероци:

Во одгледувалиштата на аквакултура или точките за земање примероци мора да се спроведуваат здравствени контроли и да се земаат примероци за период од најмалку четири последователни години, како што е утврдено во Табела 2 од овој прилог.

Во текот на овој период од четири години од спроведување на надзорот, сите примероци се тестирани со користење на дијагностичките методи утврдени во точка II.2 од овој прилог дале негативни резултати за ВХС или ИХН или и двете. Во случај на пријава на сомнеж на ВХС или ИХН или и двете, сомнежот се исклучува со земање примероци и дијагностичко испитување со методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни (*1).

(2) Ако за време на спроведувањето на програмата за надзор наведена во точка (1), се потврди инфекција со ВХС или ИХН или и двете во одгледувалиште вклучено во програмата за надзор, тоа одгледувалиште може веднаш да го поврати здравствениот статус категорија II и да го продолжи спроведувањето на програмата за надзор за добивање на статус слободен од болест, без да ја спроведе програмата за искоренување на болести, доколку одгледувалиштето ги исполнува следниве услови:

а) тоа е копно одгледувалиште, чиј здравствен статус во однос на ВХС или ИХН или и двете не зависи од здравствената состојба на популациите водни животни во околните природни води во однос на болестите од листата, во согласност со точка 3 од Дел II од Прилог 5 на овој правилник;

б) тоа е празно, чисто, дезинфицирано и не е населено со риби; периодот на ненаселеност со риба треба да трае најмалку шест недели;

в) тоа е населено со риба со потекло од одгледувалишта од земја, зона или оддел со здравствен статус од категорија I во однос на ВХС или ИХН или и двете.

I.3. Посебни барања за одржување на здравствен статус на држава, зона или оддел слободни од болест (категирија I) во однос на ВХС или ИХН или и двете

(1) Кога се спроведува таргетиран надзор со цел да се задржи здравствениот статус од категорија I, како што е предвидено во член 16-г од овој правилник, во сите одгледувалишта во кои се одгледуваат приемчиви видови на риба, во рамките на држава, зона или оддел

се спроведува здравствена контрола и земање примероци во согласност со Табела 3 од овој прилог, земајќи го предвид нивото на ризик од појава на ВХС или ИХН или и двете во одгледувалиште.

(2) Фреквенцијата на здравствените контроли во одгледувалиштата со здравствен статус од категорија I во однос на ВХС или ИХН или и двете, лоцирани во копнени области при што здравствен статус во однос на овие болести зависи од здравствената состојба за соодветната болест во околните природни води во согласност со точка 2 од Дел II од Прилог 5 на овој правилник, и се смета за високо ниво на ризик.

(3) Статусот на слободни од болест треба да се одржува се додека сите примероци лабораториски тестирани со дијагностичките методи утврдени во точка II.2 од овој Прилог, дале негативни резултати за ВХС или ИХН или и двете, и секоја пријава на сомнеж на ВХС или ИХН или и двете се исклучуваат со земање примероци и дијагностичко испитување со методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни (*1).

II. Дијагностички и методи за земање примероци

II.1. Органи од кои се зема примерок

(1) Примероци за лабораториска дијагностика се земаат од органите: слезина, предниот дел на бубрегот и или од срцето или мозокот. Кај возрасна-полово зрела категорија на риби примероци кои се земаат за лабораториска дијагностика се семена и оваријала течност.

(2) Во случај на мали риби, целата риба со должина под 4 cm може да биде иситнета на мали парчиња со стерилни ножици или скалпел, откако ќе се отстрани делот од телото зад отворот на стомакот. Ако примерокот се состои од цела риба со должина помеѓу 4 и 6 cm, се собираат внатрешните органи, вклучувајќи ги и бубрезите.

(3) Делови од органите на максимум 10 риби се групираат во една заедничка мостра.

II.2. Дијагностички методи за добивање и одржување на статусот слободна од болест во однос на ВХС или ИХН или и двете

Дијагностичкиот метод кој треба да се спроведува во согласност со одобрените дијагностички методи и постапки утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1), за добивање и одржување на статусот слободна од болест во однос на ВХС или ИХН или двете е:

а) изолација на вирусот во клеточни култури проследено со идентификација со помош на ензимски-поврзана имуносорбентна анализа (ЕЛИСА), индиректно тестирање со флуоресцентни антитела (IFAT), тест за неутрализација на вирус или повратна транскрипција со полимераза верижна реакција во реално време (RT-qPCR) или

б) RT-qPCR.

Табела 1

План за надзор кој се спроведува две години во држава, зона и оддел заради постигнување на статус слободна од болест за ВХС или ИХН

Вид на одгледувалиште	Број на здравствени контроли во година (2 години)	Број на земени примероци во година (2 години)	Број на риби во примерокот ⁽¹⁾	
			Број на риби од одгледувалиште(материјал: органи)	Број на риби од одгледувалишта со матични риби(материјал: оваријална и семена течност) ⁽²⁾
(а) Одгледувалишта со примероци за размножување	2	2	50 (прва контрола) 75 (втора контрола)	30 (прва или втора контрола) 0 (прва или втора контрола)
(б) Одгледувалишта само со матично јато	2	1	0	75 (прва или втора контрола)
(в) Одгледувалишта без примероци за размножување	2	2	75 ⁽³⁾ (прва и втора контрола)	0

Максимален број на риби во еден пул/групна мостра: 10

⁽¹⁾ Примероците треба да бидат собрани не порано од 3 недели по трансферот на рибата од свежа во солена вода.

⁽²⁾ Оваријална или семена течност од риби за размножување која се собира за време на созревање при поместување.

⁽³⁾ Мора да бидат земени примероци од број на риби, кој ќе гарантира откривање на ВХС или ИХН со 95% сигурност, ако предвиденото ширење на болеста е 5%.

Табела 2

План за надзор кој се спроведува четири години со намален број на примероци во држава, зона и оддел заради постигнување на статус слободна од болест за ВХС или ИХН

Вид на одгледувалиште	Број на здравствени контроли на година	Број на земени примероци на година	Број на риби во примерокот ⁽¹⁾	
			Број на риби	Број на риби за размножување ⁽²⁾

Првите две години од периодот на надзор

(а) Одгледувалишта со примероци за размножување	2	1	0 (прва контрола) 30 (втора контрола)	0 (прва контрола) 0 (втора контрола)
(б) Одгледувалишта само со примероци за размножување	2	1	0	30 (прва или втора контрола)
(в) Одгледувалишта без примероци за размножување	2	1	30 ⁽³⁾ (прва или втора контрола)	0

Последните две години од периодот на надзор

(а) Одгледувалишта со примероци за размножување	2	2	30 (прва контрола) 0 (втора контрола)	0 (прва контрола) 30 (втора контрола)
Вид на одгледувалиште	Број на здравствени контроли на година	Број на земени примероци на година	Број на риби во примерокот ⁽¹⁾	
			Број на одгледувани риби	Број на риби за размножување ⁽²⁾
(б) Одгледувалишта само со примероци за размножување	2	2		30 (прва и втора контрола)
(в) Одгледувалишта без примероци за размножување	2	2	30 ⁽³⁾ (прва и втора контрола)	

Максимален број на риби во пул/групна мостра: 10

(¹) Примероците треба да бидат собрани не порано од 3 недели по трансферот на рибата од свежа во солена вода.

(²) Оваријална или семена течност од риби за размножување која се собира за време на созревање при поместување.

(³) Мора да бидат земени примероци од број на риби, кој ќе гарантира откривање на ВХС или ИХН со 95% сигурност, ако предвиденото ширење на болеста е 10 %.

Табела 3

План за надзор во држава, зона или оддел за задржување на статусот слободна од болест за ВХС или ИХН, како што е наведено во точка I.3

Ниво на ризик	Број на здравствени контроли	Број на риби во примерокот (³)
Висок	2 секоја година	30 (1) (²)
Среден	1 секоја година	30 (1)
Низок	1 на секои 2 години	30 (1)

Максимален број на риби во еден пул/групна мостра: 10

(1) Примероците треба да бидат собрани не порано од 3 недели по трансферот на рибата од свежа во солена вода.

(2) Мора да бидат земени примероци од број на риби, кој ќе гарантира откривање на ВХС или ИХН со 95% сигурност, ако предвиденото ширење на болеста е 10 %.

(3) Треба да има најмалку еден примерок за секоја здравствена контрола.

Прилог 7

Методи за спроведување на надзор и контрола на кои херпес вирус кај крап

I. Критериуми за спроведување на програма за надзор со цел добивање и одржување на здравствениот статус слободна од болест во однос на КХВ

I.1. Општи критериуми за здравствена контрола и земање на примероци за КХВ

(1) При спроведување на таргетиран надзор кај дива популации на риби во согласност со став 2 од точка 2 од Дел I од Прилог 5 на овој правилник, бројот и географската локација на точките за земање примероци се определуваат така за да се постигне целосна или поголема покриеност на територија на Република Македонија, зоната или одделот. Локацијата на точките од каде се земаат примероци на приемчиви дива популации без разлика дали се тоа речни системи и езера треба да се репрезентативни за различните екосистеми.

(2) Таргетираниот надзор се заснова на редовна контрола на одгледувалиштата каде има приемчиви видови, во временски период кога температурата на водата достигнала ниво погодено за развој на болеста ($> 15^{\circ}\text{C}$), и не порано од две недели по датумот на кој оваа вредност на температурата е достигната, односно примерок се зема од риби, кои се чувани подолг временски период (две до три недели) на температура на водата на погодено ниво за развој на вирусот односно 15°C до 26°C . При спроведување на таргетираниот надзор за лабораториска дијагностика се зема примерок од болни риби или риби со абнормално однесување кои се наоѓаат во објектот.

(3) Примерок од риба може да се земе и од:

(а) субпопулацијата на риба по префрлување од зимски во летни езера каде се чува рибата во исто воден басен како во летното езеро до постигнување на минимални барања за температурата, или

(б) примероци да се земаат за време на собирањето или во друг момент на обработка на рибата како дел од вообичаените практики на одгледување, при што примероците треба да се собираат помеѓу 24 и 72 часа по такви практики на одгледување во објектот, за да се зголеми можноста за откривање на КХВ.

(4) Кога одгледувалишта или дивите популации треба да бидат подложени на здравствена контрола или од нив треба да бидат земени примероци повеќе пати од еднаш годишно, интервалите помеѓу здравствените контроли или земањето примероци треба да бидат што

е можно подолги во рамките на една сезона, односно кога температурата на водата е веројатно да ги постигне највисоките годишни вредности, без да ја надмине границата од 28°C .

(5) Контрола на здравствената состојба во одгледувалиштето треба да се изврши во сите производни единици (мрежи, кафези, езера и базени), преку утврдување на присуството на мртви, слаби или риби со абнормално однесување и земање на примероци од видот *Cyprinus carpio* и неговите хибриди, како што се *Cyprinus carpio* $\times$ *Carassius auratus*.

(6) Примероци за лабораториска дијагностика се земаат од:

(а) слаби риби, риби со абнормално однесување или од неодамна – свежо угинати риби кои не се во фаза на распаѓање;

(б) ако за производство на риба се користи повеќе од еден воден извор, во примерокот треба да бидат вклучени риби кои ги претставуваат сите водни извори;

(в) риби собрани на таков начин што во примерокот ќе се претставени пропорционално сите делови на одгледувалиштето и сите старосни категории на риба.

I.2. Посебни критериуми за добивање на здравствен статус на територија, зона или оддел слободна од болест (категорија I) во однос на КХВ и програми за надзор

(1) Територија, зона или оддел кои имаат здравствен статус од категорија III како што е наведено во точката 2 од Прилог 5 од овој правилник во однос на КХВ може да добие здравствен статус од категорија I доколку на сите тие одгледувалишта или локации на дива популации се спроведува една од програмите за надзор:

(а) модел А - програма за надзор која се спроведува две години:

Во одгледувалиштата на аквакултура или точките за земање примероци мора да се спроведуваат здравствени контроли со земање примероци од риби за период од најмалку две последователни години, како што е утврдено во Табела 1 од овој прилог.

Во текот на овој двегодишен период, тестирањето на сите примероци, со дијагностичките методи утврдени во точка II.2 од овој прилог, дале негативни резултати за КХВ, а секое сомнение за КХВ мора да е отфрлено во согласност со дијагностичките методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1);

(б) модел Б - програма за надзор која се спроведува 4 години со мален број на риби во примерокот:

Во одгледувалиштата на аквакултура или точките за земање примероци мора да се спроведуваат здравствени контроли со земање примероци од риби за период од најмалку четири последователни години, како што е утврдено во Табела 2 од овој прилог.

Во текот на овој четиригодишен период од четири години, тестирањето на сите примероци, со дијагностичките методи утврдени во точка II.2 од овој прилог, дале негативни резултати за КХВ, а секој сомнеж за КХВ е отфрлен во согласност со дијагностичките методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1);

(2) Ако за време на спроведувањето на четиригодишната програма за надзор утврдена во точката (а) од ставот (1) од овој дел, се потврди инфекција со КХВ во одгледувалиште вклучено во таа програма за надзор, тоа одгледувалиште може веднаш да го поврати здравствениот статус од категорија II и да го продолжи спроведувањето на програмата за надзор за добивање на статус на слободен од болест, без да ја спроведе програмата за искоренување на болести, доколку одгледувалиштето ги исполнува следниве услови:

а) тоа е копнено одгледувалиште, чиј здравствен статус во однос на КХВ не зависи од здравствената состојба на популациите водни животни во околните природни води во однос на болестите од листата, во согласност со точка 3 од Дел II од Прилог 5 на овој правилник;

б) тоа е празно, чисто, дезинфицирано и ненаселено со риба; периодот на ненаселеност треба да трае најмалку шест недели;

в) тоа е наполнето-населено со риба со потекло од одгледувалишта во земји, зони или оддели со здравствен статус категорија I во однос на КХВ.

I.3. Посебни барања за одржување на здравствен статус во држава, зона или оддел слободни од болест (категорија I) во однос на КХВ

(1) Кога се спроведува таргетиран надзор со цел да се задржи здравствен статус од категорија I, како што е предвидено во член 16-г од овој правилник, во сите одгледувалишта во кои се одгледуваат приемчиви видови на риба, во рамки на држава, зона или оддел предмет се спроведува здравствена контрола и земање примероци во согласност со Табела 3 од овој прилог, земајќи го предвид нивото на ризик од појава на КХВ во одгледувалиште.

(2) Фреквенцијата на здравствените контроли во одгледувалиштата со здравствен статус од категорија I во однос на КХВ лоцирани во копнени области при што

опфатени се едно или повеќе одгледувалишта, чиј здравствен статус во однос на КХВ зависи од здравствената состојба за соодветната болест во околните природни води во согласност со точка 2 од Дел II од Прилог 5 на овој правилник е во согласност со бројот определен за високо ниво на ризик во Табела 3 од овој прилог.

(3) Во држава, зони или оддели во кои бројот на одгледувалиштата е ограничен, а таргетираниот надзор во овие одгледувалишта не обезбедува доволно епидемиолошки податоци, шемите за надзор за одржување на статусот слободна од болест вклучуваат точки за земање примероци, избрани во согласност со барањата утврдени во точка I.1. од овој прилог.

(4) Овие точки за земање примероци секоја година се прегледуваат и со ротација се земаат примероци од 50% од точките за земање примероци. Земањето примероци се врши во согласност со Табела 4 од овој прилог. Примероците се избираат, подготвуваат и испитуваат во согласност со Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1), а резултатот е негативен во однос на КХВ.

(5) Статусот слободна од болест се задржува само ако сите тестирани примероци, кај кои се користат дијагностичките методи утврдени во точка II.2, се со негативни резултати за КХВ, а секое сомневање за КХВ е отфрлено во согласност со дијагностичките методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1).

II. Дијагностички и методи за земање примероци

II.1. Органи од кои се земаат примероци

Органи од кои се земаат примероци за лабораториска дијагностика се делови од жабри и бубрези. Парчиња од органите на максимум две риби може да се групираат во заедничка мостра.

II.2. Дијагностичкиот метод за добивање или одржување на статус слободна од болест за КХВ

Дијагностичкиот метод за добивање или одржување на статус слободна од болест за КХВ е полимеразна верижна реакција во реално време PCR (qPCR) и се спроведува во согласност со деталните дијагностички методи и постапки утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1).

Табела 1

План за надзор кој се спроведува две години во држава, зона и оддел заради постигнување на статус слободна од болест за КХВ

		Број на здравствени контроли на година (2 години)	Број на лабораториски испитувања на година (2 години)	Број на риби во примерокот
Одгледувалишта/о бјекти за земање примероци	Првите 2 години од периодот на надзор	2	2	75 ⁽¹⁾
	Максимален број на риби во пул/групна мостра: 2			

⁽¹⁾ Мора да бидат земени примероци од број на риби, кој ќе гарантира откривање на КХВ со 95% сигурност, ако предвиденото ширење на болеста е 5%.

Табела 2

План за надзор кој се спроведува четири години во држава, зона и оддел заради постигнување на статус слободна од болест за КХВ

		Број на здравствени контроли на година	Број на лабораториски испитувања на година	Број на риби во примерокот
Одгледувалишта/о бјекти за земање примероци	Првите 2 години од периодот на надзор	1	1	30
Одгледувалишта/о бјекти за земање примероци	Последните две години од периодот на надзор	2	2	30
	Максимален број на риби во пул/групна мостра: 2			

Табела 3

План за надзор кој се спроведува во држава, зона и оддел заради одржување на статус слободна од болест за КХВ

Ниво на ризик	Број на здравствени контроли	Број на риби во примерокот
Висок	2 секоја година	30
Среден	1 секоја година	30
Низок	1 на секои 2 години	30

Максимален број на риби во базен: 2

Табела 4

План за надзор за одржување на статусот слободна од болест во држава, зона или оддел каде бројот на одгледувалиштата е ограничен, а таргетираниот надзор во овие одгледувалишта не обезбедува доволно епидемиолошки податоци, како што е наведено во точка I.3

	Број на здравствени контроли на година	Број на лабораториски испитувања на година	Број на риби во примерокот
Точки за земање примероци	1 на секои 2 години	1 на секои 2 години	30

Максимален број на риби во пул/ групна мостра: 2

Прилог 8**Методи за спроведување на надзор и контрола против инфективна салмонидна анемија (ИСА)**

I. Критериуми за спроведување на програма за надзор за добивање и одржување на здравствен статус на земја, зона или оддел слободни од болест во однос на ИСА

I.1. Општи критериуми за здравствена контрола и земање примероци за ИСА

(1) Контрола на здравствената состојба и земањето примероци од одгледувалишта во согласност со став 2 од точка 2 од Дел I од Прилог 5 на овој правилник треба да се спроведува повеќе пати од еднаш годишно и временските интервалите помеѓу здравствените контроли и земањето на примероци се што е можно подолги.

(2) При спроведување на таргетиран надзор кај дивни популации на риба, бројот и географската локација на точките за земање примероци се определува така за да се постигне целосна или поголема покриеност на територија на државата, зоната или одделот. Локацијата на точките за земање примероци треба да се репрезентативни за различните екосистеми во кои се наоѓаат дивни популации од приемчив вид.

(3) Контролата на здравствената состојба на одгледувалиштето се врши во сите производни единици: базени, резервоари, мрежести кафези или други инсталации, со цел да се утврди присуството на мртви, слаби или риби со абнормално однесување, при што особено внимание се посветува на одводот на вода, каде поради течението на водата обично се акумулираат слаби риби.

(4) Рибите од приемчив вид, од кои се земаат примероци, се одбираат на следниот начин:

а) примерокот на риби за лабораториско испитување треба да го сочинуваат слаби риби кои се пред угинување или такви кои неодамна умреле, но процесите на распаѓање не се започнати. Приоритет за собирање особено рибите кај кои се забележува анемија, крвавење или други клинички знаци кои покажуваат нарушувања во циркулација,

б) ако атлантскиот лосос е меѓу приемчивите видови во објектот, примероците од атлантски лосос се утврдуваат како приоритетни. Ако во рибникот нема атлантски лосос, примероци се земаат од друг приемчив вид;

в) доколку за производството на риба се користи повеќе од еден воден извор, во примерокот се вклучуваат риби од сите водни извори кои го снабдуваат одгледувалиштето со вода;

г) примерокот на риби за лабораториско испитување треба да го сочинуваат риби кои во примерокот пропорционално ги претставуваат сите делови на одгледувалиштето односно сите производни единици (мрежести кафези, езера и базени) и сите старосни категории.

I.2. Посебни барања за добивање на здравствен статус на држава, зона или оддел слободни од болест (категирија I) во однос на ИСА и спроведување на програма за надзор

Држава, зона или оддел кои имаат здравствен статус од категорија III, како што е наведено во Прилог 2 од овој правилник во однос на ИСА, можат да добијат здравствен статус од категорија I во однос на оваа болест, под услов сите одгледувалишта на аквакултура во кои се одгледуваат приемчиви видови, на таа територија, зона или оддел да ги исполнуваат барањата утврдени во Прилог 5 од овој правилник и сите овие одгледувалишта и точките за земање примероци од дивни популации, избрани во согласност со овој дел, да биле подложени на една од следниве програми за надзор:

а) одгледувалиштата или точките за земање примероци се подложени на здравствени контроли и од нив се земаат примероци за период од најмалку две последователни години, како што е дефинирано во Табела 1 од овој прилог;

б) во текот на овој двегодишен период, тестирањето на сите примероци, при што се користат дијагностичките методи утврдени во точка II.2 од овој прилог, треба да даде негативни резултати за ИСА со отстранет генотип HPR, а секое сомнение за ИСА треба да е от-

фрлено во согласност со дијагностичките методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1);

в) ако за време на спроведувањето на програмата за надзор наведена во точка а), се потврди инфекција ИСА во тоа одгледувалиште се повлекува здравствениот статус од категорија II и треба да се спроведува програма за искоренување на болести во согласност со Правилникот за мерки за сузбивање и искоренувањена одредени болести кај водните животни(*1).

I.3. Посебни барања за одржување на здравствен статус на држава, зона или оддел слободни од болест (категирија I) во однос на ИСА

(1) Кога се спроведува таргетиран надзор со цел да се задржи здравствен статус од категорија I, како што е предвидено во член 16-г од овој правилник, во сите одгледувалишта во кои се одгледуваат приемчиви видови на риба, во рамки на држава, зона или оддел предмет се спроведува здравствена контрола и земање примероци во согласност со Табела 2 од овој прилог, земајќи го предвид нивото на ризик од појава во одгледувалиште на ИСА.

(2) Фреквенцијата на здравствените контроли во одгледувалиштата со здравствен статус од категорија I во однос на ИСА лоцирани во копнени области при што опфатени се едно или повеќе одгледувалишта, чиј здравствен статус во однос на ИСА зависи од здравствената состојба за соодветната болест во околните природни води во кои живее атлантскиот лосос степе- нот на ризик се смета за висок.

(3) Статусот на слободни од болест треба да се одржува се додека сите примероци лабораториски тестирани со дијагностичките методи утврдени во точка II.2 од овој Прилог, дале негативни резултати ИСА со отстранет генотип HPR, и секоја пријава на сомнеж на ИСА се исклучуваат со земање примероци и дијагностичко испитување со методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1).

II. Дијагностички методи за земање примероци

II.1. Органи од кои се зема примерок

(1) Хистологија: преден дел на бубрег, црн дроб, срце, панкреас, црева, слезина и жабри;

(2) Имунохистохемија: среден дел на бубрег и срце, вклучувајќи валвули и *bulbus arteriosus*;

(3) Анализа со RT-qPCR: среден дел на бубрег и срце;

(4) Вирусна култура: среден дел на бубрег, срце, црн дроб и слезина. Парчиња од органите на максимум пет риби може да се обединат.

II.2. Дијагностички методи за добивање и одржување на статус слободна од болест во однос на ИСА

Дијагностичкиот метод, кој се користи за добивање или одржување на статус слободна од болест во однос на ИСА во согласност со точки I.2 и I.3 од овој прилог треба да е RT-qPCR, по секвенционирање на позитивни примероци во согласност со деталните методи и постапки утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1).

Во случај на позитивен резултат на RT-qPCR, се тестираат уште примероци пред спроведувањето на контролни мерки предвидени во член 5 од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1).

Овие примероци се тестираат, како што следува во согласност со деталните методи и постапки утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни(*1):

а) проверка на примероците со RT-qPCR, вклучувајќи секвенционирање на HE ген за потврдување на отстранет генотип HPR и

б) пребарување во текот на подготовка на ткива со помош на специјални антитела против ИСА (имено ИНС на одредени делови или IFAT на ткивни отпечатоци); или

в) изолација и идентификација на ИСА во клеточна култура од барем еден примерок земен од која и да било риба во одгледувалиштето.

Табела 1

План за надзор кој се спроведува две години во држава, зона и оддел заради постигнување на статус слободна од болест за ИСА

Година на надзор	Број на здравствени контроли на година (2 години)	Број на лабораториски испитувања на година (2 години)	Број на риби од кои годишно се земаат примероци
Година 1	6	2 (1)	2 * 75 ⁽²⁾
Година 2	6	2 (1)	2 * 75 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Примероците треба да се собираат, чуваат и истражуваат за време на два едномесечни тест периоди на година (на пролет и на есен) или кога е соодветно, во согласност со практичните барања.

⁽²⁾ Максимален број на риби во еден пул/групна мошта: 5.

Табела 2

План за надзор за зони или оддели за задржување на статусот слободна од болест за ИСА, како што е наведено во точка I.3 ⁽²⁾

Ниво на ризик	Број на здравствени контроли на година	Број на лабораториски испитувања на година	Број на риби од кои годишно се земаат примероци
Висок	2	2 (1)	2 * 30
Среден	1	1 (1)	30
Низок	1 на секои 2 години	1 на секои 2 години	30 на секои 2 години

⁽¹⁾ Примероците треба да се собираат и истражуваат за време на два едномесечни тест периоди на година (имено на пролет и на есен) или кога е соодветно, во согласност со практичните барања.

⁽²⁾ Не се однесува само на одгледувалишта кои одгледуваат само виножитна пастрмка (*Oncorhynchus mykiss*) или кафеава пастрмка (*Salmo trutta*) или и двете, и кога снабдувањето со вода е само врз основа на извори на свежа вода во која нема атлантски лосос (*Salmo salar*).

Образложение

(*1) Правилникот за мерки за сузбивање и искористување на одредени болести кај водните животни е усогласен со Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 година за здравствените барања за аквакултурата и производи од аквакултура, и за спречување и контрола на одредени болести кај водни животни, (CELEX бр. 32006L0088); со последната измена со Директива на Комисијата 2008/53/ЕЗ, (CELEX бр. 32008L0053) и Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 година за имплементирање на Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во промет и увоз во Заедницата на животни од аквакултура и производи од аквакултура и за утврдување на листа на векторски видови, (CELEX бр.32008R1251).

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3773.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.12.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

Се утврдува вредноста на коефициентот „К“ која е еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2018 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2018 година.

III

Оваа одлука е конечна.

Согласно член 29 став 3 и член 30 став 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2014), вредноста на коефициентот „К“ за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2018 година, се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.12.2017 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15)

Финансискиот план за 2018 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2018 година.

Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2018 година вкупните планирани приходи по основ на надоместок за надзор на пазарот изнесува 50.810.000 денари.

Вредноста на коефициентот е утврдена врз основа на планираниот приход за 2018 година по основ на надоместок за надзор на пазарот и податоците со кои располага Агенцијата за електронски комуникации за вкупниот годишен приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги.

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014) на предлог на Секторот за финансии и сметководство број 0503-23/146 од 14.12.2017 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

Бр. 0308-3312/1
18 декември 2017 година
Скопје

Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.

3774.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.12.2017 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви за 2018 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2018 година.

III

Оваа одлука е конечна.

О б р а з л о ж е н и е

Согласно член 29 став 3 и член 32 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014), вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за корис-

тење на броеви и/или серии на броеви се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа и е изразена во евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.12.2017 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15).

Финансискиот план за 2018 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2018 година.

Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2018 година вкупните планирани приходи по основ на користење на броеви и/или серии на броеви изнесува 50.250.000 денари.

Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренја за користење на броеви и/или серии на броеви кои се планирани да се фактурираат во 2018 година, со што се планира да се реализираат планираните приходи по основ на годишен надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви.

Врз основа на горенаведеното согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014) на предлог на Секторот за финансии и сметководство број 0508-23/147 од 14.12.2017 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

Бр. 0308-3312/2
18 декември 2017 година
Скопје

Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.

3775.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.12.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2018 година, во износ од 0,8 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2018 година.

III

Оваа одлука е конечна.

Образложение

Согласно член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014), вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа и е изразена во евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.12.2017 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15).

Финансискиот план за 2018 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2018 година.

Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2018 година вкупните планирани приходи по основ на користење на радиофреквенции изнесува 372.295.000 денари.

Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренија за користење на радиофреквенции кои се планирани да се фактурираат во 2018 година, со што се планира да се реализираат планираните приходи по основ на годишен надоместок за користење радиофреквенции.

Врз основа на горенаведеното согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014) на предлог на Секторот за финансии и сметководство број 0508-23/148 од 14.12.2017 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

Бр. 0308-3312/3

18 декември 2017 година
Скопје

Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3776.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209,

48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 25.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	29,603
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	31,168
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	30,455
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	30,018
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	22,950

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	66,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	68,00
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	55,00
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	44,00
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	28,603

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	66,00	65,50	65,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	67,50	67,00	66,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	54,50	54,00	53,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	43,50	43,00	42,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	22,083
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,789
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	12,125
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	3,230
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.12.2017 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2137/1

25 декември 2017 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3777.

Врз основа на член 56, став 1, точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 1 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЌААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2015, 42/2015, 191/2015, 106/2016 и 38/2017), во членот 2 се вршат следните измени и дополнувања:

Кај ATC кодот A02BC03- Lansoprazole капсули 30mg се додава следното заштитено име:

				LANSOPRAZOL ALKALOID гастрорезистентни капсули 28 X 30 mg	ALKALOID	28	97,00
--	--	--	--	---	----------	----	-------

Кај ATC кодот B01AC04 - Clopidogrel таблети 75 mg се додаваат следните заштитени имиња:

				VATOUD филм обл табл. 30x75mg	Pharmathen	30	211,00
				PLAVIX филм обл табл. 30x75mg	SANOFI WINTHROP	30	211,00

Кај ATC кодот C10AA07 -Rosuvastatin таблети 15mg се додава следното заштитено име:

				EPRI филм обл.табл. 30 x 15mg	PLIVA/TEVA /MERCKLE	30	201,00
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------	----	--------

Кај ATC кодот C10AA07 -Rosuvastatin таблети 30mg се додава следното заштитено име:

				EPRI филм обл.табл. 30 x 30mg	PLIVA/TEVA /MERCKLE	30	402,00
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------	----	--------

Кај ATC кодот G04CB02 -Dutasteride капсули 0,5mg се додава следното заштитено име:

				DUTRYS капс. 30 x 0,5mg	KRKA	30	321,00
--	--	--	--	----------------------------	------	----	--------

Кај АТС кодот J01CR02 - Amoxicillin +clavulanic acid таблети (875+125)mg се додава следното заштитено име:

				PANKLAV 2X филм обл.табл.10x (875+125)mg 1g	HEMOFARM	10	123,00
--	--	--	--	---	----------	----	--------

Кај АТС кодот J01FA09 - Clarithromycin таблети /капсули 500mg се додава следното заштитено име:

				DEKLARIT филм обл.табл. 14 x 500mg	DEVA HOLDING	14	205,00
--	--	--	--	--	-----------------	----	--------

Кај АТС кодот L04AD02 - Tacrolimus капсули 0,5mg се додава следното заштитено име:

				TACNI капс.30 x 0,5mg	PLIVA	30	682,00
--	--	--	--	--------------------------	-------	----	--------

Кај АТС кодот L04AD02 - Tacrolimus капсули 1mg се додава следното заштитено име:

				TACNI капс.60 x 1mg	PLIVA	60	2.201,00
--	--	--	--	------------------------	-------	----	----------

Кај АТС кодот B03XA01- Erythropoietin инјекции 2000 IU се додава следното заштитено име:

				BINOCRIT инјекции 2000 IU/1ml	SANDOZ	6	3.287,00
--	--	--	--	----------------------------------	--------	---	----------

Кај АТС кодот N02BE01 - Paracetamol инјекции 1000 mg се додава следното заштитено име:

				PARACETAMOL B.BRAUN инјекции 1000mg (100ml)	B.BRAUN	10	889,00
--	--	--	--	---	---------	----	--------

Кај АТС кодот B01AA07 – Acenocoumarol таблети 4 mg, кај заштитеното име SINTROM, во колоната 6, производителот „NOVARTIS“ се заменува со „Merus Labs“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-16558/8
4 декември 2017 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Фатмир Месити с.р.

3778.

Врз основа на член 56, став 1, точка 3 во врска со член 54, став 1, точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на 1 декември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ
ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
– КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016 и 61/2017), во членот 2, во табелата со поднаслов – Респираторни пакети, по услугата АРП12 се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
1	2	3
АРП13	Ре-издавање на концентратор за домашна кислородна терапија за болни од хронична опструктивна болест на дишните патишта	1.900,00

Во табелата со поднаслов – Радиодијагностика, по услугата РД34 се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
1	2	3
РД35	Ретроградна пиелографија	3.700,00

Во табелата со поднаслов – Радиодијагностика, по услугата РД0247 се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
1	2	3
РД0248	Компјутерска томографија на периферни крвни садови	3.450,00

РД0249	Компјутерска томографија на асцендентна аорта и аркус на аорта	3.450,00
РД0250	Компјутерска томографија на торакална и абдоминална аорта	3.450,00
РД0251	Компјутерска томографија на мала карлица со контраст	3.150,00

Во табелата со поднаслов – Радиодијагностика, по услугата РД0333 се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
1	2	3
РД0334	Магнетна резонанца на фетус	4.500,00
РД0335	Магнетна резонантна ентенографија	5.000,00
РД0336	Магнетна резонантна колонографија	5.000,00
РД0337	Магнетна резонанца на мозок со дифузија и перфузија	5.000,00
РД0338	Магнетна резонанца на мозок со трактографија	5.000,00
РД0339	Магнетна резонанца на мозок со спектроскопија	5.000,00
РД0340	Магнетна резонанца на простата	5.000,00
РД0341	Магнетна резонанца на тестиси	4.800,00

Во табелата со поднаслов – Алерголошки пакет за дијагностика и третман на алергиски заболувања кај децата, по услугата ДАП1 се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
1	2	3
ДАП2	Детски алерголошки пакет за стандарден Prick тест	1.310,00

Во табелата со поднаслов – Психијатрија, по услугата АПХМ14 се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
1	2	3
АПХМ15	Проширен психијатриски/невролошки пакет со метода за психофизиолошка проценка и психомоторна реедукација и релаксација	11.200,00
АПХМ16	Проширен психијатриски/невролошки пакет со ЕЕГ и неурофидбек метода	16.600,00

По табелата со поднаслов – “Пакети за здравствени услуги за лица со хемофилија”, се додава нов поднаслов “Пакети на здравствени услуги за ендокринологија” во кој се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
1	2	3
АЕК01	Испитување за дијабетично стапало	950,00

Во табелата со поднаслов – Радиодијагностика кај услугата со Шифра РА15 – „Ентероклиза“, во колоната 3 бројот „26.843,00“ се заменува со бројот „32.500,00“.

Во табелата со поднаслов – Интерна медицина кај услугата со Шифра АИМ17 – „Бронхоскопија“, во колоната 3 бројот „2.500,00“ се заменува со бројот „4.900,00“.

Кај услугата со Шифра АИМ18 – „Бронхоскопија со биопсија“, во колоната 3 бројот „2.700,00“ се заменува со бројот „7.380,00“.

Кај услугата со Шифра АИМ19 – „ЕНО на абдомен“, во колоната 2 текстот „ЕНО на абдомен“ се заменува со текстот „ЕХО на органи во абдомен и/или граден кош“.

Во табелата со поднаслов – Респираторни пакети кај услугата со Шифра АРП9 – „Специјалистички пакет со бронхоскопија“, во колоната 3 бројот „3.750,00“ се заменува со бројот „5.400,00“.

Кај услугата со Шифра АРП10 – „Специјалистички пакет со бронхоскопија и биопсија“, во колоната 3 бројот „3.950,00“ се заменува со бројот „8.000,00“.

Кај услугата со Шифра АРП11 – „Специјалистички пакет со ЕХО и пункција“, во колоната 3 бројот „2.100,00“ се заменува со бројот „2.350,00“.

Во табелата со поднаслов – Респираторни пакети за дијагностика и третман на респираторни заболувања кај децата кај услугата со Шифра ДРП1 – „Основен респираторен пакет за деца“, во колоната 3 бројот „1.400,00“ се заменува со бројот „1.650,00“.

Кај услугата со Шифра ДРП2 – „Проширен респираторен пакет за деца“, во колоната 3 бројот „2.000,00“ се заменува со бројот „2.150,00“.

Кај услугата со Шифра ДРП6 – „Пакет за дијагностика на хроничен опструктивен синдром кај деца“, во колоната 3 бројот „2.500,00“ се заменува со бројот „3.200,00“.

Кај услугата со Шифра ДРП7 – „Пакет за егзацербирани хронични респираторни состојби кај деца“, во колоната 3 бројот „2.550,00“ се заменува со бројот „3.000,00“.

Кај услугата со Шифра ДРП9 – „Пакет за дијагностика на цистична фиброза кај деца“, во колоната 3 бројот „3.500,00“ се заменува со бројот „4.200,00“.

Кај услугата со Шифра ДРП11 – „Специјалистички пакет со бронхоскопија кај деца“, во колоната 3 бројот „3.700,00“ се заменува со бројот „5.500,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-16558/10

Управен одбор

4 декември 2017 година

Претседател,

Скопје

д-р Фатмир Мечити с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3779.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2017 година, во однос на месец октомври 2017 година, е повисока за 0,2%.

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 2017 година, во однос на месец октомври 2017 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,1%.

Министер

за труд и социјална политика,

Мила Царовска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2017190